



Epson AcuLaser M7000 Series

Упатство за корисникот

NPD4502-00 MK

Авторско право и заштитени знаци

Ниеден дел на ова издание не смее да се репродуцира, да се зачувува во систем за обновување или да се пренесува во која било форма или со помош на кои било механички средства или средства за фотокопирање, запишување, или на кој било друг начин без претходно писмено одобрување од Корпорацијата Seiko Epson. Не се презема одговорност за патентот во однос на употребата на информациите што се содржани тука. Ниту, се презема каква било одговорност за штетите што ќе резултираат од употребата на информациите што се содржани тука.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и партнерите нема да бидат одговорни за какви било штети или проблеми кои настанале од употреба на кои било опции или потрошни делови кои не се посочени како Оригинални производи на Epson или Одобрени производи на Epson од страна на корпорацијата Seiko Epson.

Се назначува Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) за емулација при печатење јазици.



Дел од профилот ICC што се содржи во овој производ е создаден од Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth е регистриран заштитен знак на логото Gretag Macbeth Holding AG. ProfileMaker е заштитен знак на LOGO GmbH.

IBM и PS2 се регистрирани заштитни знаци на корпорацијата International Business Machines.

Microsoft®, Windows® и Windows Vista® се регистрирани заштитени на корпорацијата Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® и Bonjour® се регистрирани заштитни знаци на Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco, New York и True Type се заштитни знаци и регистрирани заштитни знаци на Apple, Inc.

Epson и Epson ESC/P се регистрирани заштитни знаци и Epson AcuLaser и Epson ESC/P 2 се заштитни знаци на корпорацијата Seiko Epson.

Monotype е заштитен знак на Monotype Imaging, Inc. регистрирани во Бирото на САД за патенти и заштитени знаци и и веќе се регистрирани во некои правни системи.

Производот UFST® (Universal Font Scaling Technology™) е подсистем за рендерирање скалабилни фонтови за уреди за печатење на Monotype Imaging.

Технологијата за компресија на фонтови MicroType® на Monotype Imaging работи со подсистемот за прикажување фонтови на UFST® за значително намалување на големините на датотеките со фонтови.

Форматот за фонтови MicroType® на Monotype Imaging е компримиран формат за фонтови на MicroType.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv се заштитени знаци на Monotype Imaging, Inc. и може да се регистрираат во одредени правни системи.

Мерливите нацрти се лиценцирани од Monotype Imaging, Inc.

Albertus, Arial, Coronet, GillSans, Times New Roman и Joanna се заштитни знаци на корпорацијата Monotype регистрирани во Бирото на САД за патенти и заштитни знаци и може да се регистрирани во некои правни системи.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery и ITC ZapfDingbats се заштитни знаци на корпорацијата International Typeface регистрирани во Бирото на САД за патенти и заштитни знаци и може да се регистрирани во некои правни системи.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times и Univers се регистрирани заштитни знаци на Heidelberg Druckmaschinen AG, кои може да се регистрирани во некои правни системи, исклучиво лиценцирани преку Linotype Library GmbH, подружница во целосна сопственост на Heidelberg Druckmaschinen AG.

Wingdings е регистриран заштитен знак на корпорацијата Microsoft во Соединетите Држави и во другите земји.

Marigold е заштитен знак на Arthur Baker и може да е регистриран во некои правни системи.

Antique Olive е регистриран заштитен знак на Marcel Olive и може да е регистриран во некои правни системи.

Carta и Tekton се регистрирани заштитни знаци на Adobe Systems Incorporated.

Marigold и Oxford се заштитни знаци на AlphaOmega Typography.

Coronet е регистриран заштитен знак на Ludlow Type Foundry.

Eurostile е заштитен знак на Nebiolo.

HP и HP LaserJet се регистрирани заштитени знаци на компанијата Hewlett-Packard.

PCL е регистриран заштитен знак на компанијата Hewlett-Packard.

Adobe, логото на Adobe и PostScript3 се заштитени знаци на Adobe Systems Incorporated кои се веќе се регистрирани во некои правни системи.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се заштитни знаци на нивните сопственици. Epson не се повикува на кои било и на сите права во тие знаци.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Верзии на оперативни системи

Следните кратенки се употребени во ова упатство.

Windows се однесува на Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 R2, Server 2003, и Server 2003 x64.

- Windows 7 се однесува на Windows 7 Ultimate Edition, Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7 Home Basic Edition, и Windows 7 Professional Edition.
- Windows 7 x64 се однесува на Windows 7 Ultimate x64 Edition, Windows 7 Home Premium x64 Edition, Windows 7 Home Basic x64 Edition, и Windows 7 Professional x64 Edition.
- Windows Vista се однесува на Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Business Edition.
- Windows Vista x64 се однесува на Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition и Windows Vista Business x64 Edition.
- Windows XP се однесува на Windows XP Home Edition и Windows XP Professional.
- Windows XP x64 се однесува на Windows XP Professional x64 Edition.
- Windows Server 2008 се однесува на Windows Server 2008 Standard Edition и Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- Windows Server 2008 x64 се однесува на Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition, и Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- Windows Server 2003 се однесува на Windows Server 2003 Standard Edition и Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- Windows Server 2003 x64 се однесува на Windows Server 2003 x64 Standard Edition и Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

Macintosh се однесува на Mac OS X.

- Mac OS X се однесува на Mac OS X 10.4.11 или понова верзија.

Содржина

Безбедносни упатства

Предупредување, Внимание, и Забелешка.	12
Важни безбедносни упатства.	12
Поставување на печатачот.	12
Наоѓање место за печатачот.	15
Користење на печатачот.	16
Ракување со потрошните материјали.	18
Безбедносни информации.	19
Безбедносни етикети за ласерот.	19
Внатрешна ласерска радијација.	19
Безбедност за озонот.	19

Поглавје 1 Запознавање со печатачот

Делови на печатачот.	21
Преден изглед.	21
Заден изглед.	22
Во печатачот.	23
Контролен панел.	23
Опции и потрошен материјал.	25
Опции.	25
Потрошен материјал.	25
Каде да најдете информации.	26
Функции на печатачот.	26
Изведба на заштеда на струја.	26
Организатор на задачи за печатење.	27
Функција за сортирање.	27

Поглавје 2 Задачи за печатење

Ставање хартија во печатачот.	28
MP-табака.	28
Lower paper cassette (Долна касета за хартија).	31
Белешки за ставање хартија со големина А4.	37

Излезна фиока.	38
Избор и употреба на медиуми за печатење.	38
Налепки.	39
Пликови.	39
Дебела хартија.	40
Многу дебела хартија.	41
Фолии.	41
Прилагодена големина на хартија.	42
Откажување задача за печатење.	43
Од печатачот.	43
Од компјутерот.	43
Поставување на квалитет за печатење.	43
Употреба на поставката Automatic.	44
Употреба на поставката Advanced.	44
Прилагодување поставки за печатење.	45
Режим за зачувување на тонерот.	47
Подобрување на квалитетот на текстот во документи во боја.	47
Прилагодување на дебелина на тенки линии.	47
Поставување напреден распоред.	48
Двострано печатење (со Двојната единица).	48
Менување на распоредот за печатење.	49
Менување големина на отпечатоците.	50
Печатење водени жигови.	51
Печатење заглавија и подножја.	52
Печатење со преклопување.	53
Печатење документ кој е заштитен од копирање.	56
Печатење повеќе задачи на печатење истовремено	57
Печатење веб-страници за вклопување во големината на хартијата.	58
Употреба на функцијата Reserve Job	58
Испраќање задача за печатење.	59

Поглавје 3 Употреба на контролниот панел

Употреба на менијата во контролниот панел.	61
Кога да ги направите поставките во контролниот панел.	61
Како се пристапува до менијата во контролниот панел.	61
Како се регистрираат менија како маркери.	62
Менија во контролниот панел.	63
Information Menu.	63

System Information Menu.	65
Tray Menu.	65
Emulation Menu.	67
Printing Menu.	67
Setup Menu.	70
Reset Menu.	74
Quick Print Job Menu.	75
Confidential Job Menu.	75
Clock Menu.	75
Parallel Menu.	76
USB Menu.	77
Network Menu.	78
AUX Menu.	78
PCL Menu.	78
PS3 Menu.	80
ESCP2 Menu.	81
FX Menu.	84
I239X Menu.	86
Password Config Menu.	88
Energy Saver Menu.	89
Bookmark Menu.	91
Пораки за статус и грешки.	91
Печатење и бришење податоци за резервирани задачи.	101
Користење со менито за брзо печатење задачи.	101
Користење на менито за доверливи задачи.	102
Печатење лист со статус на конфигурацијата.	102
Откажување печатење.	103
Користејќи го копчето Паузирај/Откажи.	104
Употреба на менито за ресетирање.	104
Прекинување на печатење.	105

Поглавје 4 Опции за инсталирање

Изборна касета за хартија.	106
Мерки на претпазливост при ракување.	106
Поставување изборна единица со касета за хартија.	107
Вадење изборна единица со касета за хартија.	115
Двојна единица.	115
Поставување на двојната единица.	115

Вадење на двојната единица.	118
Модул за меморија.	119
Поставување модул за меморија.	119
Вадење модул за меморија.	122
Картичка за меѓуврска.	122
Поставување картичка за меѓуврска.	122
Вадење картичка за меѓуврска.	124

Поглавје 5 Замена на потрошниот материјал

Безбедносни мерки при замена.	125
Пораки за замена.	125

Поглавје 6 Чистење и транспорт на печатачот

Чистење на печатачот.	127
Чистење на ролерот за подигнување.	128
Транспорт на печатачот.	132
За големо растојание.	132
За кратко растојание.	133

Поглавје 7 НАОЃАЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Чистење заглавена хартија.	135
Безбедносни мерки за чистење заглавена хартија.	135
Заглавена хартија MP A (MP-фиока или капак A).	136
Заглавена хартија MP B A (MP фиока, Капак B или A).	141
Заглавена хартија MP C1 A, Заглавена хартија MP C2 A, Заглавена хартија MP C3 A (MP фиока, Сите касети за хартија и капак A).	149
Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата).	157
Печатење лист со статус на конфигурацијата.	158
Работни проблеми.	158
Сијаличката Ready не се пали.	158
Печатачот не се исклучува.	159
Печатачот не печати (Сијаличката Ready не свети).	159
Сијаличката Ready свети, но ништо не се печати.	159
Преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал не се ажурира (само за Windows).	160

Не може да се инсталираат софтвер или двигатели.	160
Не може да се пристапи до споделен компјутер.	160
Проблеми со отпечатоците.	161
Фонтоот не може да се отпечати.	161
Отпечатокот е нејасен.	162
Позицијата на отпечатокот не е правилна.	162
Графиките не се печатат правилно.	163
Фолиите се печатат празни од МР фиоката.	163
Проблеми со квалитетот на печатењето.	163
Заднината е темна или нечиста.	163
Се појавуваат бели точки во отпечатокот.	164
Квалитетот на печатење или нијансата не се еднакви.	164
Сликите со полунијансирање не се печатат еднакво.	164
Размачкувања на тонерот.	165
Недостасуваат делови во отпечатената слика.	166
Излегуваат целосно празни страници.	166
Отпечатената слика е светла или бледа.	167
Страната на страницата што не се печати е нечиста.	167
Квалитетот на печатењето се намалува.	168
Проблеми со меморија.	168
Недоволно меморија за тековната задача.	168
Недоволно меморија за печатење на сите копии.	168
Проблеми со ракување со хартијата.	169
Хартијата не се поддава правилно.	169
Проблеми со опциите.	169
Се појавува порака Invalid AUX I/F Card на LCD-екранот.	170
Хартијата не се поддава од изборната касета за хартија.	170
Инсталирана опција не може да се користи.	170
Изборниот производ не е достапен.	171
Поправање проблеми со USB.	171
USB-врски.	171
Оперативен систем Windows.	171
Инсталација на софтверот на печатачот.	172
Пораки за статус и грешки.	172
Откажување печатење.	172
Проблеми со печатење во режим PostScript 3.	173
Печатачот не печати правилно во режим PostScript.	173
Печатачот не печати.	173
Печатачот или неговиот двигател не се појавуваат во услужните програми во конфигурацијата на печатачот (само Macintosh).	174

Фонот на отпечатокот е различен од оној на екранот.	174
Фонтовите на печатачот не може да се инсталираат.	174
Рабовите на текстовите и/или сликите не се мазни.	174
Печатачот не печати нормално преку USB-меѓуврска.	175
Печатачот не печати нормално преку мрежна меѓуврска.	175
Се појави неодредена грешка (само Macintosh).	176

Поглавје 8 За софтверот за печатачот

Користење на софтверот на печатачот за Windows.	177
Употреба на двигателот на печатачот.	177
Користење на EPSON Status Monitor.	179
Деинсталирање софтвер за печатачот.	187
Употреба на PostScript двигател на печатачот.	187
Системски побарувања.	187
Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Windows.	188
Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Macintosh.	192
Употреба на PCL6 двигателот на печатачот.	195

Додаток А Техничка поддршка

Хартија.	196
Достапни големини хартија.	196
Хартија што не треба да се користи.	196
Област за печатање.	198
Печатач.	198
Општо.	198
Животна средина.	200
Механички.	200
Електрика.	200
Стандард и одобренија.	201
Меѓуврски.	201
USB-меѓуврска.	201
Меѓуврска преку етернет.	202
Опции и потрошен материјал.	202
Изборна единица со касета за хартија.	202
Двојна единица.	202
Модули за меморија.	203

Карта за паралелна меѓуврска.	203
Касета за тонер/Половна касета за тонер.	203

Додаток В Каде да добиете помош

Контакт со поддршка за клиенти.	205
Пред да контактирате со Epson.	205
Помош за корисници во Европа.	205
Помош за корисници во Сингапур.	205
Помош за корисници во Тајланд.	206
Помош за корисници во Виетнам.	206
Помош за корисници во Индонезија.	207
Помош за корисници во Хонг Конг.	208
Помош за корисници во Малезија.	209
Помош за корисници во Индија.	209
Помош за корисници во Филипини.	211

Индекс

Безбедносни упатства

Предупредување, Внимание, и Забелешка

**Предупредување**

мора внимателно да се следат за да се избегне телесна повреда.

**Внимание**

мора да се почитува за да се избегне оштетување на опремата.

Забелешка

содржи важни информации и корисни совети за работата на печатачот.

Важни безбедносни упатства

Поставување на печатачот

- Бидејќи печатачот тежи приближно 22 кг со поставени потрошни материјали, едно лице не може да го крене или носи. Две лица треба да го носат печатачот со подигнување на точните позиции како што е прикажано подолу.



- Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.

- Контактирајте со електричар ако не може да го ставите приклучокот во извор на ел. напојување.
- Проверете дали кабелот за напојување ги исполнува релевантните локални безбедносни стандарди. Користете само кабел за напојување што доаѓа со овој производ. Употреба на друг кабел за напојување може да резултира во оган или електричен удар. Кабелот за напојување на овој производ е за употреба само со овој производ. Употреба на друга опрема може да резултира во оган или електричен удар.
- Ако се оштети приклучокот, заменете го целиот кабел или консултирајте се со квалификуван електричар. Ако има осигурувачи во приклучокот, заменете ги со осигурувачи со правилна големина и рангирање.
- Користете заземјен приклучок што соодветствува на кабелот за напојување на печатачот. Не користете приклучок со адаптер.
- Избегнувајте да користите електричен приклучок којшто се контролира со сидни прекинувачи или автоматски тајмери. Ненадеен прекин на напојување може да избрише вредни информации од меморијата на компјутерот и печатачот.
- Погрижете се да нема прашина на штекерот.
- Погрижете се да го вметнете приклучокот целосно во електричниот штекер.
- Не ракувајте со приклучокот со влажни раце.
- Исклучете го печатачот од сид и побарајте помош од квалификуван сервисер во следните случаи:


A.	Кога кабелот за напојување или приклучокот се оштетени или изгорени.
B.	Ако се истурила течност во него.
C.	Ако бил изложен на дожд или вода.
D.	Ако не работи нормално кога се следат инструкциите за работа. Прилагодете ги само оние контроли кои се покриени со инструкциите за работа бидејќи неправилно прилагодување на други контроли може да резултира во оштетување и честопати изискува напорна работа на квалификуван техничар за да го врати производот во нормална работа.
E.	Ако паднал или апаратот е оштетен.
F.	Ако покажува значителна промена во изведбите што посочува на потреба од сервисирање.

- Избегнувајте заеднички приклучок со други уреди.

- ❑ Поврзете ја целата опрема со правилно заземјени приклучоци за напојување. Избегнувајте да користите приклучоци во исто коло како фотокопири или системи за контрола на воздухот кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ❑ Поврзете го печатачот за ел. приклучок кој ги исполнува побарувањата за напојување на овој печатач. Побарувањата за напојување на печатачот се посочени на етикетата што е залепена на печатачот. Ако не сте сигурни кои се спецификациите за ел. снабдување во вашата област, контактирајте со локалната компанија за снабдување со ел. енергија или консултирајте се со застапникот.
- ❑ Ако користите продолжен кабел, проверете дали вкупната јачина во ампери на производите кои што се приклучени на продолжниот кабел не ја надминуваат вкупната јачина во ампери.
- ❑ При приклучување на овој производ за компјутер или друг уред преку кабел, проверете ја точната ориентација на конекторите. Секој конектор има само една точна ориентација. Ако го ставите конекторот во грешна ориентација, тој може да ги оштети обата уреди коишто се поврзани со кабелот.
- ❑ Користете ги оние изборни производи, како што се касети за хартија и држач за печатач, што се специфично произведени за овој производ. Употребата на додатоци произведени за други производи може да предизвикаат производот да се отпреврти и да повреди некого.

Наоѓање место за печатачот

Кога го преместувате печатачот, секогаш избирајте место кое што ќе има соодветен простор за лесна работа и одржување. Употребете ја следната илустрација за водилка во однос на тоа колку простор ви треба околу печатачот за да обезбедите лесна работа.



- a. 35 цм
- b. 30 цм
- c. 10 цм
- d. 76 цм
- e. 81 цм
- f. 20 цм

Ќе ви требаат посочените димензии за дополнителен простор за поставување и употреба на која било од следните опции.

Универзална касета за хартија со 500 листови додава 9,5 цм на дното на печатачот.


Како дополнување на потребите за простор, секогаш водете сметка за следните безбедносни мерки при наоѓање место за сместување на печатачот:

- Поставете го печатачот близу до ел. приклучок каде што лесно може да го приклучувате и извлекувате кабелот за напојување.

- ❑ Не ставајте го печатачот онаму каде што кабелот може да се нагазува.
- ❑ Не користете го печатачот во влажна средина.
- ❑ Избегнувајте локации кои се изложени на директна сончева светлина, прекумерна топлина, влага, испарувања од масло или прав.
- ❑ Не ставајте го печатачот на нестабилна површина.
- ❑ Отворите и процепите на уредот и на заднината или дното служат за вентилација. Не блокирајте ги или не покривајте ги. Не ставајте го печатачот на кревет, кауч, простирка или други слични површини или во вградени поставки освен ако не е обезбедена правилна вентилација.
- ❑ Држете ги целиот компјутер и системот за печатачот подалеку од потенцијални извори на интерференција, како што се звучници или базични единици за безжични телефони.
- ❑ Оставете доволно простор околу печатачот за да овозможите задоволителна вентилација.

Користење на печатачот

- ❑ Внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION**, или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли. Почekaјте 40 минути за да оставите топлината да се намали ако мора да допрете некоја од овие површини.



* CAUTION

- ❑ Не ставајте ја раката длабоко во единицата со грејачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.

- Никогаш не туркајте предмети од кој било вид низ процепите на уредот бидејќи тие може да допрат до опасни точки под напон или не сечете делови бидејќи би можело да доведе до ризик од оган или електричен удар.
- Не седете и не потпирајте се на печатачот. Не ставајте тешки предмети на печатачот.
- Не користете какви било согорливи гасови во или околу печатачот.
- Никогаш не ставајте ги компонентите на свое место насила. Иако печатачот е дизајниран да биде цврст, грубо ракување може да го оштети.
- Не оставајте заглавена хартија во печатачот. Тоа може да предизвика презагревање на печатачот.
- Никогаш не истурајте каква било течност врз печатачот.
- Прилагодувајте ги само оние контроли што се опфатени во инструкциите за работа. Неправилно прилагодување на другите контроли може да резултира во оштетување и ќе изискува поправка од страна на квалификуван сервисер.
- Не исклучувајте го печатачот:
 - По вклучувањето на печатачот, почекајте додека не се појави Ready на LCD-екранот.
 - Додека трепка светилката Подготвен.
 - Додека е вклучена или трепка светилката заData.
 - При печатење.
- Избегнувајте да ги допирате компонентите во печатачот освен ако не сте упатени да го сторите тоа во ова упатство.
- Следете ги сите предупредувања и упатства посочени на печатачот.
- Не обидувајте се сами да го сервисирате овој производ освен како што е специфично објаснето во документацијата на печатачот.
- Периодично исклучувајте го приклучокот од електричниот штекер и чистете ги сечивата.
- Не исклучувајте го приклучокот додека работи печатачот.
- Ако печатачот нема да се користи долго време, исклучете го приклучокот од електричниот штекер.
- Исклучете го печатачот од сид пред чистење.
- Користете добро исцедена крпа за чистење и не користете течност или аеросолни средства за чистење.

Ракување со потрошните материјали

- Не горете ги искористените потрошни материјали бидејќи можат да експлодираат и да повредат некого. Фрлајте ги во согласност со локалните регулативи.
- Чувајте ги потрошните компоненти подалеку од дофат на деца.
- Кога ракувате со касетата за тонер, секогаш ставајте ја на чиста, рамна површина.
- Не обидувајте се да ја менувате касетата за тонерот или да ја расклопувате.
- Не допирајте го тонерот. Секогаш држете го тонерот подалеку од очите. Ако тонерот се налепи на кожата или облеката, исперете го со сапун и вода веднаш.
- Ако тонерот се истури, земете метла и лопатче или крпа натопена со сапун и вода и исчистете го. Не користете правосмукалка бидејќи ситните честички може да предизвикаат оган или експлозија ако дојдат во контакт со искра.
- Почекајте барем еден час пред да ја користите касетата за тонерот откако сте ја преместиле од ладна во топла средина за да спречите оштетување од кондензацијата.
- Не складирајте ја касетата за тонерот на место со директна сончева светлина, прашина, солен воздух или корозивни гасови (како амонијак) за да постигнете најдобар квалитет при печатењето. Избегнувајте локации со екстремни или нагли промени во температурата или влажноста.
- Кога ќе ја извадите касетата за тонерот, не изложувајте ја воопшто на сончева светлина и избегнувајте да ја изложувате на нормална светлина повеќе од пет минути. Касетата за тонерот содржи барабан чувствителен на светлина. Изложувањето на светлина може да го оштети барабанот со што ќе се предизвика темни или светли делови да се појавуваат на отпечатената страница и ќе се намали употребливоста на барабанот. Ако треба да се чува касетата за тонерот надвор од печатачот подолг период, покријте ја со непросирна ткаенина.
- Внимавајте да не ја изгребете површината на барабанот. Кога ја вадите касетата за тонерот од печатачот, секогаш ставајте ја на чиста, рамна површина. Избегнувајте допирање на барабанот бидејќи маслото од кожата може трајно да ја оштети површината и да повлијае врз квалитетот на печатењето.
- Не дозволувајте работ на хартијата да се лизга врз вашата кожа бидејќи работ на хартијата може да ве исече.

Безбедносни информации

Безбедносни етикети за ласерот



Предупредување:

Изведбата на процедурите и прилагодувањата кои не се посочени во документацијата за печатачот може да резултираат во опасно изложување на радијација. Печатачот е ласерски производ од Класа 1 како што е дефинирано во спецификациите IEC60825. Етикетата слична на таа покажана подолу е прилепена на позадината на печатачот во земјите кадешто тоа е потребно.



Внатрешна ласерска радијација

Во главата на печатачот има единица со ласерска диода од Класа III b која има невидлив ласерски сноп. Единицата со главата на печатачот е СТАВКА КОЈА НЕ ПОДЛЕЖИ НА СЕРВИС и затоа единицата со главата на печатачот не смее да се отвора под ниеден услов. Дополнителна етикета со предупредување и закачена од внатрешната страна на печатачот.

Безбедност за озонот

Емисија на озон

Озонски гас се генерира со ласерски печатачи како нуспроизвод при процесот на печатење. Озонот се произведува само кога печатачот печати.

Ограничување на изложување на озон

Ласерскиот печатач Epson произведува помалку од 1,5 мг/ч озон при непрекидно печатење.

Минимизирање ризик

Треба да ги следите следните услови за да го минимизирате ризикот од изложување на озон:

- Употреба на повеќе ласерски печатачи во затворен простор
- Работа во услови на исклучително ниска влажност
- Слаба вентилација на просторијата
- Долго, континуирано печатење заедно со кое било од горе посоченото

Местоположба на печатачот

Печатачот треба да се постави така што генерираните издувни гасови и топлина:


- Нема да дуваат директно во лицето на корисникот
- Ќе се вентилираат директно надвор од зградата онаму каде што тоа е можно

Поглавје 1

Запознавање со печатачот


Делови на печатачот

Преден изглед



a.	фиока за хартија свртена со лицето надолу
b.	контролен панел
c.	капак од десна страна
d.	стандардна долна касета за хартија
e.	прекинувач за напојување
f.	држач за хартија


Заден изглед



a.	капак В
b.	изборен горен капак
c.	приклучок за наизменична струја
d.	изборен долен капак
e.	Конектор за Ethernet меѓуврска*
f.	Капак на влезот за картичка за меѓуврска тип В
g.	Конектор за USB меѓуврска


* Кога печатачот се наоѓа во режим на длабок сон или режим на исклучена струја, LED за конекторот за Ethernet меѓуврска не се вклучува.

Во печатачот



a.	касета за тонер
b.	капак А
c.	MP-табака
d.	преклопник на фиоката за големина на хартијата

Контролен панел



a.	LCD-екран	Ги прикажува пораките со статус на печатачот и менито за поставките на контролниот панел.
b.	Копче Pause/Cancel (Паузирај/Откажи)	Притиснете го еднаш за да паузирате. Повторно притиснете го за да излезете од паузирање. Додека паузирате, на контролниот панел достапни се следниве операции. - Откажување на тековната задача за печатење или зачувани задачи за печатење. - Прекинување на задачи што се печатат за да се отпечати зачувана задача на печатење. За инструкции за овие операции, погледнете „Откажување печатење“ на страница 103 и „Прекинување на печатење“ на страница 105.
c.	Data сијаличка (зелено)	Свети кога податоците за печатење се зачувани во буферот за печатење (секција во меморијата на печатачот резервирана за прием на податоци), но сè уште не се отпечатени. Трепка кога печатачот ги обработува податоците. Исклучено е кога нема преостанати податоци во буферот за печатење.
d.	Сијаличка Подготвен (зелено)	Свети кога печатачот е подготвен, посочувајќи дека печатачот е спремен да прима и печати податоци. Исклучено кога печатачот не е подготвен.
e.	Копче Start/Stop (Почни/ Сопри)	Со притисок на ова копче печатењето ќе престане додека печати печатачот. Кога трепка сијаличката за грешка, со притисок на ова копче се чисти грешката и печатачот се префрлува во статус на подготвеност.
f.	Сијаличка Грешка (портокалово)	Вклучено или трепка кога се случила грешка.
g. h. i. j. k.	Копче Десно Копче Долу Копче Лево Копче ОК Копче Горе	Користете ги овие копчиња за пристап до менито за контролниот панел, каде што може да ги направите поставките за печатачот и да го проверите статусот на потрошниот материјал. Погледнете „Употреба на менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции како да се служите со овие копчиња.
l.	Wake Up/Sleep копче (зелено)	Притиснете го за да го префрлите статусот од подготвен за печатење на заштеда на струја. Ова копче се вклучува кога печатачот се наоѓа во режим на мирување (режим на длабок сон). Печатачот има режим на исклучена струја со којшто повеќе се заштедува на потрошувачка на енергија бидејќи речиси ниту една функција не е достапна, и ова копче трепка додека печатачот се наоѓа во режим на исклучена струја. Притиснете го ова копче за да излезете од режим на мирување (режим на длабок сон) и режим на исклучена струја. За повеќе детали за режимот на исклучена струја, погледнете „Energy Saver Menu“ на страница 89.

Опции и потрошен материјал

Опции

Може да додавате на можностите на печатачот со инсталирање на која било од следниве опции.

- Единица со касети за хартија за 500 листови (C12C802702)
Оваа единица го зголемува капацитетот за подавање хартија со 500 листови хартија. Може да се постават најмногу до две единици.
- Дуплекс единица (C12C802712)
Оваа единица дозволува автоматско печатење на двете страни на хартијата.
- Модул за меморија
Оваа опција ја проширува меморијата на печатачот со тоа што ви дозволува да печатите комплексни и графички интензивни документи. RAM-меморијата на печатачот може да се зголеми до 320 MB со додавање дополнителни 256 MB RAM DIMM-меморија.

Забелешка:

Проверете дали DIMM-меморијата што ќе ја купите е компатибилна со производите на Epson. За детали, контактирајте со продавницата каде што сте го купиле печатачот или со квалификуван сервисен претставник на Epson.

- Карта за паралелна меѓуврска (C12C824521)
Оваа опција ја овозможува конекцијата со паралелна меѓуврска. Вметнете ја картичката за паралелна меѓуврска во отворот за картичка за Тип-В меѓуврска.

Потрошен материјал

Печатачот го следи рокот на употреб на следните потрошни материјали Печатачот ви овозможува да знаете кога е потребна замена.

Име на производ	Код на производ
Касета за тонер	1221
Половни касети за тонер*	1222

* Половните касети за тонер не се продаваат во некои области. Контактирајте со локалниот добавувач/претставник на Epson за достапноста на шемата за половни касети за тонер.

Каде да најдете информации

Упатство за поставување

Ви овозможуваат информации за составување на печатачот и за инсталирање на софтверот за печатачот.

Упатство за корисникот (овој прирачник)

Ви дава детални информации за функциите на печатачот, изборните производи, одржувањето, решавањето проблеми и за техничките спецификации.

Network Guide

Им обезбедува на мрежните администратори информации за драјверот на печатачот и за поставките на мрежата.

Font Guide

Ви овозможува информации за фонтовите што се користат на печатачот.

Мрежна помош за софтверот за печатачот

Кликнете на **Help** за детални информации и инструкции околу софтверот на печатачот којшто го контролира печатачот. Мрежната помош автоматски ќе се инсталира кога ќе го инсталирате софтверот за печатачот.

Функции на печатачот

Изведба на заштеда на струја

Печатачот има напредна опција за заштеда на струја што помага при намалување на потрошувачката на струја. Во режим на исклучена струја, печатачот троши околу 0,2 W со онеспособување на речиси сите операции.

Погледнете „Energy Saver Menu“ на страница 89 за детално објаснение.

Организатор на задачи за печатење

Оваа функција нуди поставки на печатење за неколку документи создадени од различни програми истовремено. Можете да го организирате редот на којшто задачите ќе се отпечатуваат и да го променете распоредот на податоците.

Функција за сортирање

Отпечатоците можат наизменично да се печатат вертикално или хоризонтално кога се подредуваат повеќе збирки на отпечатоци.

Поглавје 2

Задачи за печатење

Ставање хартија во печатачот

Оваа секција опишува како се става хартија. Ако користите специјален медиум како што се фолија или пликови, погледнете и „Избор и употреба на медиуми за печатење“ на страница 38. Погледнете „Хартија“ на страница 196 за спецификации и детали за типовите и големините хартија.

**Внимание:**

Не дозволувајте работ на хартијата да се лизга врз вашата кожа бидејќи работ на хартијата може да ве исече.


MP-табака

MP-фиоката (повеќенаменска фиока) е извор на хартија која е достапна за различни типови хартија, како што се етикети, пликоа, дебела хартија и фолии.


Забелешка:

Погледнете „Пликови“ на страница 39 за поставување пликови.

1. Отворете ја MP-табаката.




2. Лизгајте ги водилките за хартија за да ја сместите хартијата што ја ставате.




Забелешка:

Кога хартијата што ја ставате е поголема од В4, отворете го продолжетокот на МР-фиоката за да ја сместите хартијата.




3. Поставете пласт од саканата хартија со површината за печатење нагоре. Потоа лизнете ги водилките за хартијата да се припијат.




Забелешка:


Проверете дали сте ставиле хартија над ознаката за ограничување.



4. Свртете го преклопникот на фиоката за големина на хартијата за да одговара на големината на ставената хартија.




Забелешка:

- ❑ Откако ќе ја ставите хартијата, поставете го MP Type на контролниот панел да одговара на типот на ставената хартија. Погледнете „Tray Menu“ на страница 65 за детали.
- ❑ Ако преклопникот на фиоката за големина на хартијата е поставен на , поставете го MP Tray Size на контролниот панел да одговара на типот на ставената хартија. Погледнете „Tray Menu“ на страница 65 за детали.


Lower paper cassette (Долна касета за хартија)

Оваа касета ви дава втор извор за хартија како дополнување на MP-табаката.


1. Повлечете ја касетата за хартија.



2. Извадете го капакот на фиоката.




3. Притиснете ги копчињата и лизнете ги водилките за хартија за да може да ја сместите хартијата што ја ставате.




Забелешка:

При ставање хартија што е A3, B4, A4-портрет или поголема, продолжете ја касетата за хартија. Ако не треба да ја продолжувате касетата за хартија, одете на чекор 8.


4. Лизгајте ги рачките за отклучување кон надвор.





5. Извлечете ја фиоката за хартија за да ја продолжите касетата за хартија и порамнете ги стрелките според големината на хартијата.




- Лизгајте ги рачките за отклучување назад кон нивните позиции за заклучување.



- Притиснете ги копчињата и лизнете ги водилките за хартија за да може да ја сместите хартијата што ја ставате.




8. Поставете пласт од саканата хартија во центарот на касетата за хартија со површината за печатење нагоре.




Забелешка:

Проверете дали сте ставиле хартија над ознаката за ограничување.


9. Ставете ја соодветната налепница за големината на хартијата на предната страна на касетата за хартија.



10. Ставете го капакот на фиоката.



11. Вметнете ја одново касетата со хартија во печатачот.



Забелешка:

По ставањето на хартијата, поставете ги поставките Casettel Size и Casettel Type да соодветствуваат на големината на ставената хартија и типот хартија на контролниот панел. Погледнете „Tray Menu“ на страница 65 за детали.

Белешки за ставање хартија со големина A4.


Може да ставате хартија со големина A4 во печатачот, со ориентација портрет и пејсаж.

Поставете го печатачот на следниот начин при ставање хартија со големина A4.

Извор на хартија	Ориентација на хартијата во изворот на хартија	Двигател на печатачот Output Settings	Контролен панел Tray Menu - MP Tray Size, Casettel1/2/3 Size
MP-табака	Портрет	Eject Vertically	A4 Portrait
	Пејсаж	Eject Horizontally	A4 Landscape
Долна касета	Портрет	Непотребно	Непотребно
	Пејсаж	Непотребно	Непотребно

Излезна фиока

Излезната фиока се наоѓа на горниот дел на печатчот. Бидејќи отпечатоците се печатат со лицето надолу, оваа фиока исто така се нарекува и фиока за хартија свртена со лицето надолу. Кога се користи обична хартија може да се постават и до 250 листови. Издолжете го држачот за хартија за да го прилагодете на големината на хартијата поставена во МР фиоката или долната касета за хартија за да спречи излизгување на хартијата од печатачот.



Избор и употреба на медиуми за печатење

Може да користите специјални медиуми, како што се налепници, пликоа, дебела хартија и фолии. Инструкциите подолу опишуваат поставување на специјален медиум во МР фиоката како пример.

Треба да направите поставки за хартијата при поставување специјален медиум. Овие поставки може да ги поставите и преку Tray Menu на контролниот панел. Погледнете „Tray Menu“ на страница 65.

Забелешка:

Бидејќи квалитетот на секој даден бренд или тип на медиум може да се менува од страна на производителот во кое било време, Epson не може да го гарантира квалитетот на кој било тип медиум. Секогаш тестирајте примероци од пластот медиум пред купување големи количини или печатење големи задачи.

Налепки

Достапни налепки

- Налепки дизајнирани за ласерски печатачи или копири со обична хартија
- Налепки кои целосно го покриваат поткрепниот табак без празен простор меѓу засебните налепки

MP фиока

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	A4, LT
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Labels

Забелешка:

- Во зависност од квалитетот на налепките, средината на печатење или процедурата при печатење, налепките може да се истуткаат. Направете пробно печатење пред да печатите многу налепки.
- Двострано печатење не е достапно за налепки.
- Притиснете лист хартија врз секој табак со налепки. Ако хартијата се залепи, не користете ги тие налепки во печатачот.

Пликови


Достапни пликови

- Пликови кои немаат лепак или лента



Внимание:

Не користете пликови со прозорци. Пластиката на повеќето пликови со прозорци ќе се стопи.

MP фиока

- a. C5, IB5
b. MON, C10, DL, C6

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Paper Source	MP Tray

Забелешка:

- Во зависност од квалитетот на пликите, средината на печатење или процедурата при печатење, пликите може да се истуткаат. Направете пробно печатење пред да печатите многу пликови.
- Двострано печатење не е достапно за пликови.

Дебела хартија**MP фиока**

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Thick (за 91 до 157 г/м ² хартија)

Lower paper cassettes (Долни касети за хартија)

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL
Paper Source	Cassette1, Cassette2*, Cassette3*
Paper Type	Thick (за 91 до 157 г/м ² хартија)

* Достапно е само кога ќе се постави изборна касета за хартија.

Забелешка:

Хартија подебела од 106 г/м² не може да се користи за дуплекс печатење.

Многу дебела хартија**MP фиока**

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Extra Thick (за 158 до 216 г/м ² хартија)

Фолии**MP фиока**

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	A4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Transparency

Забелешка:

Двострано печатење не е достапно за фолии.

Прилагодена големина на хартија

MP фиока

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	User Defined Size*
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Normal, Transparency, Labels, Thick, Extra Thick

* 75,0 × 98,4 мм на минимум и 297,0 × 508,0 мм на максимум

Lower paper cassettes (Долни касети за хартија)

	Поставки на двигателот на печатачот
Paper Size	User Defined Size* ¹
Paper Source	Cassette1, Cassette2* ² , Cassette3* ²
Paper Type	Normal, Thick

*¹ 76,2 × 148,0 мм на минимум и 297 × 431,8 мм на максимум

*² Достапно е само кога ќе се постави изборна касета за хартија.

Забелешка:

- Во зависност од квалитетот на хартијата со нестандартна големина, средината на печатење или процедурата при печатење, хартијата може да се закоси. Направете пробно печатење пред да печатите многу хартија со нестандартна големина.
- За Windows, пристапете до двигателот на печатачот, потоа изберете **User Defined Size** од листата Paper Size на табуларот Basic Settings. Во полето за дијалог User Defined Paper Size, подесете ја Paper Width, Paper Length, и поставките на Unit за да се совпаднат со вашата прилагодена хартија. Потоа, кликнете на **OK** и прилагодената големина на хартија ќе се зачува.
- Зачуваниите големина за хартија може да се користат само со двигателот на печатачот во кој се зачувани. Дури и ако се поставени повеќе имиња за печатачи во двигателот на печатачот, поставките ќе бидат достапни само за името на печатачот каде што се зачувани постапките.
- При споделување печатач преку мрежа, не може да создадете User Defined Size кај клиент.

- ❑ Ако не може да го користите двигателот на печатачот како што е опишано погоре, направете ја оваа поставка преку пристап до Printing Menu во контролниот панел и со избор на CPM (прилагодено), како во поставката Page Size.

Откажување задача за печатење

Од печатачот

За да откажете задача за печатење на контролниот панел на печатачот, погледнете „Откажување печатење“ на страница 103.

Од компјутерот

За корисници на Windows

Кликнете двапати на иконата за печатачот на рамката со задачи. Изберете ја задачата во списокот, потоа кликнете **Cancel (Откажи)** од менито Document (Документ).



Поставување на квалитет за печатење

Може да го менувате квалитетот за печатење отпечатоци преку поставките во двигателот за печатачот.

Во поставката Automatic може да изберете режим на печатење во согласност со целта на печатење. Двигателот за печатачот прави оптимални поставки во зависност од режимот за печатење што сте го избрале. Во поставката Advanced има повеќе опции за поставување.


Забелешка:

Мрежната помош за двигателот на печатачот овозможува детали за поставките на двигателот на печатачот.

Употреба на поставката Automatic

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Кликнете **Automatic**, потоа, изберете го саканиот квалитет за печатење.




3. Кликнете **OK**.

Употреба на поставката Advanced

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**. Потоа, изберете ја најсоодветната поставка од списокот во согласност со типот документ или слика што сакате да ги печатите.



Кога ќе изберете однапред дефинирана поставка, другите поставки, како што се Print Quality и Graphics се поставуваат автоматски. Промените се прикажани во тековната листа на поставки на полето за дијалог Setting Information што се појавува со кликување на копчето **Setting Info**. на табуларот Optional Settings.

Прилагодување поставки за печатење

Направете ги поставките рачно ако треба да смените детални поставки.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**, потоа кликнете **More Settings**.
3. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.

4. Кликнете **ОК**.

Зачувување на поставките

Може да ги зачувувате своите прилагодени поставки.

Забелешка:

- Не може да користите име на претходно дефинирана поставка за прилагодени поставки.
- Зачуваните прилагодени поставки може да се користат само со двигателот на печатачот во кој се зачувани. Дури и ако се поставени повеќе имиња за печатачи во двигателот на печатачот, поставките ќе бидат достапни само за името на печатачот каде што се зачувани поставките.
- Не може да избришете однапред дефинирани поставки.

За корисници на Windows

Забелешка:

Кога споделувате печатач во мрежа, *Save Settings* е избледено и не може да создавате прилагодена поставка кај клиент.

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**, потоа кликнете **Save Settings** за да го отворете полето за дијалог Custom Settings.
3. Впишете име за прилагодената поставка во полето Name, потоа кликнете **Save**.

Вашата поставка ќе се појави на списокот за спуштање којшто се појавува кога Advance е избрано на табуларот Basic Settings.

Забелешка:

За да избришете прилагодена поставка, следете ги чекорите 1 и 2, изберете ја поставката во полето за дијалог Custom Settings, потоа кликнете **Delete**.

Може да создадете нови поставки во полето за дијалог More Settings. Кога ќе создавате нови поставки, Custom Settings се прикажува на листата на табуларот Basic Settings. Во овој случај, првата поставка нема да се пребрише. За зачувување на новите поставки, зачувајте ги под друго име.

Режим за зачувување на тонерот

За да се намали количината тонер што се користи при печатење документи, може да печатите необработени урнеци со помош на режимот за Toner Save.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**, потоа кликнете **More Settings** за да го отворете полето за дијалог More Settings.
3. Изберете го копчето за штиклирање **Toner Save**, а потоа кликнете **OK**.

Подобрување на квалитетот на текстот во документи во боја.

Кога печатите документ во боја, квалитетот на текстот може да се подобри доколку текстот се печати во црна боја.

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете **Enable** од списокот на спуштање Print Text In Black.
3. Кликнете **OK**.

Прилагодување на дебелина на тенки линии

Тенки линии можат да се отпечатат во дебели линии како видливи.

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**, потоа кликнете **More Settings** за да го отворете полето за дијалог More Settings.
3. Изберете го копчето за штиклирање **Dot Correction**, а потоа кликнете **OK**.

Зададената поставка за Dot Correction е вклучена.


Поставување напреден распоред

Двострано печатење (со Двојната единица)

Оваа функција овозможува да се печати автоматски на двете страни на хартијата со поставување на изборната Двојна единица.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
2. Изберете го полето со штиклирање **Duplex** потоа изберете **Left**, **Top**, или **Right** како врзувачка позиција.



Забелешка:

Штиклираното поле *Duplex* се појавува само кога двигателот на печатачот ќе препознае Двојна единица. Ако не ја препознае, потврдете дека опцијата е поставена на **Installed** во табуларот *Optional Settings*. Ако е неопходно, ажурирајте ги информациите за инсталираната опција рачно. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 178 за детали.

3. Ако сакате да направите детални поставки, кликнете на **Duplex Settings** за да го отворете полето за дијалог *Duplex Settings*.


4. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
5. Кликнете **ОК**.

Менување на распоредот за печатење

Оваа функција ви овозможува да печатите повеќе страници на еден лист хартија.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Print Layout** и бројот на страниците што сакате да се отпечатат на еден лист хартија.
3. Ако сакате да направите подетални поставки, кликнете на **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Print Layout Settings.




4. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
5. Кликнете **ОК**.

Менување големина на отпечатоците

Оваа функција ви овозможува да го зголемувате или намалувате документот.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Zoom Options**.



3. Ако сакате да ја смените големината за да се вклопува автоматски на излезната хартија, изберете ја саканата големина на хартијата од списокот на спуштање Output Paper. Ако сакате да ја смените големината на страниците по одредено зголемување, изберете го полето за штиклирање **Zoom To**, потоа одберете го процентот. Може да ја изберете и големината на излезната хартија.
4. Изберете **Upper Left** (за печатење намалена слика на страница во левиот горен агол на хартијата) или **Center** (за печатење намалена слика на страница со централно поставување) за поставката Location.

Забелешка:

Оваа поставка не е достапна кога ќе го изберете полето за штиклирање **Zoom To**.


5. Кликнете **OK**.

Печатење водени жигови

Оваа функција ви овозможува да печатите воден жиг заснован на текст или слика на документот.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.
2. Изберете воден жиг што сакате да го употребите од списокот на спуштање **Watermark**.



3. Ако сакате да направите подетални поставки, кликнете на **Edit/Delete**, и направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
4. Кликнете **OK**.

Создавање нов воден жиг

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.
2. Кликнете **Add New Watermark**.

3. Изберете **Text** или **BMP** и напишете име за новиот воден жиг во полето Name.
4. Ако изберете **Text**, напишете текст за водениот жиг во полето Text. Ако изберете **BMP**, изберете ја BMP-датотеката што сакате да ја користите, а потоа кликнете **Open**.
5. Кликнете **OK**.

Забелешка:

- Може да регистрирате најмногу до 10 оригинални водени жигови.
- За да го уредувате зачуваниот воден жиг, кликнете **Edit/Delete** на табуларот *Advanced Layout*, изберете го водениот жиг што сакате да го уредите во кутијата Name, и направете ги соодветните поставки, потоа кликнете **OK**.
- За да го отстранете зачуваниот воден жиг, кликнете **Edit/Delete** на табуларот *Advanced Layout*, изберете го водениот жиг што сакате да го избришете во кутијата Name, потоа кликнете **Delete**.
- Зачуваниите водени жигови може да се користат само со двигателот на печатачот во кој се зачувани. Дури и ако се поставени повеќе имиња за печатачи во двигателот на печатачот, поставките ќе бидат достапни само за името на печатачот каде што се зачувани поставките.
- При споделување печатач во мрежа, не може да создадете кориснички дефиниран воден жиг кај клиент.


Печатење заглавија и подножја

Оваа функција ви овозможува да печатите корисничко име, име на компјутер, време, датум или број од вкупниот број на почетокот или при дното на секоја страница во еден документ.

За корисници на Windows

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.

2. Изберете го копчето за штиклирање **Header/Footer**, а потоа кликнете **Header/Footer Settings**.



3. Изберете ги ставките од списокот на спуштање.

Забелешка:

- Ако изберете **Collate Number**, се печати бројот на копиите.
- При користење на функцијата за резервирање задача, не може да изберете **Collate Number**.

4. Кликнете **ОК**.

Печатење со преклопување


Оваа функција ви овозможува да печатите стандардна форма на наслов во писмо на оригинален документ.

Забелешка:

- Оваа функција е само за Windows.
- Функцијата на преклоп е достапна само кога е избрано **High Quality (Printer)** за Printing Mode во полето за дијалог Extended Settings од табуларот Optional Settings.

Создавање преклоп

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Form Overlay**.



3. Изберете **Create Overlay Data**, потоа кликнете **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Create Form.
4. Впишете име за формата во полето Form Name и описот во полето Description.
5. Изберете **Foreground Document** или **Background Document** за да одредите дали преклопот ќе се печати на предницата или заднината на документот.
6. Изберете го полето за штиклирање **Assign to Paper Source** за да го покажете името на формата во списокот на спуштање Paper Source на табуларот Basic Settings.
7. Кликнете **OK**.

Забелешка:

- ❑ За промена на поставките за преклопот во создадените податоци, пристапете до двигателот на печатачот и следете ги чекорите 1 и 2 наведени погоре. Забележете дека на чекор 3, изберете **Overlay Print**, потоа кликнете **Edit Form**.
- ❑ Следните 9 знаци не може да се користат во имињата на формите: \ / : * ? " < > |.

Печатење преклопен документ

Може да изберете регистрирана форма од списокот на спуштање Paper Source во табуларот Basic Settings. За регистрирање податоци на форма во Paper Source, погледнете чекор 6 во „Создавање преклоп“ на страница 54.

Ако податоците на формата за преклоп не се регистрирани во Paper Source или сакате да направите детални поставки, следете ги чекорите подолу.

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Form Overlay**.
3. Изберете го копчето за штиклирање **Overlay Print**, а потоа кликнете **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Form Selection.
4. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.

Забелешка:

Ако не може да изберете форма од апликацијата, пристапете до двигателот на печатачот од оперативниот систем. Погледнете „Пристап до двигателот на печатачот“ на страница 177 за детали.

5. Кликнете **OK**.

Зачувување на претходни поставки за форма на преклоп

Оваа функција ви овозможува да ги зачувате поставките што ги направивте во „Создавање преклоп“ на страница 54.

1. Од полето за дијалог Form Selection кликнете **Save/Delete**. За отворање на полето за дијалог, погледнете „Печатење преклопен документ“ на страница 55.
2. Впишете го името на претходната поставка во полето Form Pre-Settings Name, потоа кликнете **Save**. Името на претходните поставки ќе се појави во списокот на спуштање Form Pre-Settings во полето за дијалог Form Selection.
3. Кликнете **OK**. Името на претходните поставки ќе се појави во списокот на спуштање Pre-Settings во полето за дијалог Advanced Layout.

Забелешка:

- ❑ За бришење на претходна поставка за форма, следете го чекор 1, изберете го името на претходните поставки што сакате да ги избришете од списокот на спуштање *Form Pre-Settings* кликнете **Delete**, а потоа кликнете **OK**.
- ❑ Може да регистрирате најмногу до 20 претходни поставки.

Печатење документ кој е заштитен од копирање

Оваа функција ви овозможува да печатите документ како документ којшто ќе биде заштитен од копирање. Кога ќе се обидете да копирате документ што е заштитен од копирање, „COPY“ се печати неколку пати врз документот.

Забелешка:


- ❑ Epson не гарантира безбедност при истекување информации и каква било друга штета со користење на оваа функција, ниту сокриените букви се појавуваат во сите случаи.
- ❑ Тонирањето на екранот може да биде претемно, сокриените букви може да не се отпечатаат не целиот отпечаток, или сокриените букви може да не се појават кога фотокопијата зависи од модели, поставки и комбинации од фотокопири, факс-машина, влезен уред како што се дигитални камери и скенери, излезни уреди како што се печатачи; поставките на двигателот на печатачот за овој производ; условите на потрошниот материјал како што се тонерот и типот на излезната хартија.

За корисници на Windows**Забелешка:**

Со оваа функција, поставката *Print Quality* е променета во **Fine**, и поставката *Toner Save* е оневозможена. *Form Overlay* функцијата е исто така оневозможена.

1. Кликнете го табуларот **Advanced Layout**.

- Изберете **Copy** од списокот на спуштање Anti-Copy Pattern.



- Ако сакате да направите подетални поставки, кликнете на **Edit/Delete**, и направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
- Кликнете **OK**.

Печатење повеќе задачи на печатење истовремено

Оваа функција ви овозможува да отпечатете неколку документи создадени од различни програми истовремено поставувајќи поставки, како што се редот на печатење, дуплекс и распоред на печатење.

- Кликнете го табуларот **Basic Settings**.
- Изберете го полето за штиклирање **Print Job Arranger**.
- Кликнете **OK**.

Екранот Print Job Arranger се појавува кога задачата на печатење е извршена. Направете ги соодветните поставки. За детали, погледнете ја помошта за Print Job Arranger.


Печатење веб-страници за вклопување во големината на хартијата

Оваа функција ви овозможува веб-страниците да се вклопат во големината на страницата при печатење. Инсталирајте го EPSON Web-To-Page од Software Disc.

Забелешка:

Овој софтвер не е достапен за Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008, и Server 2003.

Откако ќе го инсталирате EPSON Web-To-Page, рамката со менито ќе се прикаже во Microsoft Internet Explorer Toolbar (Рамка со алатки на Microsoft Internet Explorer). Ако не се прикаже, изберете **Toolbars (Рамки за алатки)** од менито View (Погледни) од Internet Explorer, и потоа изберете **EPSON Web-To-Page**.



Употреба на функцијата Reserve Job

Оваа функција ви овозможува да зачувувате задачи за печатење во меморијата на печатачот и да ги печатите подоцна директно од контролниот панел на печатачот. Може да спречите отпечатениот документ да го гледаат други со примена на лозинка за печатење задачи.

Оваа функција ги користи следните типови меморија за печатачот.

Место за чување на печатачот	Опис
RAM Disk	<p>Дополнителна меморија мора да биде инсталирана на печатачот за да се користи функцијата за резервирана задача.</p> <p>За да го овозможите RAM-дискот, треба да ја поставите поставката RAM Disk во контролниот панел на Normal или Maximum. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 119 за инструкции околу зголемување на меморијата на печатачот.</p> <p>Откако ќе се инсталира модул за меморијата, мора да ги ажурирате информациите за опции. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 178.</p>

Табелата подолу ви дава преглед за опциите на Резервирана задача.

Опција за Резервирана задача	Опис
Re-Print Job	Ви овозможува да печатите задача сега и да ја складирате во меморијата на печатачот. Може да ја печатите истата задача неколку пати.
Verify Job	Ви овозможува да отпечатите една копија за да ја потврдите содржината. Може да отпечатите повеќе копии подоцна.
Confidential Job	Ви овозможува да ставите лозинка за печатење задача. Може да ја отпечатите задачата со внесување на лозинката во контролниот панел на печатачот.

Испраќање задача за печатење

За корисници на Windows

1. Кликнете на табуларот **Optional Settings**, потоа кликнете на **Reserve Jobs Settings**. Се појавува полето за дијалог Reserve Jobs Settings.
2. Изберете го копчето за штиклирање **Reserve Job On**, а потоа изберете **Re-Print Job**, **Verify Job**, или **Confidential Job**.
3. Внесете корисничко име и име на задачата во соодветните полиња за текст. Ако сте избрале **Confidential Job**, внесете број од четири цифри во полето за текст на лозинката за да поставите лозинка.

Забелешка:

Ако сакате да создадете маркер на првата страница на задачата, изберете го полето за штиклирање **Create a thumbnail**. До сликичките (маркерите) може да се пристапи со внесување на `http://` проследено со IP-адресата на внатрешниот сервер за печатење во веб-прелистувач.

4. Кликнете **ОК**.

Забелешка:

Копчето ОК станува достапно откако и корисничкото име и името на задачата се внесени.

Ако сте избрале **Re-print Job**, печатачот го печати документот. Ако сте избрале **Verify Job**, печатачот печати една копија на документот.

За печатење или бришење на овие податоци преку контролниот панел на печатачот, погледнете „Печатење и бришење податоци за резервирани задачи“ на страница 101.

Поглавје 3

Употреба на контролниот панел

Употреба на менијата во контролниот панел

Кога да ги направите поставките во контролниот панел


Обично, поставките во двигателот на печатачот ги пребришуваат поставките направени преку контролниот панел.

Треба да ги направите следните поставки преку контролниот панел бидејќи овие поставки не може да се направат во двигателот на печатачот.

- Поставки за избор на режимите за избор на емулација и IES-режим (Интелигентно префрлување на емулација)
- Поставки за одредување канал и конфигурација на меѓуврска
- Поставки за одредување на големината на буферот на меморијата кој се користи за прием на податоци

Како се пристапува до менијата во контролниот панел

1. Притиснете го копчето ► **Десно** за да пристапите до менијата во контролниот панел.



2. Користете ги копчињата ▲ **Горе** и ▼ **Долу** за движење низ менијата.
3. Притиснете го копчето ► **Десно** за да ги видите ставките во даденото мени. Зависно од менито, LCD-екранот ги прикажува ставката и тековната поставка разделено (◆
YYYY=ZZZZ) или само ставката (◆YYYY).
4. Користете ги копчињата ▲ **Горе** и ▼ **Долу** за да се движите низ менијата или притиснете го копчето ◀ **Лево** за да се вратите на претходното ниво.

5. Притиснете го копчето ► **Десно** за да ја изведете операцијата што е посочена со ставката, како што е печатење страница со статус или ресетирање на печатачот, или за прегледување на поставките достапни за ставката, како што се големината на хартијата или режимите за емулација.

Користете ги копчињата ▲ **Горе** и ▼ **Долу** за да се движите низ достапните поставки, па притиснете го копчето ► **Десно** за да одберете поставка или да се вратите на претходното ниво. Притиснете го копчето ◀ **Лево** за да се вратите на претходното ниво без менување на поставката.

Забелешка:

- ❑ Треба да го исклучите печатачот и потоа да го вклучите за да активирате некои поставки. Погледнете „Менија во контролниот панел“ на страница 63 за детали.
- ❑ Копчето **ОК** може да се користи наместо копчето ► **Десно** во чекорите 3 или 5.

6. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да излезете од менијата во контролниот панел.

Како се регистрираат менија како маркери

Со регистрирање маркери за често користените менија, може да ги прикажувате регистрираните менија само со притиснување на копчето **ОК** кога LCD-екранот прикажува Ready.

Забелешка:

Максималниот број на менија што може да се регистрираат како маркери е 3.

1. Прикажете го менито за регистрирање. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за детали.
2. Притиснете го копчето **ОК** повеќе од две секунди.

Се појавува менито Add Bookmark.

Забелешка:

Некои менија не може да бидат маркирани. Ако сте се обиделе да ги регистрирате, се прикажува Bookmark Failed.

3. Притиснете ги копчињата ▲ **Горе** и ▼ **Долу** за да го изберете менито за бришење, па притиснете го копчето ► **Десно**.

Забелешка:

За регистрирање ново мени, треба да избришете едно од регистрираните менија од маркерите.

Ако се прикаже `Bookmark Registered`, менито е маркирано успешно.

Забелешка:

За да ги обновите менијата за маркерите со зададените вредности, изберете `SelectType Init` од `Reset Menu` на контролниот панел.

Менија во контролниот панел

Забелешка:

Некои менија и ставки се појавуваат кога се инсталира соодветен избран уред или е направена соодветна поставка.

Information Menu

Притиснете го копчето **▼ Долу** или **▲ Горе** за да изберете ставка. Притиснете го копчето **► Десно** за да отпечатите лист или примерок на фонт.

Ставка	Вредности
Print Configuration Status Sheet	-
Print Supplies Status Sheet	-
Print Usage History Sheet	-
Reserve Job List* ¹	-
Network Status Sheet* ²	-
AUX Status Sheet* ³	-
USB Extl/FStatusSht* ⁴	-
PS3 Status Sheet	-
PS3 Font List	-
PCL Font Sample	-
ESCP2 Font Sample	-

Ставка	Вредности
FX Font Sample	-
I239X Font Sample	-
Тонер:	E*****F до E F
Total Pages	0 до 99999999

*1 Достапно само кога задачите се складирали со функцијата Quick Print Job.

*2 Достапно е само кога поставката Network I/F во Network Menu е поставена на On.

*3 Достапно е само кога е инсталирана изборна картичка за меѓуврска.

*4 Достапно е само кога печатачот е поврзан со USB-уред со D4-поддршка и е вклучен кога поставката USB I/F е поставена на On.

Print Configuration Status Sheet

Печати лист на кој се прикажани тековните поставки на печатачот и инсталираните опции. Овој лист може да биде корисен за потврда дали сте ја инсталирале опцијата правилно.

Print Supplies Status Sheet

Печати лист каде се прикажани информации за потрошниот материјал.

Print Usage History Sheet

Печати лист каде е прикажана историјата на употребата на печатачот.

Reserve Job List

Печати список со резервирани задачи за печатење, складирали во меморијата на печатачот.

Network Status Sheet

Печати страница каде е прикажан работниот статус на мрежата.

AUX Status Sheet

Печати страница каде е прикажан работниот статус на изборната меѓуврска.

USB ExtI/FStatusSht

Печати страница каде е прикажан работниот статус на USB-меѓуврска.

PS3 Status Sheet

Печати страница каде се прикажани информации за PS3-режим, како што е PS3-верзија.

PS3 Font List, PCL Font Sample, ESCP2 Font Sample, FX Font Sample, I239X Font Sample

Печати примерок со достапни фонтови за избраната емулација на печатачот.

Toner

Бројот на ѕвездички (*) меѓу „E“ и „F“ посочува на преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал. Ако се користи неоригинален потрошен материјал, се прикажува „?“ наместо индикаторот.

Total Pages

Го прикажува вкупниот број страници што се отпечатени на печатачот.

System Information Menu

Се прикажуваат следните информации.

- Main Version
- MCU Version
- Serial No
- Memory
- MAC Address


Tray Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
MP Tray Size	A4 Portrait, A4 Landscape , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
MP Type	Plain , Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Transparency, Labels, Thick, ExtraThk, Envelope, Special
Cassette1 Size	A4 Portrait, A4 Landscape , A3, A5, B4, B5, LT, LGL, CTM

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Cassette2 Size* / Cassette3 Size*	A4 Portrait, A4 Landscape , A3, A5, B4, B5, LT, LGL, CTM
Cassette1 Type/ Cassette2 Type* / Cassette3 Type*	Plain , Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Thick, Special
Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size*/Detect Cassette3 Size*	On , Off
MP Tray AutoSel	On , Off
Cassette1 AutoSel/Cassette2 AutoSel*/Cassette3 AutoSel*	On , Off

* Достапно е само кога ќе се постави изборна касета за хартија.

MP Tray Size

Изберете ја големината на хартијата од ова мени. Поставките на преклопникот на фиоката за големина на хартија се активирани ако не се поставени на .

MP Type

Ви овозможува да го поставите типот на хартијата што е ставен во MP-фиоката.

Cassette1 Size/Cassette2 Size/Cassette3 Size

Ја прикажува големината на хартијата што е ставена во стандардните и изборните касети за хартија.

Cassette1 Type/Cassette2 Type/Cassette3 Type

Ви овозможува да изберете тип хартија ставена во стандардните и изборните касети за хартија.

Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size/Detect Cassette3 Size

Ја открива големината на хартијата што е ставена во стандардните и изборните касети за хартија.

MP Tray AutoSel/Cassette1 AutoSel/Cassette2 AutoSel/Cassette3 AutoSel

Одредува дали може да се избере фиоката за печатење кога Paper Source и селектирано за Auto Selection во двигателот на печатачот.

Emulation Menu

Забелешка:

Може да одредите различни емулации за секоја меѓуврска.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Parallel*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
AUX*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

* Достапно е само кога е инсталирана изборна картичка за меѓуврска Type-B.

Printing Menu

Забелешка:

Поставките се препишуваат со поставките направени во двигателот на печатачот.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Page Size	A4 , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM* ¹
Wide A4	Off , On
Media Type	Unspecified , Plain, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Transparency, Labels, Thick, ExtraThk, Envelope, Special
Page Side	Front , Back
Paper Source	Auto , MP, Cassette1, Cassette2* ² , Cassette3* ²
Orientation	Port , Land
Resolution	300, 600 , 1200
RItech	On , Off
Toner Save	Off , On
Density	1 to 3 to 5
Dot Correction	Off, On
Top Offset	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm во 0,5 зголемувања

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
LeftOffset	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm во 0,5 зголемувања
T Offset B* ³	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm во 0,5 зголемувања
L Offset B* ³	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm во 0,5 зголемувања

*¹ Минимумот и максимумот на прилагодени големини на хартија варира во зависност на фиоката.
(MP фиока)

Минимум: 75,0 × 98,4 мм, максимум: 297,0 × 508,0 мм

(Lower paper cassette (Долна касета за хартија))

Минимум: 76,2 × 148,0 мм, максимум: 297,0 × 431,8 мм

*² Достапно е само кога ќе се постави изборна касета за хартија.

*³ Достапно е само кога е инсталирана изборна дуплекс единица.

Page Size

Ја одредува големината на хартијата.

Wide A4

Избирајќи **On** ги намалува левиот и десниот раб на 3,4 мм.

Media Type

Го одредува видот на хартијата.

Page Side

Изберете **Front** кога се печати на предната страна на нормална хартија (Plain), дебела хартија (Thick), или екстра дебела хартија (Extra Thick).

Paper Source

Одредува дали хартијата ќе се поддава во печатачот од MP-фиоката, од стандардната касета за хартија или од изборната единица со касета за хартија.

Ако изберете **Auto**, хартијата ќе се поддава од изворот за хартија што содржи хартија и соодветствува на поставката Paper Size.

Orientation

Одредува дали страницата ќе се печати во ориентација на портрет или пејзаж.

Resolution

Ја одредува резолуцијата на печатењето.

RItech

Со вклучување на RItech се произведуваат помазни и поконцизни линии, текст и графика.

Toner Save

Кога е избрана оваа поставка, печатачот штеди тонер со замена на сивата нијанса за црната боја во знаците. Знаците се исцртани во полна црна боја оддесно и на долните рабови.

Density

Ја одредува густината на печатење.

Dot correction

Прилагодете ја дебелината на тенките линии за да се отпечатат јасно.

Top Offset

Врши фини прилагодувања на вертикалната позиција при печатење на страницата.



Внимание:

Проверувајте отпечатената слика да не излегува надвор од работ на страницата. Во спротивно, може да го оштетите печатачот.

LeftOffset

Врши фини прилагодувања на хоризонталната позиција при печатење на страницата. Ова е корисно за фини прилагодувања.



Внимание:

Проверувајте отпечатената слика да не излегува надвор од работ на страницата. Во спротивно, може да го оштетите печатачот.

T Offset B

Ја прилагодува вертикалната позиција при печатење на заднината на хартијата кога се печати на обете страни. Користете го ова ако отпечатокот на задната страна не е онаму каде што се очекува да биде.

L Offset B

Ја прилагодува хоризонталната позиција при печатење на заднината на хартијата кога се печати на обете страни. Користете го ова ако отпечатокот на задната страна не е онаму каде што се очекува да биде.

Setup Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Language	English , Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어
Time Out	0, 5 to 60 to 300 in increments of 1
MP Mode	Normal , Last
Manual Feed	Off , 1st Page, EachPage
Copies	1 to 999
Duplex ^{*1 *2}	Off , On
Binding ^{*1 *2}	Long Edge , Short Edge
Start Page ^{*1 *2}	Front , Back
Skip Blank Page ^{*3}	Off , On
Auto Eject Page ^{*4}	Off , On
Size Ignore	Off , On
Auto Cont	Off , On
Page Protect ^{*3}	Auto , On
A4/LT Auto Switching	On , Off
Toner Alert	Skip , Set
LCD Contrast	0 to 7 to 15
RAM Disk ^{*1 *5}	Off , Normal, Maximum
Confirm Media Type	No , Yes

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Job Info.	Display Pattern 1, Display Pattern 2, Off

*1 Достапно е само кога е инсталирана соодветна опција.

*2 Достапно е само кога се користи големина на хартија A4, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLG, B, EXE или F4.

*3 Достапно е само за режимите ESC/P2, FX или I239X.

*4 Не е достапно во PS3 и PCL.

*5 Штом ќе се смени оваа ставка, вредноста на поставката стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново.

Language

Го одредува јазикот за приказ на LCD-екранот и на она што е отпечатено на листот со статус.

Time Out

Ја одредува должината на времето, во секунди пред да истече времето кога меѓуврските ќе се префрлат автоматски. Времето пред да се случи исклучување е должината време од точката кога нема да се примат нови податоци од меѓуврската до точката на префрлување на меѓуврската. Ако печатачот има задача за печатење кога се префрлува меѓуврската, печатачот ја печати таа задача.

MP Mode

Оваа поставка одредува дали MP-фиоката ќе има најголем или најмал приоритет кога ќе се избере **Auto** како поставка за Paper Source во двигателот на печатачот. Кога е избрано **Normal** како MP Mode, MP-фиоката има најголем приоритет како извор на хартија. Ако изберете **Last**, MP-фиоката има најмал приоритет.

Manual Feed

Ви овозможува да изберете режим за мануелно поддавање за MP-фиоката.

Copies

Одредува број на копии што ќе се отпечатат, од 1 до 999.

Duplex

Вклучува или исклучува двострано печатење. Ова ви овозможува да печатите на обете страни на хартијата.

Binding

Го одредува врзвачкиот правец на отпечатокот.

Start Page

Одредува дали дуплекс печатењето ќе започне од предната или од задната страна на хартијата.

Skip Blank Page

Овозможува да прескокнете празни страници при печатење.

Auto Eject Page

Одредува дали ќе се исфрли хартијата кога одредениот лимит во поставката за Time Out ќе се достигне. Зададено е Off, што значи дека хартијата нема да се исфрли кога ќе се достигне лимитот за истечено време.

Size Ignore

Изберете On кога сакате да игнорирате грешка за големина на хартија. Кога ќе ја вклучите оваа ставка, печатачот го одржува печатењето дури и кога големината на сликата ја надминува областа за печатење за одредени големини на хартија. Ова може да предизвика размачкување бидејќи тонерот не е пренесен на хартијата правилно. Кога оваа ставка е исклучена, печатачот застанува со печатење ако се појави грешка во големината на хартијата.

Auto Cont

Кога ја вклучите оваа поставка, печатачот автоматски продолжува со печатење за одреден временски период кога се појавува една од следниве грешки: Paper Set, Print Overrun, или Memory Overflow. Кога оваа опција е исклучена, мора да го притиснете копчето **Почни/Сопри** за да го продолжите печатењето.

Page Protect

Доделува дополнителна меморија на печатачот за печатење податоци наспроти нивниот прием. Веројатно ќе треба да ја исклучите оваа поставка ако печатите многу комплексна страница. Ако се појави грешка Print Overrun на LCD-екранот при печатење, вклучете ја оваа поставка и повторете го печатењето на податоците. Ова ја намалува количината меморија резервирана за обработка на податоци за да може компјутерот да одвои повеќе време за испраќање задачи за печатење, но ќе ви овозможи да печатите комплексни задачи. Page Protect обично најдобро работи кога е избрано Auto. Ќе треба да ја зголемите меморијата на печатачот ако грешката со меморија продолжи да се појавува.

Забелешка:

Менување на поставката **Page Protect** ја конфигурира меморијата на печатачот одново што предизвикува бришење на кои било преземени фонтови.

A4/LT Auto Switching

Кога А4 големина на хартија или Писмо е избрано за печатење а таква големина на хартија не е поставена, отпечатокот се испечатува во друга големина.

Toner Alert

Одредува дали печатењето да запре привремено или не кога касетата за тонер е при крај на нејзиниот век на траење.

LCD Contrast

Го прилагодува контрастот на LCD-екранот. Користете ги копчињата **▲ Горе** и **▼ Долу** за да го поставите контрастот меѓу 0 (најмал контраст) и 15 (најголем контраст).

RAM Disk

Ја одредува големината на RAM-дискот достапна за функцијата Reserve Job. Погледнете ја табелата подолу за детали.

Изборен капацитет на RAM (Вкупен капацитет на RAM)	Поставка за RAM Disk		
	Исклучено	Нормално	Максимум
128 MB (вкупно 192 MB)	Оневозможено	64 MB	96 MB
256 MB (вкупно 320 MB)		128 MB	192 MB

Confirm Media Type

Прикажува порака кога видот на хартија во фиоката избрана за печатење се разликува од таа избрана на Paper type во двигателот на печатачот.

Job Info.

Прикажува информации за задачата на контролниот панел, исто така преку оваа поставка може да се прескокнат или откажат задачи на печатење. Шемата на ставките прикажани на контролниот панел може да се избераат од Display Pattern 1 и Display Pattern 2. Не избирајте го Display Pattern 1 кога следниве јазици се избрани за Language на Setup Menu: **Norsk, CATALÀ, Русский, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어.**

Reset Menu

Clear Warning

Ги чисти сите пораки со грешки кои покажуваат грешки освен оние што се случуваат заради потрошниот материјал или делови кои задолжително се менуваат.

Clear All Warnings

Ги чисти сите пораки со предупредување кои се појавуваат на LCD-екранот.

Reset

Го застанува печатењето и ја чисти тековната задача која е добиена од активна меѓуврска. Може да го ресетираат печатачот кога има проблем со самото печатење задачи и печатачот не може да печати успешно.

Reset All

Го запира печатењето и ја брише меморијата на печатачот. Се бришат сите задачи за печатење од сите меѓуврски.

Забелешка:

Со извршување на Reset All се чистат сите задачи за печатење добиени од сите меѓуврски. Внимавајте да не прекинете нечија туѓа задача.

SelectType Init

Ги обновува поставките на менијата во контролниот панел на нивните зададени вредности.

Quick Print Job Menu

Ова мени ви овозможува да печатите или бришете задачи за печатење што биле складирани во меморијата на печатачот со помош на функцијата Quick Print Job (Re-Print Job, Verify Job , Stored Job) на функцијата Reserve Job на двигателот на печатачот. Погледнете „Користење со менито за брзо печатење задачи“ на страница 101 за инструкции како се користи ова мени.

Confidential Job Menu

Ова мени ви овозможува да печатите или бришете задачи за печатење што биле складирани во меморијата на печатачот со помош на функцијата Confidential Job на функцијата Reserve Job на драјверот на печатачот. Треба да внесете точна лозинка за пристап до овие податоци. Погледнете „Користење на менито за доверливи задачи“ на страница 102 за инструкции како се користи ова мени.

Clock Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Local Time Diff.	-13:59 ... 0:00 ... +13:59
Time Setting	2000/ 01/01 00:00 до 2099/12/31 23:59
Date Format	DD/MM/YY , MM/DD/YY, YY/MM/DD

Local Time Diff.

Ги одредува тековното време и датум со внесување на разликата за времето од Средното време според Гринич.

Time Setting

Ги одредува тековните датум и време со нивно правилно внесување.

Date Format

Го одредува форматот за прикажување датум.

Parallel Menu

Овие поставки ја контролираат комуникацијата меѓу печатачот и компјутерот кога користат паралелна меѓуврска.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Parallel I/F*	On , Off
Speed*	Fast , Normal
Bi-D*	ECP , Off, Nibble
Buffer Size*	Normal , Maximum, Minimum

* Штом ќе се смени оваа ставка, вредноста на поставката стапува во ефект после меко рестартирање или откако напојувањето ќе се вклучи одново. Додека се рефлектира на Листот со статус и на EPL-отчитувањето, вистинската промена стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново.

Parallel I/F

Дозволува да се активира или исклучи паралелната меѓуврска.

Speed

Се одредува ширината на пулсот на ACKNLG-сигналот при прием на податоци во Режимот за компатибилност или во Режимот за подреденост. Кога ќе се избере **Fast**, ширината на пулсот е околу 1 μ s. Кога е избрано **Normal**, ширината на пулсот е околу 10 μ s.

Bi-D

Ви овозможува да го одредите режимот за комуникација во два правци. Кога ќе изберете **Off**, се оневозможува комуникацијата во два правци.

Buffer Size

Ја одредува количината на меморија што ќе се користи за прием и печатење податоци. Ако се избере **Maximum**, повеќе меморија се доделува за прием на податоци. Ако се избере **Minimum**, повеќе меморија се доделува за печатење на податоци.

Забелешка:

- За активирање на поставките **Buffer Size**, мора да го исклучите печатачот повеќе од пет секунди и потоа да го вклучите. Или, може да ја изведете операцијата **Reset All** како што е објаснето во „Reset Menu“ на страница 74.

- ❑ Со ресетирање на печатачот се бришат сите задачи за печатење. Проверете дали сијаличката за **Подготвен** трепка кога ќе го ресетирате печатачот.

USB Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
USB I/F*1	On , Off
USB Speed*1 *2	HS , FS
Get IP Address*2 *3	Auto, PING, Panel
IP*2 *3 *4 *5	0.0.0.1 до 255.255.255.254
SM*2 *3	0.0.0.0 до 255.255.255.255
GW*2 *3	0.0.0.0 до 255.255.255.255
NetWare*2 *3	On, Off
AppleTalk*2 *3	On, Off
MS Network*2 *3	On, Off
Bonjour*2 *3	On, Off
USB ExtI/F Init*2 *3	-
Buffer Size*1 *2	Normal , Maximum, Minimum

*1 Штом ќе се смени оваа ставка, вредноста на поставката стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново. Додека се рефлектира на Листот со статус и на EPL-отчитувањето, вистинската промена стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново.

*2 Достапно е само кога USB I/F е поставено на On.

*3 Достапно е само кога е поврзан USB-надворешен уред со D4-поддршка. Содржината на поставките зависи од поставките на USB-надворешниот уред.

*4 Ако поставката Get IPAddress е поставена на Auto, оваа поставка не може да се измени.

*5 Кога поставката Get IPAddress е изменета од Panel или PING на Auto, вредностите на поставката на панелот се зачувани. Потоа, Auto се враќа на Panel или PING, вредностите на зачуваната поставка се прикажуваат. Вредноста се поставува на 192.168.192.168 ако поставките не се направени од панелот.

USB I/F

Ви дозволува да активирате или исклучувате USB-меѓуврска.

USB Speed

Ви дозволува да го изберете оперативниот режим на USB-меѓуврската. Се препорачува избор на HS. Изберете FS ако HS не работи на компјутерскиот систем.

Buffer Size

Ја одредува количината на меморија што ќе се користи за прием и печатење податоци. Ако се избере Maximum, повеќе меморија се доделува за прием на податоци. Ако се избере Minimum, повеќе меморија се доделува за печатење на податоци.

Забелешка:

- За активирање на поставките Buffer Size, мора да го исклучите печатачот повеќе од пет секунди и потоа да го вклучите. Или, може да ја изведете операцијата Reset All како што е објаснето во „Reset Menu“ на страница 74.
- Со ресетирање на печатачот се бришат сите задачи за печатење. Проверете дали сијаличката за **Подготвен** трепка кога ќе го ресетирате печатачот.

Network Menu

Погледнете *Network Guide* за секоја поставка.

AUX Menu

Погледнете *Network Guide* за секоја поставка.

PCL Menu

Овие поставки се достапни во PCL-режим.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
FontSource	Resident , Download* ¹
Font Number	0... 65535 (во зависност од поставките)
Pitch* ²	0,44 ... 10,00 ... 99,99 cpi во 0,01 cpi зголемување
Height* ²	4,00 ... 12,00 ... 999,75 pt во 0,25pt зголемување

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
SymSet	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOcyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form	5 ... 64 ... 128Lines
CR Function	CR , CR+LF
LF Function	LF , CR+LF
Tray Assign	4K , 5S, 4

*1 Достапно е само кога се достапни преземените фонтови.

*2 Во зависност од избраниот фонт.

FontSource

Го поставува зададениот извор за фонтови.

Font Number

Го поставува зададениот број за фонтови за зададениот извор на фонтови. Достапниот број зависи од направените поставки.

Pitch

Го одредува зададениот наклон на фонтот ако фонтот е подложен на размер и без фиксиран наклон. Може да изберете од 0.44 до 99.99 cpi (знаци на инч), во зголемувања од 0,01-cpi. Оваа ставка може да не се прикаже во зависност на поставките FontSource или Font Number.

Height

Ја одредува зададената висина на фонтот ако фонтот е подложен на размер и е пропорционален. Може да изберете од 4.00 до 999.75 точки во зголемувања од 0,25-cpi. Оваа ставка може да не се прикаже во зависност на поставките FontSource или Font Number.

SymSet

Го избира зададениот комплет со симболи. Ако фонтот што го избравте во FontSource и Font Number не е достапен во новата SymSet поставка, поставките FontSource и Font Number автоматски се заменети со зададената вредност, **IBM-US**.

Form

Го избира бројот на линии за избраната големина и ориентација на хартијата. Ова овозможува и промена во растојанието меѓу редовите (VMI) и новата вредност за VMI се зачувува во печатачот. Тоа значи дека подоцнежните промени во поставките на Page Size или Orientation ќе предизвикаат промени во вредноста на Form, засновано врз складираниот VMI.

CR Function, LF Function

Овие функции се вклучени за корисници на одредени оперативни системи, како што е UNIX.

Tray Assign

Го менува задолжувањето на избор на наредбата за извор на хартија. Кога е одбрано 4, командите се поставени компатибилно со HP LaserJet 4. Кога е одбрано 4K, командите се поставени компатибилно со HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Кога е одбрано 5S, командите се поставени компатибилно со HP LaserJet 5S.

PS3 Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Error Sheet	Off , On
Image Protect	On , Off
Binary	Off , On
Text Detection	Off , On
PDF Page Size	Auto, A4 , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

Error Sheet

Кога ќе изберете **On**, печатачот печати лист со грешки кога ќе се појави грешка во PS3-режим или кога PDF-датотеката што се обидува да ја отпечатите не е поддржана верзија.

Image Protect

Кога ќе се избере **On**, квалитетот на печатење не е намален дури и со недоволно меморија. Во тој случај, се прикажува **Memory Overflow** и печатењето запира.

Кога ќе се избере **Off**, квалитетот на печатење се намалува со недоволно меморија. Во тој случај, се прикажува **Image Optimum** и печатењето продолжува.

Binary

Го одредува форматот на податоците. Изберете **On** за бинарните податоците и изберете **Off** за ASCII-податоци.

Забелешка:

- Binary може да се користи само со мрежна врска.*
- Не треба да изберете **On** кога користите *AppleTalk*.*

За користење на бинарните податоци, проверете дали апликацијата поддржува бинарни податоци и дали **SEND CTRL-D Before Each Job** и **SEND CTRL-D After Each Job** се поставени на **No**.

Кога оваа поставка е поставена на **On**, не може да користите TBCP (Протокол за обележена бинарна комуникација) во поставките на двигателот на печатачот.

Text Detection

Кога ќе изберете **On**, датотеката со текст се преобразува во PostScript-датотека при печатење. Оваа поставка е достапна само кога ќе го изберете полето за штиклирање PS3 во *Emulation Menu*.

PDF Page Size

Ја одредува големината на хартијата кога испраќате директориум со PDF-датотеки од компјутерот или од некој друг уред. Ако се избере **Auto**, големината на хартијата се одредува врз основа на димензијата на првата страница што ќе се печати.

ESCP2 Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T. Margin	0,40 ... 0,50 ... 1,50inch во зголемување од 0,05 инчи
Text	1 ... 66 ... 117Lines

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 , (or the zero character with a slash)

Font

Го избира фонтоот.

Pitch

Ја избира закосеноста (хоризонталниот размак) на фонтоот при фиксно закосување, измерено во cpi (знаци на инч). Може да изберете и пропорционално растојание.

Condensed

Вклучува или исклучува кондензирано печатење.

T. Margin

Го одредува растојанието од горе на страницата до дното на првата отпечатена страница. Растојанието се мери во инчи. Колку е помала вредноста, толку се поблизу редовите за печатење до почетокот.

Text

Ја поставува должината на страницата во редови. За оваа опција, еден ред се зема дека е 1 pica (1/6 инч). Ако ги смените поставките во Orientation, Page Size, или T. Margin, поставката за должина на страницата се враќа автоматски на зададените вредности за секоја големина на страница.

CG Table

Користете ја опцијата во табелата за генераторот за знаци (CG) за да избирате табела со знаци или табела со накосени букви. Табелата со графики содржи графички знаци за печатење редови, англи, засенчени делови, меѓународни знаци, грчки знаци и математички симболи. Ако изберете *Italic*, горната половина од табелата со графики ќе се дефинира како накосени знаци.

Country

Користете ја оваа опција за избор на еден од петнаесетте комплекти со меѓународни симболи. Погледнете *Font Guide* за примероци на знаците за секој комплет со симболи на држава.

Auto CR

Одредува дали печатачот ќе извршува операција за поврат на редови при пренос (CR-LF) кога положбата за печатење излегува од десната маргина. Ако изберете *Off*, печатачот нема да печати знаци што ќе се наоѓаат надвор од десната маргина и нема да извршува опфаќање редови ако не добие знак за поврат. Оваа функција се управува автоматски кај повеќето апликации.

Auto LF

Ако изберете *Off*, печатачот нема да испраќа наредба за автоматско поддавање редови (LF) за секој поврат (CR). Ако се избере *On*, наредбата за поддавање редови ќе се испраќа со секој поврат. Изберете *On* ако редовите во текстот се преклопуваат.

Bit Image

Печатачот може да емулира поставка за густини на графики со печатачките наредби. Ако изберете *Dark*, густината на битовите во графиката ќе биде голема, а ако изберете *Light*, густината на битовите во графиката ќе биде ретка.

Ако изберете *BarCode*, печатачот ќе ги преобразува битовите на сликата во бар-кодови со автоматско пополнување на кои било вертикални празнини меѓу точките. Со ова се создаваат непрекинати вертикални линии што може да се прочитаат со читач за бар-кодови. Овој режим ќе ја намали големината на сликата што се печати и може да предизвика пореметување при печатење графика со слика во битови.

ZeroChar

Одредува дали печатачот ќе печати коса црта или неповрзана нула.

FX Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T. Margin	0,40 ... 0,50 ... 1,50inch во зголемување од 0,05 инчи
Text	1 ... 66 ... 117Lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 , (or the zero character with a slash)

Font

Го избира фонтоот.

Pitch

Ја избира закосеноста (хоризонталниот размак) на фонтоот при фиксно закосување, измерено во cpi (знаци на инч). Може да изберете и пропорционално растојание.

Condensed

Вклучува или исклучува кондензирано печатење.

T. Margin

Го одредува растојанието од горе на страницата до дното на првата отпечатена страница. Растојанието се мери во инчи. Колку е помала вредноста, толку се поблизу редовите за печатење до почетокот.

Text

Ја поставува должината на страницата во редови. За оваа опција, еден ред се зема дека е 1 pica (1/6 инч). Ако ги смените поставките во *Orientation, Page Size*, или *T. Margin*, поставката за должина на страницата се враќа автоматски на зададените вредности за секоја големина на страница.

CGTable

Користете ја опцијата во табелата за генераторот за знаци (CG) за да изберете табела со знаци или табела со накосени букви. Табелата со графики содржи графички знаци за печатење редови, агли, засенчени делови, меѓународни знаци, грчки знаци и математички симболи. Ако изберете *Italic*, горната половина од табелата со графики ќе се дефинира како накосени знаци.

Country

Користете ја оваа опција за избор на еден од тринаесетте комплекти со меѓународни симболи. Погледнете *Font Guide* за примероци на знаците за секој комплет со симболи на држава.

Auto CR

Одредува дали печатачот ќе извршува операција за поврат на редови при пренос (CR-LF) кога положбата за печатење излегува од десната маргина. Ако изберете *Off*, печатачот нема да печати знаци што ќе се наоѓаат надвор од десната маргина и нема да извршува опфаќање редови ако не добие знак за поврат. Оваа функција се управува автоматски кај повеќето апликации.

Auto LF

Ако изберете *Off*, печатачот нема да испраќа наредба за автоматско поддавање редови (LF) за секој поврат (CR). Ако се избере *On*, наредбата за поддавање редови ќе се испраќа со секој поврат. Изберете *On* ако редовите во текстот се преклопуваат.

Bit Image

Печатачот може да емулира поставка за густини на графики со печатачките наредби. Ако изберете *Dark*, густината на битовите во графиката ќе биде голема, а ако изберете *Light*, густината на битовите во графиката ќе биде ретка.

Ако изберете **BarCode**, печатачот ќе ги преобразува битовите на сликата во бар-кодови со автоматско пополнување на кои било вертикални празнини меѓу точките. Со ова се создаваат непрекинати вертикални линии што може да се прочитаат со читач за бар-кодови. Овој режим ќе ја намали големината на сликата што се печати и може да предизвика пореметување при печатење графика со слика во битови.

ZeroChar

Избира дали печатачот ќе печати коса црта или неповрзана нула.

I239X Menu

Режимот I239X емулира наредби за IBM® 2390/2391 Plus.

Овие поставки се достапни само кога печатачот е во I239X-режим.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Font	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch	10 , 12, 15, 17, 20, 24cpi, Prop.
Code Page	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin	0,30 ... 0,40 ...1,50inch во зголемувања од 0,05 инчи
Text	1 ... 67 ... 117Lines
Auto CR	Off , On
Auto LF	Off , On
Alt. Graphics	Off , On
Bit Image	Dark , Light
ZeroChar	0 , (or the zero character with a slash)
CharacterSet	1, 2

Font

Го избира фонтоот.

Pitch

Ја избира закосеноста (хоризонталниот размак) на фонтот при фиксно закосување, измерено во срѝ (знаци на инч). Може да изберете и пропорционално растојание.

Code Page

Избира табели со знаци. Табелите со знаци содржат знаци и симболи што се користат во разни јазици. Печатачот го печати текстот врз основа на избраната табела со знаци.

T. Margin

Го одредува растојанието од горе на страницата до дното на првата отпечатена страница. Растојанието се мери во инчи. Колку е помала вредноста, толку се поблизу редовите за печатење до почетокот.

Text

Ја поставува должината на страницата во редови. За оваа опција, еден ред се зема дека е 1 pica (1/6 инч). Ако ги смените поставките во *Orientation, Page Size*, или *T. Margin*, поставката за должина на страницата се враќа автоматски на зададените вредности за секоја големина на страница.

Auto CR

Одредува дали печатачот ќе извршува операција за поврат на редови при пренос (CR-LF) кога положбата за печатење излегува од десната маргина. Ако оваа поставка е исклучена, печатачот нема да печати знаци што ќе се наоѓаат надвор од десната маргина и нема да извршува опфаќање редови ако не добие знак за поврат. Оваа функција се управува автоматски кај повеќето апликации.

Auto LF

Ако изберете *Off*, печатачот нема да испраќа наредба за автоматско поддавање редови (LF) за секој поврат (CR). Ако се избере *On*, наредбата за поддавање редови ќе се испраќа со секој поврат. Изберете *On* ако редовите во текстот се преклопуваат.

Alt.Graphics

Ја вклучува или исклучува опција *Alternate Graphics*.

Bit Image

Печатачот може да емулира поставка за густини на графики со печатачките наредби. Ако изберете **Dark**, густината на битовите во графиката ќе биде голема, а ако изберете **Light**, густината на битовите во графиката ќе биде ретка.

Ако изберете **BarCode**, печатачот ќе ги преобразува битовите на сликата во бар-кодови со автоматско пополнување на кои било вертикални празнини меѓу точките. Со ова се создаваат непрекинати вертикални линии што може да се прочитаат со читач за бар-кодови. Овој режим ќе ја намали големината на сликата што се печати и може да предизвика пореметување при печатење графика со слика во битови.

ZeroChar

Избира дали печатачот ќе печати коса црта или неповрзана нула.

CharacterSet

Ја избира табелата со знаци 1 или 2.

Password Config Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Password Config *	-
Limitation	Disable , Interface, Config, All

* Зададената лозинка е празна. Може да внесете најмногу до 20 знаци за лозинката.

Password Config

Ја менува лозинката. Прво, внесете ја старата лозинка потоа внесете ја новата лозинка двапати.

За да ја внесете лозинката, притиснете го копчето **▼ Долу** или **▲ Горе** за избор на знак и притиснете го копчето **► Десно** за да го одредите знакот. Штом ќе ги одредите сите знаци, притиснете го копчето **ОК**.

Забелешка:

Ако ја заборавете својата лозинка, контактирајте го вашиот застапник. Забележете дека кога лозинката се иницијализира, поставките и зачуваните податоци во печатачот се бришат. Во зависност од вашата средина, поставки, како што се поставки за мрежно поврзување, може да е потребно да се повтори. Препорачуваме да се направи забелешка или зачувување на потребните податоци и информациите за поставките.

Limitation

Го менува опсегот на ограничувања. Кога ќе се избере **Interface**, потребна е лозинка за промена на поставките во менијата за USB и мрежа. Кога е избрано **Confis**, лозинката е потребна за да влезете во **Quick Print Job** или **Confidential Job**, или да ги изменете поставките во сите менија. Кога е избрано **All**, лозинката е потребна за да влезете во **Quick Print Job** или **Confidential Job**, или да ги изменете поставките и да ги извршете ставките во сите менија. Пред промена на поставка, треба да ја внесете лозинката поставена во поставката **Password Confis**.

Energy Saver Menu

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Time to Sleep	1 , 3, 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240Min
Deep Sleep Mode ^{*1} ^{*2}	On, Off
Power Off Timer	On , Off ^{*3}
Time to Off ^{*1}	30, 60, 120, 180, 240, 360, 480 Min
Timer Setting	Off , On
Start ^{*4}	0:00... 8:00 ...23:59
Stop ^{*4}	0:00... 18:00 ...23:59
Day ^{*4}	Cancel Selection, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

^{*1} Не е достапно во PS3.

^{*2} Не е достапно кога е поврзан USB кабел или кога е инсталирана дополнителна карта за меѓуврска.

^{*3} Ако EU не е избрано како **Region Settings** за иницијалните поставки, зададената вредност е **Off**.

^{*4} Достапно е само кога **Timer Settings** е поставено на **On**.

Time to Sleep

Ја одредува должината на времето кога печатачот ќе стапи во режим на мирување ако нема други операции со копчињата и ако нема задачи за печатење.

Deep Sleep Mode

Кога оваа поставка е поставена на **On**, печатачот преминува во режим на длабок сон во времето назначено во поставката **Time to Sleep** ако печатачот не оперира или не прима задачи. Во режимот на длабок сон, се вклучува копчето **Wake Up/Sleep** и повеќе енергија се заштедува отколку во режим на мирување. Печатачот преминува во режим на длабок сон само кога поставките **Apple Talk**, **WSD**, **IPv6**, и **IPSec** во **Network Settings** и **RAM Disk** во **Setup Menu** се поставени на **Off**.

За да излезете од режим на длабок сон, притиснете го копчето **Wake Up/Sleep**. Печатачот автоматски излегува од режимот кога ќе прими задача на печатење.

Power Off Timer (Режим на исклучена струја)

Кога оваа поставка е поставена на **On**, печатачот преминува во режим на исклучена струја во времето назначено во поставката **Time to Off**. Печатачот не влегува во режим на исклучена струја ако прима или испраќа податоци. Режимот на исклучена струја троши околу 0,2 W со онеспособување на речиси сите операции. Во режим на исклучена струја, трепка копчето **Wake Up/Sleep**.

Печатачот излегува од режимот на исклучена струја во времето назначено во поставката **Start**, или ако го притиснете копчето **Wake Up/Sleep**.

Time to Off

Ја одредува должината на времето кога печатачот ќе стапи во режим на исклучена струја ако нема други операции со копчињата и ако нема задачи за печатење.

Timer Setting

Кога оваа поставка е поставена на **On**, печатачот влегува или излегува од режим на исклучена струја во одредените времиња.

Start

Го назначува времето кога печатачот излегува од режим на исклучена струја.

Stop

Го назначува времето кога печатачот влегува од режим на исклучена струја.

Day

Ги назначува деновите кога временската поставка е овозможена.

Bookmark Menu

Менито за маркер се појавува со притискање на копчето **OK** додека LCD панелот прикажува Ready.


Во менито за маркерите, означените ставки во поставките се наведуваат и може да изберете една од нив.

Следните менија се зададено означени.

- Reset Menu
- MP Tray Size
- System Information

Видете „Како се регистрираат менија како маркери“ на страница 62 за регистрирање менија со маркери.

Пораки за статус и грешки

Оваа секција содржи список со пораки за грешки кои се прикажуваат на LCD-екранот, краток опис за секоја порака и предлози за решавање на проблемот. Имајте предвид дека секоја порака што ќе се прикаже на LCD-екранот посочува на проблем. Кога ќе се појави знакот  оддесно на пораката со предупредување, се појавиле повеќе предупредувања. LCD-екранот го прикажува и преостанатиот рок на употреба за потрошниот материјал и достапните димензии на хартијата.

Bookmark Failed

Избраното мени не може да се регистрира како маркер. Некои менија не може да бидат регистрирани како маркери.

Bookmark Registered

Избраното мени е регистрирано како маркер.

Cancel All Print Job

Печатачот ги откажува сите задачи за печатење од меморијата на печатачот вклучително и задачите што печатачот тековно ги прима или печати. Оваа порака се појавува кога на контролниот панел е избрано Cancel All Jobs.

Cancel Print Job

Печатачот ја откажува назначената задача на печатење и тековната задача на печатење. Оваа порака се појавува кога е избрано **Cancel Job** откако на контролниот панел го назначивте досието што треба да се откаже.

Cancel Print Job (од компјутерот-домаќин)

Задачата за печатење е откажана од двигателот на печатачот.

Can't Print

Податоците за печатење се избришани бидејќи се неточни.

Проверете дали се употребени соодветни големина на хартија и двигател на печатач.

Can't Print Duplex

Печатачот наишол на проблеми во тек на двострано печатење. Проверете дали користите соодветни тип и големина на хартијата за двострано печатење. Проблемот може да биде и резултат на неправилни поставки за изворот на хартијата што го користите. Со притиснување на копчето **Почни/Сопри** ќе се отпечати преостанатиот дел од задачата за печатење само на едната страна на хартијата. За да ја откажете задачата на печатење погледнете „Откажување печатење“ на страница 103.

Can't Use Bookmark

Регистрираното мени не може да се користи бидејќи менито е оневозможено со промена во поставките по регистрирање на менито како маркирано.

Check Paper Size

Поставката за големина на хартијата е различна од хартијата што е ставена во печатачот. Проверете да видите дали е ставена точна големина на хартија во одредениот извор на хартија.



За да ја избришете грешката, изберете **Clear Warning** од **Reset Menu** на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции.

Check Paper Type

Хартијата што е ставена во печатачот не соодветствува со поставката за тип хартија во двигателот на печатачот. Ќе се употреби хартија која соодветствува само со поставката за големина на хартија.

За да ја избришете грешката, изберете `Clear Warning` од `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции.


Clear paper jam and then reload www

Локацијата каде што настанало заглавување на хартијата се прикажува на .  ја означува локацијата на грешката.

Ако заглавувањето на хартијата се случи на две или повеќе локации истовремено, соодветните места ќе се прикажат.

За детали околу отстранување заглавена хартија, погледнете „Чистење заглавена хартија“ на страница 135.

Close Cover www

Одредениот капак () не се затвора безбедно. Отворете го капакот еднаш и потоа затворете го.

Collate Disabled

Печатење со одреден број копии не е повеќе можно заради недостаток на меморија (RAM). Ако се појави оваа грешка, печатете само по една копија едновремено.

За да ја избришете грешката, изберете `Clear Warning` од `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции.

Correct time using Time Setting

Поставката за тековното време е ресетирана бидејќи не сте поврзале кабел за напојување подолг период. За да ја избришете оваа грешка, изберете `Time Setting` од `Clock Menu` и одредете ги тековните датум и време.

Duplex Memory Overflow

Нема доволно меморија за двострано печатење. Печатачот печати само на предната страна и ја исфрла хартијата. Следете ги инструкциите подолу за да ја избришете оваа грешка.

Ако Off е избрано како Auto Cont поставка на Setup Menu на контролниот панел, притиснете го копчето **Start/Stop (Почни/Застани)** за да печатите на задната страна на следниот лист, или да ја откажете задачата на печатење. За да ја откажете задачата на печатење погледнете „Откажување печатење“ на страница 103.

Ако се избере On како Auto Cont поставка на Setup Menu на контролниот панел, печатењето продолжува автоматски по одреден период.

Feed Roller MP Needed Soon, Feed Roller C1 Needed Soon, Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon

Оваа порака посочува дека ролерот за поддавање MP, C1, C2, или C3 е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите да печатите додека не се појави пораката Replace Feed Roller MP, Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, или Replace Feed Roller C3.

За да ја избришете пораката на предупредување и да продолжете со печатење, изберете Clear All Warnings од Reset Menu на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Form Feed

Печатачот исфрла хартија заради барање на корисникот. Оваа порака се појавува кога ќе го притиснете копчето **Почни/Сопри** еднаш за да го исклучите печатачот, па го држите копчето **Почни/Сопри** подолго од 2 секунди за да не се прими наредба за поддавање форма.

Fuser Needed Soon

Оваа порака посочува дека единицата со грејачот е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите да печатите додека не се појави пораката Replace Fuser.

За да ја избришете пораката на предупредување и да продолжете со печатење, изберете Clear All Warnings од Reset Menu на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Image Optimum

Нема доволно меморија за печатење на страницата во одредениот квалитет за печатење. Печатачот автоматски го намалува квалитетот за печатење така што ќе може да се продолжи со печатење. Ако квалитетот на отпечатокот не е прифатлив, едноставно обидете се да го ограничите бројот на графики или да го намалите бројот и големината на фонтовите.

За да ја избришете грешката, изберете **Clear Warning** од **Reset Menu** на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции.

Треба да ја зголемите количината на меморијата на печатачот за да може да документот да се отпечати со задоволителен квалитет за печатење. Погледнете „Модул за меморија“ на страница 119 за повеќе информации околу додавање меморија.

Install Toner Cartridge

Касетата за тонерот не е инсталирана на печатачот. Инсталирајте ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125.

Invalid AUX I/F Card

Оваа порака значи дека печатачот не може да комуницира со инсталираната картичка за изборна меѓуврска. Исклучете го печатачот, извадете ја картичката и потоа поставете ја одново.

Invalid Data

Датотеката за подредување е избришана од двигателот при печатење или податоците се невозможни. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да ја избришете пораката.

Invalid PS3

Има грешки во ROM-модулот. Исклучете го печатачот и контактирајте со застапникот.

Manual Feed ssss

Режимот за мануелно поддавање е одредено за тековната задача за печатење. Проверете дали е ставена големина на хартијата посочена од **ssss**, потоа притиснете го копчето **Почни/Сопри**.

Memory Overflow

Печатачот нема доволно меморија за извршување на тековната задача. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** на контролниот панел за да почнете повторно со печатење, или да ја откажете задачата на печатење. За да ја откажете задачата на печатење погледнете „Откажување печатење“ на страница 103.

Need Memory

Печатачот нема доволно меморија за завршување на тековната задача.

За да ја избришете пораката за грешка, изберете **Clear Warning** од **Reset Menu** на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница б1 за инструкции.

За да спречите да се појавува одново овој проблем, додајте повеќе меморија на печатачот како што е опишано во „Модули за меморија“ на страница 203, или намалете ја резолуцијата на сликата што треба да се отпечати.

Non-Genuine Toner Cartridge

Инсталираната касета со тонер не е оригинален производ на Epson. Се препорачува инсталирање оригинална касета со тонер. Отпечатоците и преостанатиот век на употреба за секоја касета со тонер што се прикажува на контролниот панел ќе се разликуваат од оние при употреба на оригинални касети со тонер на Epson. Epson не одговара за какви било штети или проблеми кои би произлегле од употреба на потрошен материјал кој не е произведен ниту одобрен од Epson.

Инсталирајте оригинален производ на Epson, или **Clear All Warnings** од **Reset Menu** на контролниот панел за да ја избришете пораката на предупредување. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125 за инструкции околу замена на касетите со тонер.

Offline

Печатачот не е подготвен да печати. Притиснете го копчето **Start/Stop (Почни/Сопри)**.

Optional RAM Error

Изборниот модул за меморија е оштетен или неточен. Заменете го со нов.

Paper Out tttt sssss

Нема хартија во одредениот извор за хартија (tttt). Ставете хартија со големина (ssssss) во изворот за хартија.

Paper Set tttt sssss

Хартијата ставена во одредениот извор за хартија (tttt) не соодветствува со бараната големина на хартија (ssssss). Заменете ја ставената хартија со точната големина на хартија и притиснете го копчето **Start/Stop (Почни/Сопри)** за да продолжите со печатењето или да ја откажете задачата за печатење. За да ја откажете задачата на печатење погледнете „Откажување печатење“ на страница 103.

Ако го притиснете копчето **Почни/Сопри** без да смените хартија, печатачот ќе печати на ставената хартија иако таа не одговара на бараната големина.

Password Changed

Лозинката е сменета успешно.

Please wait

Печатењето не може да започне бидејќи претходната задача сеуште се процесира. Обидете се повторно после неколку секунди.

Print Overrun

Потребното време за обработка на податоците за печатење ја надминува брзината на машината за печатење бидејќи тековната страница е премногу комплексна. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да почнете повторно со печатење, или да ја откажете задачата на печатење. За да ја откажете задачата на печатење погледнете „Откажување печатење“ на страница 103. Ако оваа порака се појави повторно, изберете **On** како **Page Protect** поставка во **Setup Menu** на контролниот панел или изберете **Avoid Page Error** во двигателот на печатачот.

Ако продолжите да ја добивате оваа порака при печатење дадена страница, обидете се да ја поедноставните страницата со ограничување на бројот на графики или со намалување на бројот и големината на фонтовите.

За да ја избегнете оваа грешка, се препорачува да ја поставите поставката **Page Protect** на **On** и да додадете повеќе меморија на печатачот. Погледнете „**Setup Menu**“ на страница 70 и „**Модул за меморија**“ на страница 119 за детали.

RAM CHECK

Печатачот проверува RAM.

Ready

Печатачот е подготвен да прима податоци и да печати.

Replace Feed Roller MP, Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3

Ролерите за поддавање MP, C1, C2 или C3 го достигнале крајот на рокот за употреба и треба да се сменат. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Replace Fuser

Грејачот го достигнал крајот на рокот за употреба и треба да се смени. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Replace Toner Cartridge

Печатењето е возможно сè додека отпечатокот на избледи. За да го запрете избледувањето на отпечатокот, отстранете ја касетата за тонер и нежно пронишајте ја напред назад. Потоа, повторно инсталирајте ја касетата за тонер и обидете се повторно да печатите. Ако избледувањето не се реши со оваа процедура, заменете ја касетата за тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125 за инструкции.

Replace Transfer Unit

Единицата за пренос го достигнала крајот на рокот за употреба и треба да се смени. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Reserve Job Canceled

Печатачот не може да складира податоци за задачата за печатење со функцијата за Резервиран задача. Максималниот број за складирани задачи за печатење во меморијата на печатачот е достигнат или меморијата нема достапна меморија за складирање нова задача. Избришете претходно складирана задача за складирање нова задача за печатење. Ако имате складирано и Confidential Jobs, со печатење на овие задачи ќе се ослободи повеќе меморија.

Можете да ја зголемете достапната меморија со изменување на поставката RAM Disk на Normal или Maximum. Погледнете „Setup Menu“ на страница 70 за детали.

За да ја избришете грешката, изберете Clear Warning од Reset Menu на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 61 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Reset

Тековната меѓуврска на печатачот се ресетира и баферот се брише. Сепак, другите меѓуврски се уште активни и ги задржуваат нивните поставки и податоци.

Reset All

Сите меѓуврски на печатачот се ресетирани и баферот е избришан. Печатачот се рестартира автоматски.

Reset to Save

Поставка за менијата во контролниот панел се сменила додека печател печатачот. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да ја избришете оваа порака. Оваа поставка ќе стане ефективна откако ќе заврши печатењето.

Или, може да ја избришете оваа порака со извршување `Reset` или `Reset All` на контролниот панел. Но, ќе се избришат податоците за печатење.

ROM CHECK

Печатачот проверува ROM.

SELF TEST

Печатачот тековно извршува самотестирање и иницијализација.

Service Req Cffff/Service Req Exxx

Откриена е грешка во контролорот или грешка во моторот за печатење. Исклучете го печатачот. Почекајте барем 5 минути и потоа вклучете го повторно. Ако пораката и понатаму се појавува, запишете го бројот на грешката што е наведен на LCD-екранот (`Cffff/Exxx`), исклучете го печатачот, извлекете го кабелот за напојување и потоа контактирајте со претставник на квалификуван сервис.

Set MP Tray

Оваа порака укажува дека MP фиоката не е правилно инсталирана во печатачот. Повторно вметнете ја или инсталирајте ја правилно MP фиоката.

Sleep

Печатачот е тековно во режим на заштеда на енергија. Овој режим се откажува кога печатачот ќе прими податоци за печатење.

Toner Low

Оваа порака посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба. Подгответе нова касета со тонер.

Transfer Unit Needed Soon

Оваа порака посочува дека единицата за трансфер е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите да печатите додека не се појави пораката `Replace Transfer Unit`.

Turn Paper MP Tray/ Turn Paper Cassette1/ Turn Paper Cassette2/ Turn Paper Cassette3

Правецот на хартијата ставена во MP фиоката или одредената касета за хартија не соодветствува со потребниот правец за хартија. Свртете го правецот на хартијата во пејсаж.

Unable Clear Error

Печатачот не може да ја избрише пораката за грешка бидејќи грешката сè уште постои. Обидете се одново со решавање на проблемот.

Warming Up

Печатачот го загрева грејачот за да биде подготвен за печатење.

Write Error ROM P

Оваа порака посочува на внатрешна грешка на печатачот. Ресетирајте го печатачот. Консултирајте се со застапникот ако опстојува грешката.

Writing ROM P

Оваа грешка посочува дека се запишува ROM-модулот во влезот. Почекајте додека не исчезне оваа порака.

Wrong Password

Нема зачувано задачи за печатење со внесената лозинка.

Wrong Toner Cartridge

Поставена е несоодветна касета со тонер. Поставете само касета со тонер што е наведена во „Потрошен материјал“ на страница 25.

Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125 за инструкции околу замена на касетите со тонер.

Печатење и бришење податоци за резервирани задачи

Задачите на печатење зачувани во меморијата на печатачот користејќи ги опциите Re-Print Job, Verify Job, и Stored Job на функцијата за резервирана задача може да се отпечатаат и избришат користејќи го Quick Print JobMenu на контролниот панел. Задачите зачувани користејќи ја опцијата Confidential Job може да се отпечатаат преку ConfidentialJobMenu. Следете ги инструкциите во оваа секција.

Забелешка:

Поставката RAM Disk на контролниот панел мора да биде поставена на Normal или Maximum за да ја користите функцијата за резервирана задача. Препорачуваме да инсталирате изборна меморија за употреба на оваа функција. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 119 за инструкции околу зголемување на меморијата на печатачот.

Користење со менито за брзо печатење задачи

Следете ги чекорите подолу за печатење или бришење на податоци за Re-Print Job и Verify Job.

1. Проверете дали LCD-екранот прикажува Ready, потоа притиснете го копчето ► **Десно** за пристап до менијата на контролниот панел.
2. Притискајте го копчето ▼ **Долу** неколкупати сè додека на LCD-екранот не се појави менито Quick Print JobMenu, потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
3. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
4. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
5. Притиснете го копчето ► **Десно**, а потоа со копчињата ▼ **Долу** и ▲ **Горе** изберете го бројот на копии.

За да избришете задача за печатење без да испечатите копија, притиснете го копчето ▼ **Долу** за да се прикаже Delete на LCD-екранот.

6. Притиснете го копчето ► **Десно** за да започнете со печатење или со бришење податоци.

Користење на менито за доверливи задачи

Следете ги чекорите подолу за печатење или бришење на податоци за Confidential Job.

1. Проверете дали LCD-екранот прикажува **Ready**, потоа притиснете го копчето ► **Десно** за пристап до менијата на контролниот панел.
2. Притискајте го копчето ▼ **Долу** неколкупати сè додека на LCD-екранот не се појави менито **ConfidentialJobMenu**, потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
3. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
4. Внесете ја лозинката со четири цифри.

За да ја внесете лозинката, притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за избор на знак и притиснете го копчето ► **Десно** за да го одредите знакот. Штом ќе ги одредите сите знаци, притиснете го копчето ► **Десно**.

Забелешка:

Ако нема зачувано задачи за печатење со внесената лозинка, Wrong Password ќе се појави накратко на LCD-екранот, потоа печатачот ќе излезе од менијата на контролниот панел. Потврдете ја лозинката и обидете се одново.

5. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
6. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** прикажете **Print**.


За да избришете задача за печатење, притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за да се прикаже **Delete** на LCD-екранот.

7. Притиснете го копчето ► **Десно** за да започнете со печатење или со бришење податоци.

Печатење лист со статус на конфигурацијата

1. Вклучете во печатачот. LCD панелот прикажува **Ready**.

2. Притиснете го копчето ► **Десно** трипати. Печатачот печати лист со статусот на конфигурацијата.



3. Потврдете дека информациите за инсталираните опции се точни. Ако опциите се правилно инсталирани, тие се појавуваат кај Hardware Configuration. Ако опциите не се наведени, обидете со нивно повторно инсталирање.

Забелешка:


- Ако листот со статус на конфигурацијата не ги наведе инсталираните опции правилно, проверете дали се тие безбедно поврзани со печатачот.
- Контакттирајте со застапникот ако не може да направите печатачот да отпечати точен лист со статус на конфигурацијата.
- Испечатете го листот со статусот на конфигурацијата на хартија со големина A4.

Откажување печатење


Може да откажете печатење од компјутерот со помош на двигателот на печатачот.

Видете „Откажување печатење“ на страница 172 за откажување задача за печатење пред таа да се испрати од компјутерот.

Користејќи го копчето Паузирај/Откажи

Копчето  **Паузирај/Откажи** на печатачот е најбрзиот и најлесниот начин да се откаже печатење. Со притискање на ова копче се откажува задачата што во моментот се печати или назначената задача на печатење во меморијата на печатачот.

Следете ги постапките подолу за да ја откажете задачата.

1. Притиснете го копчето  **Паузирај/Откажи**.
2. Притиснете го копчето **▼ Долу** или **▲ Горе** за да ја изберете задачата што сакате да ја откажете, потоа притиснете го копчето **ОК**.
3. Притиснете го копчето **▼ Долу** или **▲ Горе** за да изберете `Cancel Job`, потоа притиснете го копчето **ОК**. Печатењето се откажува.

Забелешка:

- Изберете `Cancel All Jobs` на чекор 3 за да ги откажете сите задачи на печатење во меморијата на печатачот.
- Операцијата е откажана и печатењето повторно започнува после една минута од неактивност на печатачот.
- Откако откажувањето задачи е завршено, печатачот се враќа од пауза.

Употреба на менито за ресетирање

Со избор на `Reset` од менито на контролниот панел `Reset Menu` се сопира печатењето, се бришат сите задачи за печатење што се примени од активна меѓуврска и се бришат сите грешки што би се појавиле на меѓуврската.

Следете ги постапките подолу за да го користете `Reset Menu`.


1. Притиснете го копчето **► Десно** за да пристапите до менијата во контролниот панел.
2. Притискајте го копчето **▼ Долу** неколкупати сè додека на LCD-екранот не се појави менито `Reset Menu`, потоа притиснете го копчето **► Десно**.
3. Притиснете го копчето **▼ Долу** неколкупати сè додека не се прикаже `Reset`.

4. Притиснете го копчето ► **Десно**. Печатењето се откажува. Печатачот е подготвен да прими нова задача за печатење.

Прекинување на печатење

Ако печатачот е споделен, можно е да се прекине тековната задача на печатење за да се отпечати друга задача на печатење.

Следете ги постапките подолу за да ја користете оваа функција.

1. Притиснете го копчето II  **Паузирај/Откажи** за да ја прикенете тековната задача за печатење.
2. Притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за да ја изберете задачата што сакате да ја отпечатете, потоа притиснете го копчето **ОК**.
3. Притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за да изберете Interrupt Printing, потоа притиснете го копчето **ОК**.

Забелешка:

Операцијата е откажана и печатењето повторно започнува после една минута од неактивност на печатачот.

Поглавје 4

Опции за инсталирање

Изборна касета за хартија

Погледнете „Lower paper cassette (Долна касета за хартија)“ на страница 31 за детали околу типовите и големините хартија што може да ги користите со изборната единица со касета за хартија. Погледнете „Изборна единица со касета за хартија“ на страница 202 за спецификации.

Мерки на претпазливост при ракување

Секогаш обрнувајте внимание на следните мерки на претпазливост при ракување пред да поставите опција:

Печатачот има маса од околу 20 кг. Едно лице не треба никогаш да се обидува да го подигнува или носи печатачот. Две лица треба да го носат печатачот со подигнување на точните позиции како што е прикажано подолу.



Предупредување:

Ако го подигнете печатачот неправилно, може да го испуштите и да предизвикате повреда.

Поставување изборна единица со касета за хартија

1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.



Внимание:


Задолжително извлекете го кабелот за напојување од печатачот за да спречите електричен удар.

2. Внимателно извлекете ја изборната единица со касета за хартија од пакувањето и ставете ја на место каде што имате намера да ја поставите на печатачот.

Забелешка:

Инструкциите подолу го опишуваат поставувањето на две изборни единици со касети за хартија како пример.


3. Потврдете ги деловите во пакетот.




а. изборна единица со касета за хартија

б. завртки


4. Повлечете ја изборната касета за хартија.




5. Поставете ги изборните касети за хартија однапред.



6. Зацврстете ги изборните касети за хартија со четирите завртки. Поставете ги двете од четирите завртки на двете страни на изборната касета за хартија и другите две завртки надвор на двете страни.



7. Повлечете ја стандардната долна касета за хартија.




8. Задолжително подигнувајте го печатачот за точните позиции како што е прикажано подолу.



Внимание:

Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.


9. Поставете го печатачот на изборните единици со касети за хартија. Порамнете го секој од аглите на печатачот со оние на изборната касета за хартија. Потоа, спуштете го печатачот додека не застане безбедно на изборните касети за хартија.




Забелешка:

Печатачот треба да го носат најмалку две лица држејќи го со рацете за посочените позиции.


10. Отворете ја МР-фиоката.




11. Извлекете ја МР-фиоката од печатачот.




12. Зацврстете го печатачот за изборната касета за хартија со четирите завртки. Поставете ги двете од четирите завртки на двете страни во внатрешноста на печатачот.



13. Вметнете ја МР-фиоката во печатачот.



14. Затворете ја МР-фиоката.



15. Отстранете ги заштитните материјали од изборните касети за хартија.

16. Вметнете ги сите касети за хартија.

17. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 158.

Вадење изборна единица со касета за хартија

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

Двојна единица

Погледнете „Двојна единица“ на страница 202 за детали околу типовите и големините хартија што може да ги користите со Двојната единица.

Поставување на двојната единица


1. Исклучете го печатачот и извлечете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.



Внимание:

Задолжително извлечете го кабелот за напојување од печатачот за да спречите електричен удар.


2. Отстранете ги горниот и долниот дополнителен капак и капакот на конекторот на дуплекс единицата.




Забелешка:

Чувајте ги горниот избран капак, долниот избран капак и капакот на конекторот на дуплекс единицата на безбедно место за да не ги изгубите.

3. Поставете ја двојната единица како што е прикажано подолу. Проверете дали куките на дуплекс единицата се закачени на јазиччињата на печатачот и дали конекторот на дуплексот влегува во отворот.



4. Зацврстете ја дуплекс единицата со две завртки.




5. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.


Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 158.

Вадење на двојната единица

1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Разлабавете ги двете завртки на дуплекс единицата.



3. Притиснете го копчето за отклучување за да ги отклучите куките, потоа отстранете ја дуплекс единицата од печатачот.



4. Поврзете го капакот на конекторот на дуплекс единицата што ја отстранивте при инсталирањето на дуплекс единицата.

5. Поврзете ги долниот и горниот избран капак што ги отстранивте при инсталирањето на дуплекс единицата.
6. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Модул за меморија

Може да ја зголемите меморијата на печатачот до 320 MB со поставување на Модулот за меморија со двојна линија (DIMM). Можеби ќе сакате да додадете дополнителна меморија ако имате потешкотии при печатење комплексни графики.

Поставување модул за меморија



Предупредување:


Внимавајте кога работите внатре во печатачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.




Внимание:

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да поставите модул за меморија. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

1. Исклучете го печатачот и извлечете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Отстранете го капакот на десната страна со олабавување на завртката на задната страна на печатачот и со лизгање на капакот назад.




- Идентификувајте го влезот за RAM.




* Влез за RAM

- Вметнете го модулот за дополнителна меморија во влезот така што жлебот на модулот на меморијата се совпадне со тој на влезот.



Забелешка:


Задолжително турнете ги и двата раба на модулот за меморија сè додека копчето на левата страна не отскокне.




**Внимание:**

- Не ставајте го модулот за меморија во влезот насила.
- Проверете дали го вметнувате модулот за меморија свртен правилно.
- Не треба да вадите какви било модули од таблата со кола. Или, печатачот нема да работи.

5. Поврзете го повторно капакот на десната страна со печатачот како што е прикажано долу.



6. Зацврстете ја завртката на задната страна на печатачот.

**Предупредување:**

Зацврстете ја силно завртката за да спречите паѓање на капакот на десната страна на печатачот при поместување на печатачот.

7. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 158.

Вадење модул за меморија



Предупредување:

Внимавајте кога работите внатре во печатачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.




Внимание:

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да извадите модул за меморија. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

При отстранување на меморискиот модул од неговиот слот, притиснете ја спојката и повлечете го меморискиот модул.



Картичка за меѓуврска

Печатачот има празен влез за меѓуврска тип В. Достапни се разновидни изборни картички за меѓуврска за проширување на опциите за меѓуврски на печатачот.


Поставување картичка за меѓуврска



Внимание:

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да поставите картичка за меѓуврска. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Извадете ги шрафовите и капакот на влезот за картичка за меѓуврска тип В како што е прикажано подолу.




Предупредување:

Вадење шрафови и капацн коишто не се опишани во следното упатство ќе откријат области со висок напон.

Забелешка:

Ставете го капакот за влезот на безбедно место. Ќе треба одново да го прицврстите ако ја извадите картичката за меѓуврска подоцна.

3. Лизнете ја и притиснете ја картичката за меѓуврска во влезот цврсто, потоа затегнете го шрафот како што е прикажано подолу.



4. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 158.

Вадење картичка за меѓуврска



Внимание:

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да извадите картичка за меѓуврска. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

Поглавје 5

Замена на потрошниот материјал

Безбедносни мерки при замена

Секогаш следете ги следните безбедносни мерки за ракување кога заменувате потрошен материјал.

За детали околу заменување, погледнете ги инструкциите што доаѓаат со потрошните делови.



Предупредување:

- Внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION**, или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли.
- Не фрлајте го искористениот потрошен материјал во оган бидејќи може да експлодира и да предизвика повреда. Фрлајте го во согласност со локалните регулативи.
- Обезбедете доволно простор за постапката на замена. Ќе треба да отворите некои делови (како што е капакот на печатачот) кај печатачот кога ќе заменувате потрошен материјал.
- Не ставајте употребуван потрошен материјал во печатачот.

За детали околу предупредувањата при ракување, погледнете „Ракување со потрошните материјали“ на страница 18.

Пораки за замена

Ако даден потрошен материјал го достигне векот на употреба, печатачот ја прикажува следната порака на LCD-екранот или во прозорецот на EPSON Status Monitor.

Порака на LCD-екран	Опис
Replace Toner Cartridge	Касетата со тонерот го достигнала крајот на нејзинот век на траење.

Печатењето е возможно дури и кога оваа порака се прикаже, сè додека отпечатокот не избледе. Пред заменување на касетата за тонер, направете ги следнаве процедури за да сте сигурни дека касетата за тонер е празна.

1. Отстранете ја касетата за тонер од печатачот.
2. Нежно нишајте ја касетата за тонер напред назад.
3. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.


Ако отпечатокот и понатака е избледен, заменете ја касетата за тонер.

Поглавје 6

Чистење и транспорт на печатачот

Чистење на печатачот

На печатачот му треба само минимално чистење. Ако надворешното куќиште на печатачот се извалка и се насобере прашина, исклучете го печатачот и исчистете го со мека, чиста крпа, натопена со благ детергент.




Внимание:

Никогаши не користете алкохол или растворувач за бои за чистење на капакот на печатачот. Овие хемикалии може да ги оштетат компонентите и куќиштето. Внимавајте да не влезе вода во механизмот на печатачот или во електричните компоненти.


Чистење на ролерот за подигнување

MP-фиока


1. Отворете ја MP-фиоката.



2. Извлечете ја MP-фиоката од печатачот.




3. Нежно избришете ги гумените делови од прифатните ваљаци со добро исцедена влажна ткаенина.




* ролер за подигнување

4. Вметнете ја МР-фиоката во печатачот.




5. Затворете ја МР-фиоката.




Lower paper cassette (Долна касета за хартија)


1. Повлечете ја долната касета за хартија.



2. Извадете го капакот на фиоката.




3. Нежно избришете ги гумените делови од прифатниот ваљак со добро исцедена влажна ткаенина.




* прифатен ваљак

4. Ставете го капакот на фиоката.



5. Вметнете ја долната касета за хартија.



Транспорт на печатачот

За големо растојание

Пред да го преместите печатачот, подгответе го местото кадешто ќе го ставите. Погледнете ги следните делови.

- „Поставување на печатачот“ на страница 12
- „Наоѓање место за печатачот“ на страница 15

Пакување на печатачот

Ако треба да го транспортирате печатачот на големи растојанија, внимателно спакувајте го во оригиналната кутија и материјали за пакување.

1. Исклучете го печатачот и извадете ги следните ставки:
 - Кабел за напојување
 - Кабли за меѓуврска
 - Ставената хартија
 - Поставените опции

- Касета за тонер
- 2. Прицврстете ги заштитните материјали на печатачот и потоа спакувајте го печатачот во оригиналната кутија.

**Внимание:**

Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.

За кратко растојание

Пред да го преместите печатачот, подгответе го местото каде што ќе го ставите. Погледнете ги следните делови.

- „Поставување на печатачот“ на страница 12
- „Наоѓање место за печатачот“ на страница 15

Ако го преместувате печатачот сами, две лица треба да го подигнат и носат печатачот.

1. Исклучете го печатачот и извадете ги следните ставки:

- Кабел за напојување
- Кабли за меѓуврска
- Ставената хартија
- Поставените опции

2. Задолжително подигнувајте го печатачот за точните позиции како што е прикажано подолу.



Внимание:

Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.

Поглавје 7

Наоѓање и решавање проблеми

Чистење заглавена хартија

Ако хартијата се заглави во печатачот, LCD-екранот на печатачот и EPSON Status Monitor даваат пораки за внимание.

Порака на грешка	Осврнете се на
Clear paper jam and then reload MP A	За инструкции за отстранување на овој тип на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија MP A (MP-фиока или капак A)“ на страница 136.
Clear paper jam and then reload MP B A	За инструкции за отстранување на овој тип на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија MP B A (MP фиока, Капак B или A)“ на страница 141.
Clear paper jam and then reload MP C1 A Clear paper jam and then reload MP C2 A Clear paper jam and then reload MP C3 A	За инструкции за отстранување на овој вид на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија MP C1 A, Заглавена хартија MP C2 A, Заглавена хартија MP C3 A (MP фиока, Сите касети за хартија и капак A)“ на страница 149.
Clear paper jam and then reload DM	За инструкции за отстранување на овој вид на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата)“ на страница 157.

Безбедносни мерки за чистење заглавена хартија

Задолжително следете ги следните точки кога чистите заглавена хартија.

- Не вадете ја заглавената хартија насила. Искинатата хартија тешко се вади и може да предизвика друго заглавување на хартија. Повлечете ја хартијата нежно и полека за да не ја скинете, да не паднете и да не се повредите.
- Секогаш обидувајте се да ја вадите заглавената хартија со две раце без да ја скинете.
- Контакттирајте со застапникот ако заглавената хартија се скине и остане во печатачот или ако хартијата е заглавена на место што не е споменато во оваа секција.


- ❑ Проверете дали типот хартија што е ставен е ист со поставката Paper Type во двигателот на печатачот.

**Предупредување:**


- ❑ Освен ако не е специфично посочено во ова упатство, внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION** или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли. Почекајте 40 минути за да оставите топлината да се намали ако мора да допрете некоја од овие површини.
- ❑ Не ставајте ја раката длабоко во единицата со грејачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.

Заглавена хартија MP A (MP-фиока или капак A)

1. Отворете ја MP-фиоката.




2. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




Забелешка:


Повлечете ја нанадвор МР фиоката од печатачот, а потоа проверете дали има заглавена хартија на задниот дел од МР фиоката.



3. Отворете го капакот А.




4. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.



Забелешка:


Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.

5. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор. Свртете го ваљакот како што е прикажано на илустрацијата подолу.



6. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




7. Затворете го капакот А.




Заглавена хартија MP В А (MP фиока, Капак В или А)

1. Отворете ја MP-фиоката.



2. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




Забелешка:

Повлечете ја нанадвор МР фиоката од печатачот, а потоа проверете дали има заглавена хартија на задниот дел од МР фиоката.




3. Отворете го капак В.




Забелешка:

Кога дуплекс единицата е поставена, отворете го капакот на дуплекс единицата пред да го отворите капакот В.




4. Отворете го држачот за хартија со повлекување на рачката со црна ѕвезда надолу.


**Предупредување:**

Внимавајте да не ги допирате ваљците во единицата на осигурувачите, тие може да се многу топли.

5. Ако има заглавена хартија, извадете ја нежно држејќи го држачот за хартија. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




6. Затворете го држачот за хартија и затворете го капакот В.




Забелешка:


Кога избраната дуплекс единицата е поставена, затворете го капакот на дуплекс единицата откако ќе го затворите капакот B.



7. Отворете го капакот A.




8. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.



Забелешка:


Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.

9. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор. Свртете го ваљакот како што е прикажано на илустрацијата подолу.



10. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




11. Затворете го капакот А.




Заглавена хартија MP C1 A, Заглавена хартија MP C2 A, Заглавена хартија MP C3 A (MP фиока, Сите касети за хартија и капак A)

Инструкцијата опишува за стандардната долна касета за хартија C1 како пример. Користете ја истата процедура за изборните касети за хартија C2 и C3.

1. Отворете ја MP-фиоката.




2. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




Забелешка:


Повлечете ја нанадвор МР фиоката од печатачот, а потоа проверете дали има заглавена хартија на задниот дел од МР фиоката.




3. Извлечете ја касетата за хартија од печатачот.




4. Отстранете го капакот на фиоката и фрлете ја згмечената хартија. Потоа, поврзете го повторно капакот на фиоката.




5. Нежно отстранете ја заглавената хартија со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.



6. Отворете го капакот А.




7. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.



Забелешка:


Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.

8. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор. Свртете го ваљакот како што е прикажано на илустрацијата подолу.



9. Отворете ја МР-фиоката.




10. Извлечете ја MP-фиоката од печатачот.




11. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.


12. Вметнете ја MP-фиоката во печатачот.




13. Затворете ја МР-фиоката.




14. Повторно вметнете ја касетата за хартија.



15. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




16. Затворете го капакот А.




Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата)


1. Притиснете го копчето за отклучување за да ги отклучите куките. Потоа отворете го капакот на дуплекс единицата.



2. Нежно отстранете ја заглавената хартија во внатрешноста на капакот. Внимавајте да не ја скинете хартијата.



3. Затворете го капакот на дуплекс единицата.



Печатење лист со статус на конфигурацијата

Отпечатете лист со статус од контролниот панел на печатачот или од двигателот на печатачот за да го потврдите тековниот статус на печатачот и правилно инсталирање на опциите.

Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 102 за печатење на лист со статус на конфигурацијата од контролниот панел на печатачот.

За Windows, погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 178 за печатење на лист со статусот на конфигурацијата од двигателот на печатачот.

Работни проблеми

Сијаличката Ready не се пали

Причина	Што да направите
Кабелот за напојување не е правилно ставен во ел. приклучок.	Исклучете го печатачот, проверете ги врските на кабелот за напојување меѓу печатачот и ел. приклучок и потоа вклучете го печатачот одново.
Електричниот приклучок се контролира со надворешен прекинувач или со автоматски тајмер.	Проверете дали прекинувачот е вклучен или приклучете друг електричен уред во приклучокот за да проверите дали приклучокот работи правилно.

Причина	Што да направите
Печатачот се наоѓа во режим на мирување (копчето Wake Up/Sleep се вклучува) или во режим на исклучена струја (трепка копчето Wake Up/Sleep).	Притиснете го копчето Wake Up/Sleep за да го вратете печатачот во статус на подготвеност.

Печатачот не се исклучува

Причина	Што да направите
Печатачот се наоѓа во режим на исклучена струја (трепка копчето Wake Up/Sleep).	<p>Причекајте малку. Печатачот ќе се исклучи за приближно 50 секунди.</p> <p>За да не влезете во режим на исклучена струја, поставете го Power Off Timer на Off во Energy Saver Menu на контролниот панел. Погледнете „Energy Saver Menu“ на страница 89.</p>

Печатачот не печати (Сијаличката Ready не свети)

Причина	Што да направите
Печатачот е исклучен.	Притиснете го копчето Start/Stop (Почни/Сопри) еднаш за да го префрлите печатачот во состојба на подготвеност. Проверете дали светилката Ready се вклучува.
Се појавила некоја грешка.	Проверете го LCD-екранот да видите дали ќе се појави некоја порака со грешка.
Печатачот се наоѓа во режим на исклучена струја (трепка копчето Wake Up/Sleep).	<p>Притиснете го копчето Wake Up/Sleep за да го вратете печатачот во статус на подготвеност.</p> <p>За да не влезете во режим на исклучена струја, поставете го Power Off Timer на Off во Energy Saver Menu на контролниот панел. Погледнете „Energy Saver Menu“ на страница 89.</p>

Сијаличката Ready свети, но ништо не се печати.

Причина	Што да направите
Компјутерот не е правилно поврзан со печатачот.	Направете ја процедурата како што е посочено во <i>Упатство за поставување</i> .

Причина	Што да направите
Кабелот за меѓуврска не е приклучен правилно.	Проверете ги двата краја на кабелот за меѓуврската меѓу печатачот и компјутерот.
Не користите правилен кабел за меѓуврска.	Ако користите паралелна меѓуврска, проверете дали кабелот е двојно обложен, со два пара и не е подолг од шест фити во должина. Доколку користете USB меѓуврска, употребувајте кабел што е компатабилен со Hi-Speed USB.
Софтверот за апликацијата не е правилно поставен за печатачот.	Проверете дали печатачот е избран во софтверот за апликацијата.
Меморијата на системот во компјутерот е премала за да раководи со големината на податоците во документот.	Обидете се да ја намалите резолуцијата на сликата во документот преку софтверот на апликацијата или инсталирајте повеќе меморија во компјутерот, ако е можно.

Преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал не се ажурира (само за Windows)

Причина	Што да направите
Интервалот меѓу информациите за ажурирање во однос на потрошниот материјал е предолг.	Притиснете го копчето Get Information Now на полето за дијалог Consumable Info Settings. Може да го смените интервалот за ажурирање на информациите во однос на потрошниот материјал во полето за дијалог Consumable Info Settings.

Не може да се инсталираат софтвер или двигатели

Причина	Што да направите
Не пристапувате до оперативниот систем со администраторски привилегии.	Пристапете до оперативниот систем со администраторски привилегии.

Не може да се пристапи до споделен компјутер

Причина	Што да направите
Се користат несоодветни текстови за Share name (Споделено име) на споделениот компјутер.	Не користете празно место или црточки за Share name (Споделено име).

Причина	Што да направите
Не може да се инсталира дополнителен двигател на компјутерот на клиентот иако ОС на серверот за печатење и ОС на клиентот се различни.	Инсталирајте ги двигателите за печатачот од Software Disc.
Мрежниот систем го предизвикува овој проблем.	Прашајте го администраторот на мрежата за помош.

Забелешка:

Погледнете ја табелата подолу за инсталирање дополнителни двигатели.

ОС на сервер	ОС на клиент	Дополнителен двигател
Windows XP*	Windows XP клиенти	Intel Windows 2000 или XP
	Клиенти на Windows XP x64	x64 Windows XP
Windows XP x64, Server 2003 или Server 2003 x64*	Windows XP клиенти	Windows XP и Windows Server 2003
	Клиенти на Windows XP x64	x64 Windows XP и Windows Server 2003
Windows 7, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, или Server 2008 R2	Windows 7, Vista, или XP клиенти	x86 Type 3 - Кориснички режим
	Windows 7 x64, Vista x64 или XP x64 клиенти	x64 Type 3 - Кориснички режим

* Дополнителен двигател за Windows XP x64 и Server 2003 x64 може да се користат со Windows XP Service Pack 2, Windows 2003 Service Pack 1, или понови верзии.

Проблеми со отпечатоците

Фонтот не може да се отпечати

Причина	Што да направите
За корисниците на Windows, веројатно користите фонтови за печатач, заменети за одредени фонтови TrueType.	Во двигателот на печатачот, изберете го полето за штиклирање Print TrueType fonts as bitmap во полето за дијалог Extended Settings.
Печатачот не го поддржува избраниот фонт.	Проверете дали имате инсталирано правилен фонт. Погледнете <i>Font Guide</i> за повеќе информации.

Отпечатокот е нејасен

Причина	Што да направите
Кабелот за меѓуврска не е приклучен правилно.	Проверете дали двата краја на кабелот за меѓуврска се приклучени безбедно.
Не користите правилен кабел за меѓуврска.	Ако користите паралелна меѓуврска, проверете дали кабелот е двојно обложен, со два пара и не е подолг од шест фити во должина. Доколку користете USB меѓуврска, употребувајте кабел што е компатабилен со Hi-Speed USB.
Поставката за емулација за портата не е правилна.	Одредете го режимот за емулација преку менијата во контролниот панел на печатачот. Погледнете „Emulation Menu“ на страница 67.

Забелешка:

Печатачот е оштетен ако листот со статус на конфигурацијата не се печати правилно. Контакттирајте со застапникот или со претставник на квалификуван сервис.

Позицијата на отпечатокот не е правилна

Причина	Што да направите
Должината на страницата и маргините не се правилно поставени во апликацијата.	Проверете дали користите точни поставки за должина на страница и маргини во апликацијата.
Поставката за големина на хартија не е точна.	Проверете дали е поставена точна големина на хартија во Tray Menu на контролниот панел.
Поставката за MP Tray Size не е точна.	Кога ставате хартија чијашто големина не е одредена со поставката Auto, одредете ја точната големина на хартијата со преклопникот на фиоката за големина на хартијата или во поставката MP Tray Size во Tray Menu на контролниот панел.

Графиките не се печатат правилно

Причина	Што да направите
Поставката за емулација на печатачот во апликацијата не е точна.	Проверете дали апликацијата е поставена за емулација на печатачот што го користите. На пример, ако користите режим ESC/Page, проверете дали апликацијата е поставена да користи печатач ESC/Page.
Ви треба повеќе меморија.	Графиките бараат голема количина меморија. Поставете соодветен модул за меморија. Погледнете „Модул за меморија“ на страница 119.

Фолиите се печатат празни од МР фиоката

Извадете ги фолиите од МР фиоката. Потврдете го видот и големината на хартијата, а потоа поставете го точниот вид фолии.

Забелешка:

- Кога се користат фолии, поставете ги во МР фиоката и поставете ја поставката Paper Type на **Transparency** во двигателот на печатачот.
- Кога поставката Paper Type во двигателот на печатачот е поставено на **Transparency**, не поставувајте друг вид хартија освен Epson Color Laser фолии.

Проблеми со квалитетот на печатењето

Заднината е темна или нечиста

Причина	Што да направите
Не користите правилен тип хартија за печатачот.	Ако површината на хартијата е премногу груба, отпечатените знаци ќе изгледаат изобличено или прекршено. Се препорачува мазна хартија за копири со висок квалитет за најдобри резултати. Погледнете „Достапни големини хартија“ на страница 196 за информации околу избор на хартија.
Патеката за хартијата во печатачот е правлива.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.

Причина	Што да направите
Поставката Density можеби е премногу темна.	Во двигателот на печатачот, кликнете Extended Setting на табуларот Optional Settings, потоа осветлете ја Density поставката.

Се појавуваат бели точки во отпечатокот.

Причина	Што да направите
Патеката за хартијата во печатачот е правлива.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.

Квалитетот на печатење или нијансата не се еднакви

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, пробајте ја следнава процедура. Извадете ја касетата со тонер, нежно нишајте ја напред назад, а потоа повторно вметнете ја во печатачот. Ако проблемот и понатака не е решен, заменете ја касетата за тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во табуларот Basic Settings во двигателот на печатачот.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125.

Сликите со полунијансирање не се печатат еднакво

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина. Проверете дали е хартијата штотуку отпакувана.

Причина	Што да направите
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, пробајте ја следнава процедура. Извадете ја касетата со тонер, нежно нишајте ја напред назад, а потоа повторно вметнете ја во печатачот. Ако проблемот и понатака не е решен, заменете ја касетата за тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во табуларот Basic Settings во двигателот на печатачот.
Поставката за градација е премала при печатење графики.	За корисниците на Windows, на табуларот Basic Settings во двигателот на печатачот, кликнете на табуларот Advanced и изберете го копчето More Settings . Потоа, изберете Halftoning .
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125.

Размачкувања на тонерот

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Не користите правилен тип хартија за печатачот.	Epson Color Laser Coated Paper или мазна хартија за копири со висок квалитет за најдобри резултати. Погледнете „Достапни големини хартија“ на страница 196 за информации околу избор на хартија.
Патеката за хартијата во печатачот е правлива.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125.

Недостасуваат делови во отпечатената слика

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Овој печатач е осетлив на влага којашто се апсорбира во хартијата. Колку е поголема влагата во хартијата, толку е посветол отпечатокот. Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Не користите правилен тип хартија за печатачот.	Ако површината на хартијата е премногу груба, отпечатените знаци ќе изгледаат изобличено или прекршено. Се препорачува мазна хартија за копири со висок квалитет за најдобри резултати. Погледнете „Достапни големини хартија“ на страница 196 за информации околу избор на хартија.

Излегуваат целосно празни страници

Причина	Што да направите
Печатачот има повлечено повеќе од еден лист едновремено.	Извадете го пластот хартија и продувајте го. Потчукнете го од рамна површина за да се порамнат краевите и потоа повторно ставете ја хартијата.
Проблемот може да биде и во апликацијата или во кабелот за меѓуврска.	Отпечатете лист со статус на конфигурацијата. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 158. Ако се исфрли празна страница, проблемот е со печатачот. Исклучете го печатачот и контактирајте со застапникот.
Поставката за големина на хартија не е точна.	Проверете дали е поставена точна големина на хартија во Tray Menu на контролниот панел.
Поставката за MP Tray Size не е точна.	Кога ставате хартија чијашто големина не е одредена со поставката Auto, одредете ја точната големина на хартијата во поставката MP Tray Size во Tray Menu на контролниот панел.
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, пробајте ја следнава процедура. Извадете ја касетата со тонер, нежно нишајте ја напред назад, а потоа повторно вметнете ја во печатачот. Ако проблемот и понатака не е решен, заменете ја касетата за тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во табуларот Basic Settings во двигателот на печатачот.

Причина	Што да направите
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125.

Отпечатената слика е светла или бледа

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Режимот Toner Save може да биде вклучен.	Исклучете го режимот Toner Save преку двигателот на печатачот или преку менијата на контролниот панел на печатачот. За корисниците на Windows, на табуларот Basic Settings во двигателот на печатачот, кликнете на Advanced и изберете го копчето More Settings . Потоа, исклучете го полето за штиклирање Toner Save .
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, пробајте ја следнава процедура. Извадете ја касетата со тонер, нежно нишајте ја напред назад, а потоа повторно вметнете ја во печатачот. Ако проблемот и понатака не е решен, заменете ја касетата за тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во табуларот Basic Settings во двигателот на печатачот.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 125.
Поставката Density можеби е премногу светла.	Во двигателот на печатачот, кликнете Extended Setting на табуларот Optional Settings, потоа затемнете ја Density поставката.

Страната на страницата што не се печати е нечиста

Причина	Што да направите
Се истурил тонер на патеката за поддавање хартија.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.

Квалитетот на печатењето се намалува

Причина	Што да направите
Печатачот не може да печати на бараното ниво на квалитет бидејќи нема доволно меморија и печатачот го намалува квалитетот автоматски за да може печатачот да продолжи со печатење.	<p>Проверете за да заклучите дали отпечатокот е правилен. Ако не, додајте повеќе меморија за трајно решение или намалете го квалитетот за печатење привремено во двигателот на печатачот.</p> <p>Ако RAM Disk е поставено на Maximum или Normal на контролниот панел, можете да ја зголемете достапната меморија со променување на поставката на Off.</p>

Проблеми со меморија

Недоволно меморија за тековната задача

Причина	Што да направите
Печатачот нема доволно меморија за тековната задача.	<p>Намалете ја содржината на задачите за печатење, или зголемете ја достапната меморија на вашиот печатач. Можете да ја зголемите достапната меморија со инсталирање на избран мемориски модул. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 119 за детали.</p> <p>Кога RAM disk е поставено на Maximum или Normal на контролниот панел, можете да ја зголемете достапната меморија со променување на поставката на off.</p>

Недоволно меморија за печатење на сите копии

Причина	Што да направите
Печатачот нема доволно меморија за да ги подреди задачите за печатење.	<p>Намалете ја содржината на задачите за печатење, или зголемете ја достапната меморија на вашиот печатач. Можете да ја зголемите достапната меморија со инсталирање на избран мемориски модул. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 119 за детали.</p> <p>Кога RAM disk е поставено на Maximum или Normal на контролниот панел, можете да ја зголемете достапната меморија со променување на поставката на off.</p>

Проблеми со ракување со хартијата

Хартијата не се поддава правилно

Причина	Што да направите
Водилките за хартијата не се правилно поставени.	Проверете ги водилките за хартијата во сите касети за хартија и во МР-фиоката дали се поставени на точните позиции за големината на хартијата.
Поставката за извор на хартија не е точна.	Проверете дали имате избрано точен извор за хартија во апликацијата.
Нема хартија во изворот за хартија.	Ставете хартија во избраниот извор за хартија.
Големината на ставената хартија се разликува од поставките во контролниот панел или во двигателот за печатачот.	Проверете дали се поставени точни големина на хартија и извор за хартија во контролниот панел или во двигателот на печатачот.
Ставени се премногу листови во МР-фиоката или во касетите со хартија.	Проверете да не сте се обиделе да ставите премногу листови хартија. Погледнете „Општо“ на страница 198 за максималниот капацитет на секој извор за хартија.
Ако хартијата не се поддава од изборната единица со касета за хартија, единицата не е поставена правилно.	Погледнете „Изборна касета за хартија“ на страница 106 за инструкции како се поставува единицата.
Ролерот за подигнување е нечист.	Исчистете го ролерот за подигнување. Погледнете „Чистење на ролерот за подигнување“ на страница 128 за инструкции.
Изборната касета за хартија не е поставена правилно.	Погледнете „Изборна касета за хартија“ на страница 106 за инструкции околу поставување изборна единица со касета за хартија.

Проблеми со опциите

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опциите се поставени правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 158 за детали.

Се појавува порака *Invalid AUX I/F Card* на LCD-екранот

Причина	Што да направите
Печатачот не може да ја препознае инсталираната изборна картичка за меѓуврска.	Исклучете го печатачот и потоа извадете ја картичката. Проверете дали картичката за меѓуврска е поддржан модел.

Хартијата не се поддава од изборната касета за хартија

Причина	Што да направите
Водилките за хартијата не се правилно поставени.	Проверете ги водилките за хартијата во изборните касети за хартија дали се поставени на точните позиции за големината на хартијата.
Изборната касета за хартија не е поставена правилно.	Погледнете „Изборна касета за хартија“ на страница 106 за инструкции околу поставување изборна единица со касета за хартија.
Поставката за извор на хартија не е точна.	Проверете дали имате избрано правилен извор за хартија во апликацијата.
Нема хартија во касетата за хартија.	Ставете хартија во избраниот извор за хартија.
Ставени се премногу листови во касетата за хартија.	Проверете да не сте се обиделе да ставите премногу листови хартија. Погледнете „MP-табака“ на страница 28 и „Lower paper cassette (Долна касета за хартија)“ на страница 31 за максималниот капацитет хартија на секој извор за хартија.
Големината на хартијата не е правилно поставена.	Проверете дали водилките за хартија се поставени правилно во изборната касета за хартија.

Инсталирана опција не може да се користи

Причина	Што да направите
Инсталирана опција не е дефинирана во двигателот на печатачот.	За корисници на Windows: Треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 178.

Изборниот производ не е достапен

Причина	Што да направите
Печатачот не го препознава изборниот производ.	Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за да видите дали печатачот го препознава изборниот производ. Ако не, инсталирајте го одново изборниот производ.
Поставката за распознавање опции може да биде рачно поставена.	Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 178 за да го поставите двигателот на печатачот автоматски да ги ажурира податоците околу опциите.

Поправање проблеми со USB

Ако имате потешкотии да го користите печатачот со USB-врска, проверете дали проблемот е наведен подолу и преземете ги препорачаните дејства.

USB-врски

Каблите или врските на USB може понекогаш да бидат извор за проблеми со USB.

Треба да го поврзете печатачот директно со USB-портата на компјутерот за најдобри резултати. Ако мора да користите повеќе глави за USB, препорачуваме да го поврзете печатачот на главата што е прва во низата.

Оперативен систем Windows

Вашиот компјутер треба веќе да го има инсталирано еден од оперативните системи поддржани од овој печатач, или да биде модел надграден од Windows XP, Vista, Server 2003, или Server 2008 на оперативен систем поддржан од овој печатач. Не смеете да можете да инсталирате или извршувате двигател на печатач од USB на компјутер што не ги поддржува овие спецификации или ако не е опремен со вградена порта за USB.

Контактирајте со застапникот за детали околу компјутерот.

Инсталација на софтверот на печатачот

Неправилна или некомплетна инсталација води кон проблеми со USB. Земете го следното во предвид и извршете ги препорачаните проверки за да обезбедите правилна инсталација.

Проверка на инсталацијата на софтверот за печатачот

Кога се користи Windows, мора да ги следите постапките во *Упатство за поставување* спакуван со печатачот за инсталирање на софтверот на печатачот. Инаку, наместо тоа, ќе се инсталира универзалниот двигател на Microsoft. Следете ги чекорите подолу за да проверите дали се инсталирал универзалниот двигател.

1. Отворете ја папката **Printers (Печатачи)** и потоа кликнете со десното копче на глумчето на иконата на печатачот.
2. Кликнете на **Printing Preferences (Приоритет на печатење)** на менито со кратенки што ќе се појави и потоа кликнете со десното копче на глумчето каде било во двигателот.

Ако се прикаже **About (За)** во менито со кратенки што ќе се појави, кликнете тука. Ако се појави поле со порака со зборовите „Unidrv Printer Driver“, мора да го инсталирате софтверот за печатачот одново како што е опишано во *Упатство за поставување*. Ако About (За) не се прикаже, софтверот за печатачот е инсталиран правилно.

Забелешка:

За Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003 или Server 2003 x64, ако се појави полето за дијалог инсталација на софтвер во текот на инсталирањето, кликнете на **Continue Anyway (Секако продолжете)**. Ако кликнете на **STOP Installation (Прекини инсталација)**, ќе треба да го инсталирате софтверот за печатачот одново.

Пораки за статус и грешки

Може да ги видите статусот на печатачот и пораките со грешки на LCD-екранот. Погледнете „Пораки за статус и грешки“ на страница 91 за повеќе информации.

Откажување печатење

За да откажете задача за печатење на контролниот панел на печатачот, погледнете „Откажување печатење“ на страница 103.

Видете „Откажување задача за печатење“ на страница 43 за откажување задача за печатење пред таа да се испрати од компјутерот.

Проблеми со печатење во режим PostScript 3

Проблемите што се посочени во оваа секција се оние на кои може да наидете при печатење со двигател за PostScript. Сите процедурални инструкции се однесуваат на двигателот за печатачот PostScript.

Печатачот не печати правилно во режим PostScript

Причина	Што да направите
Поставката за режимот за емулација на печатачот не е точна.	<p>Печатачот е зададено поставен на режим Auto, така што ќе може автоматски да го одредува декодирањето што ќе се користи за податоците на примените задачи за печатење и ќе избира соодветен режим за емулација. Сепак, има ситуации кога печатачот не може да го избере точниот режим за емулација. Во тој случај, мора рачно да се постави на PS3.</p> <p>Поставете го режимот за емулација преку SelectType Emulation Menu на печатачот. Погледнете „Emulation Menu“ на страница 67.</p>
Поставката за режимот за емулација на печатачот за меѓуврската што ја користите не е точна.	<p>Режимот за емулација може да се постави засебно за секоја меѓуврска која прима податоци за задачи за печатење. Поставете го режимот за емулација за меѓуврската што ја користите со помош на PS3.</p> <p>Поставете го режимот за емулација преку SelectType Emulation Menu на печатачот. Погледнете „Emulation Menu“ на страница 67.</p>

Печатачот не печати

Причина	Што да направите
Не е избран точен двигател за печатачот.	Проверете дали е избран двигателот на печатачот PostScript што го користите.
Emulation Menu во контролниот панел на печатачот е поставен на режим поинаков од Auto или PS3 за меѓуврската што ја користите.	Сменете ја поставката за режимот на Auto или PS3.

Печатачот или неговиот двигател не се појавуваат во услужните програми во конфигурацијата на печатачот (само Macintosh)

Причина	Што да направите
Името за печатачот е сменето.	Прашајте го мрежниот администратор за деталите, потоа изберете го соодветното име за печатачот.
Поставката за AppleTalk zone (Зона за Apple Talk) не е точна (за Mac OS X 10.4/10.5).	Отворете Print & Fax (Печати & Факсирџ) (за Mac OS X 10.5) или Printer Setup Utility (Помошна програма за поставување на печатачот) (за Mac OS X 10.4 или постара верзија), потоа изберете ја AppleTalk zone (Apple Talk зона) со која е поврзан печатачот.

Фонтот на отпечатокот е различен од оној на екранот

Причина	Што да направите
Не се инсталирани фонтови за екран на PostScript.	Фонтовите за екран на PostScript мора да се инсталирани на компјутерот што го користите. Инаку, фонтот што ќе го изберете ќе се замени со некој друг фонт за приказ на екранот.
Само за корисници на Windows Соодветните фонтови за замена не се правилно одредени во табуларот Device Settings (Поставки за уредот) во полето за дијалог Properties (Својства) на печатачот.	Наведете ги соодветните фонтови за замена користејќи ја Font Substitution Table.

Фонтовите на печатачот не може да се инсталираат

Причина	Што да направите
Emulation menu во контролниот панел на печатачот не е поставен на PSL за меѓуврската што ја користите.	Сменете ја поставката за Emulation Menu на PSL за меѓуврската што ја користите и потоа обидете се да ги инсталирате фонтовите за печатачот одново.

Рабовите на текстовите и/или сликите не се мазни

Причина	Што да направите
Print Quality е поставено на Fast .	Променете ја поставката Print Quality на Fine .

Причина	Што да направите
Печатачот нема доволно меморија.	Зголемете ја меморијата на печатачот.

Печатачот не печати нормално преку USB-меѓуврска

Причина	Што да направите
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Поставката Data Format (Формат на податоците) во Properties (Својства) за печатачот не е поставена на ASCII или TBCP.</p>	<p>Печатачот не може да печати бинарни податоци кога е поврзан со компјутерот преку USB-меѓуврска. Проверете дали поставката Data Format (Формат на податоците), до која се пристапува со кликување на Advanced во листот PostScript во Properties (Својства) за печатачот е поставена на ASCII или TBCP.</p> <p>Ако компјутерот работи на Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, кликнете на табулаторот Device Settings во Properties (Својства) на печатачот, потоа кликнете на поставката Output Protocol и изберете ASCII или TBCP.</p>
<p>Само за корисници на Macintosh</p> <p>Поставката за печатење во апликацијата е поставена на бинарно шифрирање.</p>	<p>Печатачот не може да печати бинарни податоци кога е поврзан со компјутерот преку USB-меѓуврска. Проверете дали поставката за печатење во апликацијата е поставена на шифрирање ASCII.</p>

Печатачот не печати нормално преку мрежна меѓуврска

Причина	Што да направите
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Поставката за Data Format (Формат на податоците) е различна од поставката за формат на податоци, одредена во апликацијата.</p>	<p>Ако датотеката е создадена со апликација што овозможува промена на форматот на податоците или декодирање, како што е Photoshop, проверете дали поставката во апликацијата соодветствува на онаа во двигателот на печатачот.</p>
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Компјутерот е поврзан во мрежа со помош на AppleTalk во средина со Windows 2000 и поставките Send CTRL+D Before Each Job (Прати ЦТРЛ+Д пред секоја задача) или Send CTRL+D After Each Job (Прати ЦТРЛ+Д после секоја задача) во листот со Device Settings (Поставки на уредот) во полето за дијалог Properties (Својства) на печатачот е поставено на Yes.</p>	<p>Проверете дали и двете поставки Send CTRL+D Before Each Job (Прати ЦТРЛ+Д пред секоја задача) и Send CTRL+D After Each Job (Прати ЦТРЛ+Д после секоја задача) се поставени на No.</p>

Причина	Што да направите
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Податоците за печатење се преголеми.</p>	<p>Кликнете Advanced во листот PostScript во Properties (Својства) на печатачот, потоа сменете ја поставката Data Format (Формат на податоците) од ASCII податоци (зададено) на TBCP (Протокол за обележена бинарна комуникација).</p> <p>Кога поставката Binary е поставена на On, TBCP не е достапно. Користете го протоколот Binary. Погледнете „PS3 Menu“ на страница 80 за детали.</p>
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Печатењето не може да се изврши со мрежна меѓуврска.</p>	<p>Кликнете Advanced во листот PostScript во Properties (Својства) на печатачот, потоа сменете ја поставката Data Format (Формат на податоците) од ASCII податоци (зададено) на TBCP (Протокол за обележена бинарна комуникација).</p> <p>Кога поставката Binary е поставена на On, TBCP не е достапно. Користете го протоколот Binary. Погледнете „PS3 Menu“ на страница 80 за детали.</p>

Се појави неодредена грешка (само Macintosh)

Причина	Што да направите
<p>Верзијата на ОС Мас што ја користите не е поддржана.</p>	<p>Двигателот на печатачот може да се користи само со компјутери на Macintosh кои извршуваат ОС Мас X верзија 10.4.11 или понова.</p>

Поглавје 8

За софтверот за печатачот

Користење на софтверот на печатачот за Windows

Употреба на двигателот на печатачот

Двигателот на печатачот е софтвер што ви овозможува да ги прилагодувате поставките на печатачот за да добиете најдобри резултати.

Забелешка:

Мрежната помош за двигателот на печатачот овозможува детали за поставките на двигателот на печатачот.

Забелешка за корисниците на Windows Vista:

Не притискатјте го копчето за вклучување или не ставајте го компјутерот во режим на мирување или хибернација рачно во текот на печатењето.

Пристап до двигателот на печатачот

Може да пристапите до двигателот на печатачот директно преку која било програма со апликација и од оперативниот систем на Windows.

Поставките на печатачот што се направени преку која било апликација на Windows ја поништува поставката направена од оперативниот систем.

Од апликација

Кликнете **Print (Печати)**, **Print Setup (Поставување на печатењето)**, или **Page Setup (Поставување на страницата)** од менито File (Датотека). Ако е неопходно, кликнете **Setup (Поставување)**, **Options (Опции)**, **Properties (Својства)**, или комбинација од овие три копчиња.

Корисници на Windows 7

Кликнете на копчето start, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**. Потоа кликнете на десното копче над печатачот и изберете **Printing preferences (Наклоности во печатењето)**.

Корисници на Windows Vista, Server 2008

Кликнете  **Start (Старт)**, кликнете **Control Panel (Контролна плоча)**, па кликнете двапати на **Printers (Печатачи)**. Десен клик на иконата за печатачот, потоа кликнете **Printing Preferences (Преференци за печатење)**.

Корисници на Windows XP, Server 2003

Кликнете **Start (Старт)**, потоа **Printers and Faxes**. Десен клик на иконата за печатачот, потоа кликнете **Printing Preferences (Преференци за печатење)**.

Печатење лист со статус на конфигурацијата

За да го потврдите тековниот статус на печатачот, отпечатете лист со статус од двигателот на печатачот.

Забелешка:

Испечатете го листот со статусот на конфигурацијата на хартија со големина A4 (пейсаж).

1. Пристапете до двигателот на печатачот.
2. Кликнете на табуларот **Optional Settings** и потоа кликнете на **Configuration** во Print Status Sheets.

Правење проширени поставки

Може да создадете разни поставки во полето за дијалог Extended Settings. Да го отворете полето за дијалог, кликнете на **Extended Settings** на табуларот Optional Settings.

Правење изборни поставки

Двигателот на печатачот може автоматски да ги ажурира инсталираните информации за опциите ако е селектирано **Update the Printer Option Info Automatically**.

1. Пристапете до двигателот на печатачот.
2. Кликнете на табуларот **Optional Settings**, потоа изберете **Update the Printer Option Info Automatically**.

Приказ на информации за потрошен материјал

Преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал се прикажува во табулаторот Basic Settings.

Забелешка:

- ❑ Оваа функција е достапна само кога е инсталиран EPSON Status Monitor.
- ❑ Оваа информација може да биде различна од информацијата прикажана во EPSON Status Monitor. Употребете го EPSON Status Monitor за да добиете подетални информации за потрошните материјали.
- ❑ Ако не се користат оригинални потрошни материјали, нема да се прикажат индикаторот за ниво и иконата за внимание кои го прикажуваат преостанатиот век на употреба.

Нарачување на потрошен материјал и делови за одржување

Кликнете на копчето **Order Online** на табуларот Basic Settings. Погледнете „Order Online“ на страница 186 за детали.

Забелешка:

Оваа функција е достапна само кога е инсталиран EPSON Status Monitor.


Користење на EPSON Status Monitor

EPSON Status Monitor е помошна програма која го следи печатачот и ви дава информации за неговиот тековен статус.


Инсталирање на EPSON Status Monitor

1. Проверете дали е исклучен печатачот и дали Windows се извршува на компјутерот.
2. Вметнете го Software Disc во CD/DVD погонот.

Забелешка:

Ако екранот Epson Install Navi не се појави автоматски, кликнете  **Start (Старт)**, потоа кликнете **Computer (Компјутер)** (за Windows 7, Vista или Server 2008) или кликнете ја иконата **My Computer (Мојот компјутер)** на работниот простор (за Windows XP или Server 2003). Кликнете со десното копче на глумчето на иконата за ЦД-РОМ, кликнете на **Open (Отвори)** иво менито што ќе се појави и потоа кликнете двапати на **Epsetup.exe**.

3. Кликнете **Software List (Список на Софтвер)**.




Забелешка:

- Погледнете во *Network Guide* за информации за инсталирање на *EPSON Status Monitor* во мрежа.
- Ако сакате да го користите печатачот преку сервер за печатење, треба да инсталирате *EPSON Status Monitor* од *Software Disc* со администраторски привилегии за секој клиент.

4. Изберете **Epson Status Monitor** и потоа кликнете го копчето **Next (Следно)**.
5. Прочитајте ја изјавата за согласување со лиценцата, потоа кликнете **Accept**.
6. Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **Cancel (Откажи)**.

Пристапување до EPSON Status Monitor

Кликнете на иконата EPSON Status Monitor во рамката со задачи, потоа изберете ги името на печатачот и менито до кое сакате да пристапите.



Забелешка:

- Можете да пристапите до EPSON Status Monitor кликувајќи на копчето **Simple Status** на табуларот *Optional Settings* во двигателот на печатачот.
- Полето за дијалог *Order Online* исто така се појавува со кликување на копчето **Order Online** на табуларот *Basic Settings* во двигателот на печатачот.


About	Може да добиете информации за EPSON Status Monitor како што се верзии на производите или верзии на меѓуврските.
Simple Status	Може да проверувате статус на печатачот, грешки и предупредувања.
Detailed Status*	Може да следите детален статус за печатачот. Се прикажува најверојатното решение кога ќе се појави проблем. Погледнете „Detailed Status“ на страница 182.
Replacement Parts Information*	Може да добиете информации за изворите на хартија и деловите за замена. Погледнете „Информации за Replacement Parts“ на страница 182.
Job Information*	Може да ги проверувате информациите за задачите за печатење. Погледнете „Job Information“ на страница 183.
Notice Settings	Може да правите одредени поставки за следење. Погледнете „Notice Settings“ на страница 185.
Order Online	Можете да нарачате потрошни материјали и делови за одржување преку интернет. Погледнете „Order Online“ на страница 186.
Tray Icon Settings	Може да поставите информации за приказ кога смалената икона ќе се кликне двапати додека нема други задачи испратени од компјутерот.

* Може да пристапите до кое било од менијата со кликување на соодветниот табулатор во секој прозорец со информации.


Забелешка за корисниците на Windows XP:

EPSON Status Monitor не е достапен за печатење од врска во Remote Desktop.

Detailed Status



Информации за Replacement Parts




a.	Paper:	Прикажува големина на хартија, тип хартија и приближен број листови кои преостанале во изворот за хартија.
b.	Toner:	Го посочува преостанатиот век на употреба за касетата со тонер. Иконата за тонер трепка кога касетата со тонер има некоја грешка или е при крајот на својот век на употреба.
c.	Копче Order Online:	Со кликување на ова копче може да нарачате потрошен материјал и делови за одржување преку интернет. Погледнете „Order Online“ на страница 186 за детали.

Забелешка:

Преостанатиот век на употреба на деловите за замена се прикажуваат само ако се користат оригинални делови на Epson.

Job Information



a.	Job Name:	Се прикажуваат имињата на задачите за печатење на корисникот. Имињата на задачите за печатење на друг корисник се прикажуваат како -----.	
b.	Status:	Waiting:	Посочува на задача за печатење што чека да се отпечати.
		Spooling:	Посочува на задача за печатење што се обработува на компјутерот.
		Deleting:	Посочува на задача за печатење што се брише.
		Printing:	Посочува на задача за печатење што тековно се печати.
		Completed:	Посочува на задача за печатење што завршила.
		Canceled:	Посочува на задача за печатење што била откажана.
	Held:	Посочува на задача за печатење што е ставена на чекање.	
c.	User:	Го прикажува корисничкото име.	
d.	Computer:	Го прикажува името на компјутерот што испраќа задача за печатење.	
e.	Job Type:	Го прикажува видот задача. Видете „Употреба на функцијата Reserve Job “ на страница 58 за функцијата за резервирање задачи.	
f.	Копче Cancel Job:	Ја откажува избраната задача за печатење.	
g.	Копче Print:	Ја печати задачата со статус на чекање.	
h.	Копче Refresh:	Ги обновува информациите во ова мени.	
i.	Копче Display Settings:	Ги прикажуваат поставките за печатење.	

i.	Копче Display Settings:	Го прикажува полето за дијалог Display Settings за избор на ставки и распоред за приказ во екранот Job Information и за избор на видот задачи што треба да се прикажат.
----	-------------------------	---

Забелешка за корисниците на Windows XP:

Споделените врски во Windows XP LPR и споделените врски во Windows XP Standard TCP/IP со клиенти на Windows не се поддржуваат со функцијата Job Management (Управување со задачите).

Табуларот **Job Information** е достапен кога се користат следните врски:

Server and Client Environments:

- Кога се користи споделена врска со Windows Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 LPR со клиенти на Windows Vista, Vista x64, XP, или XP x64.
- Кога се користи споделена стандардна врска TCP/IP со Windows Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 со Windows Vista, Vista x64, XP, или XP x64.
- Кога се користи споделена стандардна врска TCP/IP со Windows Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 EpsonNet Print TCP/IP со Windows Vista, Vista x64, XP, или XP x64 клиенти.

Средини само со клиенти:


- Кога користите LPR-врска (во Windows 7, Vista, Vista x64, XP, или XP x64).
- Кога користите стандардна TCP/IP-врска (во Windows 7, Vista, Vista x64, XP, или XP x64).
- Кога користите EpsonNet Print TCP/IP-врска (во Windows 7, Vista, Vista x64, XP, или XP x64).

Забелешка:

Не може да ја користите оваа функција во следниве ситуации:

- При користење изборна картичка за меѓуврска за Етернет што не поддржува функција за управување со задачи.
- Имајте предвид дека ако корисничкото досие се користи за најавување на клиент кој е различен од корисничкото досие што е употребено за поврзување со серверот, функцијата за управување со задачи нема да биде достапна.

Notice Settings



a.	Поле за штиклирање Monitor the Printing Status:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, EPSON Status Monitor го следи статусот на печатачот додека се обработува задача за печатење.
b.	Копче More Settings:	Го отвора полето за дијалог More Settings за да се постави како ќе се прикажува смалената икона.
c.	Pop-up Notice:	Поставува известување што ќе се прикажува.
d.	Поле за штиклирање Allow monitoring of shared printers:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, споделен печатач може да се следи од други компјутери. Ако се поврзете на печатач преку Windows Point & Print (Посочи & Печати) и серверот и клиентот имаат Windows XP или понова верзија, тој комуницира со функцијата за комуникација со ОС. Затоа, може да следите печатач без избор на ова поле за штиклирање.
e.	Копче More Settings:	Го отвора полето за дијалог More Settings за да се постави како ќе се комуницира со споделен печатач.
f.	Поле за штиклирање Display the Order Online window automatically:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, се појавува прозорецот Order Online автоматски кога дел за замена се намалува или е до крајот на својот рок за употреба.
g.	Поле за штиклирање Display once a day when a replacement part is low:	Кога е избрано ова радиокопче, се појавува прозорецот Order Online автоматски еднаш дневно кога ќе започнете со печатење или ќе го прикаже статусот со пристап во EPSON Status Monitor.
h.	Поле за штиклирање Display only when a replacement part first becomes low:	Кога е избрано ова радиокопче, се појавува прозорецот Order Online автоматски кога дел за замена се намалува за првпат.

i.	Копче More Settings:	Го отвора полето за дијалог More Settings каде може да поставите URL за поставување нарачки.
j.	Копче Monitor Settings:	Го отвора полето за дијалог Monitor Settings за да се постави интервалот на следење.


Забелешка за корисниците на Windows 7 или Vista:

Кога е избрано полето за штиклирање **Allow monitoring of shared printers**, ќе се појави полето за дијалог User Account Control (Контрола на корисничка сметка). Потоа, кликнете на **Continue (Продолжи)** за да ги направите поставките.

Забелешка:

Кога споделувате печатач, проверете дали е поставено EPSON Status Monitor за да може споделениот печатач да се следи од серверот за печатење.

Order Online



a.	Поле со текст:	Ги прикажува деловите за замена и кодовите.
b.	Копче Order Now/Find Dealer:	Се поврзува на URL каде може да ја поставите нарачката и да го најдете најблискиот застапник. Ако не сакате порака за потврдување, изберете го полето за штиклирање Do not display the confirmation message before connecting во полето за дијалог More Settings. Полето за дијалог More Settings се појавува со кликување на копчето More Settings во полето за дијалог Notice Settings.
c.	Копче Replacement Parts:	Прикажува информации за делови за замена.

d.	Поле за штиклирање Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its service life:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, се појавува прозорецот Order Online автоматски само кога дел за замена за првпат се намалува или е до крајот на својот рок за употреба.
----	--	--

Деинсталирање софтвер за печатачот

Да го деинсталирате софтверот на печатачот, прво затворете ги сите апликации, а потоа деинсталирајте го софтверот на печатачот од следново мени на Control Panel (Контролен панел).

- Program and Features (Програма и Карактеристики)** (за Windows 7, Vista, Server 2008)
- Change or Remove Programs (Промени или отстрани програми)** (за Windows XP или Server 2003)

Изберете го софтверот за печатачот што сакате да го деинсталирате, а потоа кликнете на ставката подолу.

- Uninstall/Change (Деинсталирај/Промени)** (за Windows 7, Vista, Server 2008)
- Change/Remove (Промени/Отстрани)** (за Windows XP, Server 2003)

Забелешка:

Можете да го деинсталирате EPSON Network Utility избирајќи го EPSON Status Monitor од менито. Ако набљудувате повеќе од еден печатач преку мрежата користејќи EPSON Status Monitor, и ако го деинсталирате EPSON Network Utility, не можете да го прикажете статусот на било кој печатач преку EPSON Status Monitor.

Употреба на PostScript двигател на печатачот

Системски побарувања

Хардверски побарувања за печатачот

	Препорачано
Меморија	Стандарно + 64 MB (за двострано печатење податоци за слика на Fine)

Забелешка:

Додајте повеќе модули за меморија во печатачот ако тековно инсталираната меморија не ги исполнува потребите за печатење.

Системски побарувања за компјутерот*Windows*

	Препорачано
ОС	Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003, или Server 2003 x64
Забелешки	Нема ограничувања за овие системи

Mac OS X

	Препорачано
Верзија на оперативен систем	Mac OS X 10.4.11 или понова верзија
Компјутер	Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 или iBook

Забелешка:

Epson препорачува да употребите AppleTalk за поврзување на печатачот во мрежа при користење бинарни податоци. Ако користите протокол што е различен од AppleTalk за мрежно поврзување, треба да го поставите Binary на On во менито PS3 Menu во контролниот панел. За детали околу поставките, погледнете го Network Guide. Не може да користите бинарни податоци ако користите печатач со локално поврзување.

Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Windows

За да печатите во PostScript-режим, треба да го инсталирате двигателот за печатачот. Погледенете ги соодветните секции подолу за инструкции околу инсталирање во согласност со меѓуврската што ја користите за печатење.

Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за USB-меѓуврска или за паралелна меѓуврска



Внимание:

Никогаи не користете EPSON Status Monitor и двигател на PostScript 3 истовремено кога печатачот е поврзан преку USB-порта. Може да го оштети системот.

Забелешка:

- За инсталирање на софтверот за печатачот за Windows може да се потребни администраторски привилегии. Прашајте го администраторот за повеќе информации ако имате проблеми.
 - Исклучете ги сите програми за заштита од вируси пред инсталирање софтвер на печатачот.
1. Проверете дали е исклучен печатачот. Вметнете го Software Disc на печатачот во CD/DVD погонот.
 2. Ако печатачот е поврзан преку USB меѓуврска, поврзете го компјутерот со печатачот со USB кабел, потоа вклучете го печатачот. Ако печатачот е поврзан преку паралелна меѓуврска, одете на чекор 3.

Забелешка за корисниците на Windows Vista:

Без двигател за Windows или двигател на Adobe PS, се појавува „Found New Hardware. (Пронајен е нов харвер.)“ Во овој случај, кликнете на **Ask me again later. (Прашај ме пак подоцна.)**

3. За Windows 7, кликнете на копчето start, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**, и кликнете го копчето **Add a printer (Додај печатач)**.
За Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, или Server 2008 x64, кликнете на **Start (Старт)**, посочете на **Printer and Faxes (Печатач и Факсови)**, и кликнете на **Add a printer (Додај печатач)** во менито Printer Tasks (Задачи на печатачот).
За Server 2003, или Server 2003 x64, кликнете **Start (Старт)**, посочете на **Settings (Поставки)**, потоа кликнете на **Printers (Печатачи)**. Потоа, кликнете на иконата **Add Printer** двапати.
4. Се појавува Add Printer Wizard (Волшебник за додавање печатач). Потоа, кликнете на **Next (Следно)**.
5. Изберете **Local printer**, потоа кликнете на **Next (Следно)**.

Забелешка:

Не избирајте го полето за итиклирање **Automatically detect and install my Plug and Play printer**.

6. Ако печатачот е поврзан со USB меѓуврска, изберете **USB**, потоа кликнете **Next (Следно)**, или ако печатачот е поврзан со паралелна меѓуврска, изберете **LPT1**, потоа кликнете **Next (Следно)**.
7. Кликнете **Have Disk (Имам диск)** и одредете ја следната патека за Software Disc. Ако погонот за CD/DVD ви е D:, патеката ќе биде D:\ADOBEPS\ (име на вашиот печатач)PS_SETUP. Потоа, кликнете на **OK**.

Забелешка:

Сменете ја буквата за погонот во системот, како што е потребно.

8. Изберете го печатачот, потоа кликнете на **Next (Следно)**.
9. Следете ги инструкциите на екранот за остатокот на инсталацијата.
10. Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **Finish (Заврши)**.

Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за мрежна меѓуврска

Забелешка:

- Поставете ги мрежните поставки пред инсталирање на двигателот за печатачот. Осврнете се на *Network Guide* што доаѓа со печатачот за детали.
 - Исклучете ги сите програми за заштита од вируси пред инсталирање софтвер на печатачот.
1. Проверете дали е вклучен печатачот. Вметнете го Software Disc на печатачот во CD/DVD погонот.
 2. За Windows 7, кликнете на копчето start, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**, и кликнете го копчето **Add a printer (Додај печатач)**.
За Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, или Server 2008 x64, кликнете на **Start (Старт)**, посочете на **Printer and Faxes (Печатач и Факсови)**, и кликнете на **Add a printer (Додај печатач)** во менито Printer Tasks (Задачи на печатачот).
За Server 2003, или Server 2003 x64, кликнете **Start (Старт)**, посочете на **Settings (Поставки)**, потоа кликнете на **Printers (Печатачи)**. Потоа, кликнете на иконата **Add Printer** двапати.

3. Се појавува Add Printer Wizard (Волшебник за додавање печатач). Потоа, кликнете на **Next (Следно)**.
4. Изберете **Local printer**, потоа кликнете на **Next (Следно)**.

Забелешка:

Не избирајте го полето за итиклирање **Automatically detect and install my Plug and Play printer**.

5. Изберете **Create a new port check box and select Standard TCP/IP Port (Отвори нов порт и одбери порт за Standard TCP/IP)** од списокот на спуштање. Кликнете **Next (Следно)**.
6. Кликнете **Next (Следно)**.
7. Одредете IP-адреса и име на порта, потоа кликнете на **Next (Следно)**.
8. Кликнете **Finish (Заврши)**.
9. Кликнете **Have Disk (Имам диск)** во Add Printer Wizard (Волшебник за додавање печатач) и одредете ја следната патека за Software Disc. Ако погонот за CD/DVD ви е D:, патеката ќе биде D:\ADOBEPS\ (име на вашиот печатач) PS_SETUP.
Потоа, кликнете на **ОК**.

Забелешка:

Сменете ја буквата за погонот во системот, како што е потребно.

10. Изберете го печатачот и кликнете на **Next (Следно)**.
11. Следете ги инструкциите на екранот за остатокот на инсталацијата.
12. Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **Finish (Заврши)**.

Пристап до двигателот на печатачот PostScript

Може да ги смените поставките за двигателот на печатачот PostScript во двигателот за печатачот PostScript. Погледнете „Пристап до двигателот на печатачот“ на страница 177 за пристап до двигателот на печатачот.

Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Macintosh

Инсталирање на двигателот на печатачот PostScript

Забелешка:

Бидете сигурни дека не се извршува ни една апликација на Macintosh пред инсталирање на двигателот з печатачот.

За корисници на Mac OS X

Забелешка:

Бидете сигурни дека **Print & Fax (Печати & факсират)** (за Mac OS X 10.5 или понова верзија) или **Printer Setup Utility (Помошна апликација за поставување печатач)** (за Mac OS X 10.4) не се отворени.

1. Вметнете го Software Disc на печатачот во CD/DVD погонот.
2. Кликнете на иконата за ЦД-РОМ-от двапати.
3. Двапати кликнете на **Adobe PS**, потоа вапати кликнете на **PS Installer**.
4. Се појавува екранот Install EPSON PostScript Software, кликнете на **Continue (Продолжи)**, потоа следете ги инструкциите на екранот.
5. Easy Install се прикажува на екранот. Кликнете **Install (Инсталирање)**.

Забелешка:

За Mac OS X 10.4, ако се појави прозорецот за *Authenticate* (Автентикација), внесете го корисничко име и лозинка за администратор.

6. Кога инсталацијата ќе заврши, кликнете на **Close**.

Избор на печатач

Треба да изберете печатач по инсталирање на двигател за печатачот PostScript 3.

Во мрежна средина

За корисници на Mac OS X

Забелешка:

- Иако **EPSON FireWire** ќе се појави во појавниот список за меѓуврската, не може да користите FireWire за врска на печатачот во режим PostScript 3.
 - Треба да направите поставки за инсталираните опции рачно кога печатачот ќе се поврзе преку USB, IP printing или Bonjour. Кога печатачот е поврзан преку AppleTalk, софтверот на печатачот автоматски ги прави поставките.
 - Задолжително одредете ASCII како формат за податоци во апликацијата.
1. За корисници на Mac OS X 10.5 или понова верзија, отворете System Preferences (Системски преференци) и потоа кликнете двапати на иконата Print & Fax (Печатење и Факс). За корисници на Mac OS X 10.4, отворете ја папката **Applications (Апликации)**, отворете ја папката **Utilities (Помошни програми)** и потоа кликнете двапати на **Printer Setup Utility (Помошна апликација за поставување печатач)**. Се појавува прозорецот Printer List.
 2. Кликнете на **Add (Додај)** во прозорецот Printer List (Лист на печатачи).
 3. Изберете ги протоколот или меѓуврската што ја користите од појавниот список.

Забелешка за корисниците на AppleTalk:

Задолжително изберете **AppleTalk**. Не избирајте **EPSON AppleTalk**, бидејќи не може да се користи со PostScript 3 двигател на печатач.

Забелешка за корисниците на IP Printing:

- Задолжително изберете **IP Printing**. Не избирајте **EPSON TCP/IP**, бидејќи не може да се користи со PostScript 3 двигател на печатач.
- По избор на **IP Printing**, внесете ја IP-адресата за печатачот, потоа проверете дали е избрано полето за итиклирање **Use default queue on server**.

Забелешка за корисниците на USB:

Задолжително изберете **USB**. Не избирајте **EPSON USB**, бидејќи не може да се користи со PostScript 3 двигател на печатач.

4. Следете ги инструкциите подолу како што е соодветно за избор на печатачот.

AppleTalk

Изберете го печатачот од Списокот Name (Име) List, потоа изберете **Auto Select (Автоматски избор)** од Списокот Printer Model (Модели на печатачи).

IP Printing

Изберете **Epson** од Name List (Список на имиња), потоа изберете го печатачот од Списокот Printer Model (Модели на печатачи).

USB

Изберете го печатачот од Name List (Список на имиња), потоа изберете го печатачот од списокот со Printer Model (Модели на печатачи).

Забелешка за корисници на Mac OS X 10.4:

Ако не е инсталиран двигател за ESC/Page, моделот на печатачот ќе се избере автоматски во Printer Model List (Список со модели печатачи) кога ќе го изберете печатачот од Name List (Список со имиња) додека е вклучен печатачот.

Bonjour

Изберете ги печатачот, името на печатачот проследено со (**PostScript**) од Списокот со Name (Имиња). Моделот на печатачот се избира автоматски во Списокот со Printer Model (Модели на печатачи).

Забелешка за корисници на Bonjour:

Ако моделот на печатачот не се избере автоматски со списокот со Printer Model (Модели на печатачи), треба одново да инсталирате двигател за печатач PostScript. Погледнете „Инсталирање на двигателот на печатачот PostScript“ на страница 192.

5. Кликнете **Add (Додај)**.

Забелешка за корисниците на IP Printing, USB или Bonjour:

*Изберете го печатачот од Списокот со Printer (Печатачи), потоа изберете **Show Info (Покажи информации)** од менито Printers (Печатачи). Се појавува полето за дијалог Printer Info (Информации за печатачи). Изберете **Installable Options** од појавниот список и потоа направете ги неопходните поставки.*

6. Потврдете дека името на печатачот е додадено во Списокот Printer (Печатачи). Потоа, излезете од **Print & Fax (Печати & Факсирај)** (за Mac OS X 10.5 или понова верзија) или **Printer Setup Utility (Помошна апликација за поставување печатач)** (за Mac OS X 10.4).

Пристап до двигателот на печатачот PostScript

Може да ги смените поставките за двигателот на печатачот PostScript во двигателот за печатачот PostScript.

Менување на поставките за поставка на печатачот

Може да ги смените или ажурирате поставките за поставка на печатачот во согласност со опциите што се инсталирани на печатачот.

За корисници на Mac OS X

1. Пристапете до двигателот на печатачот. Се појавува прозорецот Список со Printer (Печатачи).
2. Изберете го печатачот од списокот.
3. Изберете **Show Info (Покажи информации)** од менито за Printers (Печатачи). Се појавува полето за дијалог Printer Info (Информации за печатачи).
4. Направете ги неопходните промени во поставките, потоа затворете го полето за дијалог.
5. Излезете од **Print & Fax (Печати & Факсирај)** (за Mac OS X 10.5 или понова верзија) или **Printer Setup Utility (Помошна апликација за поставување печатач)** (за Mac OS X 10.4).

Употреба на PCL6 двигателот на печатачот

За да печатите во PCL-режим, треба да го инсталирате двигателот за печатачот. Консултирајте се со поддршката за клиенти во вашиот регион во однос на тоа како да ги добиете двигателот на печатачот и системските побарувања, како што се верзиите од поддржаните оперативни системи.

Додаток А

Техничка поддршка

Хартија

Бидејќи квалитетот на секој даден бренд или тип на хартија може да се менува од страна на производителот во кое било време, Epson не може да го гарантира квалитетот на кој било тип хартија. Секогаш тестирајте примероци од пластот хартија пред купување големи количини или печатење големи задачи.

Достапни големини хартија

Тип хартија	Опис
Обична хартија	Тежина: 64 до 90 г/м ² (Прифатлива е и рециклирана хартија. *)
Пликови	Без лепак и лента. Без пластичен прозорец. (освен ако не е одредено дизајниран за ласерски печатачи).
Налепки	Поткрепниот табак треба да е целосно покриен без празни места меѓу налепките.
Epson Color Laser фолии	Фолии за ласерски печатачи во боја или за копири.
Дебела хартија	Тежина: 91 до 157 г/м ²
Многу дебела хартија	Тежина: 158 до 216 г/м ²
Хартија во боја	Необложена
Хартија со заглавие за писмо	Хартијата и мастилото во заглавието на писмото мора да се компатибилни со ласерските печатачи.

* Користете рециклирана хартија само во услови на нормална температура и влажност. Хартија со слаб квалитет може да го намали квалитетот на печатење или да предизвика заглавување на хартијата и други проблеми.


Хартија што не треба да се користи

Не може да ја користите следната хартија за овој печатач. Може да предизвика оштетување на печатачот, заглавување на хартија и слаб квалитет при печатење:

- Медиуми наменети за други црно-бели ласерски печатачи, за ласерски печатачи во боја, за копири во боја, за црно-бели копири или за печатачи инк џет
- Претходно отпечатена хартија на кои било други црно-бели ласерски печатачи, ласерски печатачи во боја, копири во боја, црно-бели копири, печатачи инк џет или печатачи со термални трансфери
- Карбонска хартија, некарбонска хартија, термално осетлива хартија, хартија осетлива на притисок, киселинска хартија или хартија што користи мастило осетливо на висока температура (околу 200 °C)
- Налепки што лесно се одлепуваат или налепки што не го покриваат целосно потпорниот табак
- Специјална површински обложена хартија или специјална хартија што е површински обложена со боја
- Хартија што има отвори за спирала или е перфорирана
- Хартија што има лепак, спојници, штипки за хартија или лента на неа
- Хартија што привлекува статички електрицитет
- Мокра или влажна хартија
- Хартија со нееднаква дебелина
- Прекумерно дебела или тенка хартија
- Хартија што е премногу мазна или рапава
- Хартија што е различна на лице и опачина
- Хартија што е превиткана, стуткана, брановидна или искината
- Хартија со неправилен облик или хартија што нема правилни прави агли на краевите

Област за печатање

Сигурна област за печатење е подрачјето 5 мм од сите страни.



* 5 мм

Забелешка:

Областа за печатање може да биде помала, зависно од апликацијата.

Печатач

Општо

Метод на печатење:	Процес на скенирање со ласерски сноп и електрофотографско сушење
Резолуција:	600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Континуирана брзина на печатење*:	До 32 страници во минута за хартија со големина А4
Поддавање хартија:	Автоматско или рачно поддавање
Порамнување при поддавање хартија:	Централно порамнување за сите големини
Достава на влезна хартија:	

MP-фиока:	обична хартија	Пласт дебел до 17,5 мм или до 150 листови (80 г/м ²)
	пликови	Пласт дебел до 17,5 мм или до 10 листови
	фолии	Пласт дебел до 17,5 мм или до 75 листови
	налепки	Пласт дебел до 17,5 мм или до 75 листови
	дебела хартија	Пласт дебел до 17,5 мм (од 91 до 157 г/м ²)
	многу дебела хартија	Пласт дебел до 17,5 мм (од 158 до 216 г/м ²)
Стандардна долна касета за хартија:	обична хартија	Пласт дебел до 27,6 мм или до 230 листови (80 г/м ²)
	дебела хартија	Пласт дебел до 27,6 мм (од 91 до 157 г/м ²)
Изборна единица со касета за хартија:	обична хартија	Пласт дебел до 59,4 мм или до 500 листови (80 г/м ²)
	дебела хартија	Пласт дебел до 59,4 мм (од 91 до 157 г/м ²)
Излез на хартија:	Лицето надолу е до врв	За сите типови и големини на хартии
Капацитет за излезна хартија:	Лицето надолу е до врв	До 230 листови обична хартија (80 г/м ²)
Јазик на печатачот:	ESC/Page	
	Емулација на 24-пински печатач ESC/P 2 (режим ESC/P 2)	
	Емулација на 9-пински печатач ESC/P (режим FX)	
	Емулација IBM Proprinter (I239X-режим)	
	Adobe PostScript3 (PS3-режим)	
	Емулација PCL6/PCL5 (режим PCL)	
	PDF 1.6	
Резидентни фонтови:	84 фонтови во размер и 7 битмапски фонтови за ESC/Page 95 фонтови во размер и 5 битмапски фонтови за PCL5 80 фонтови во размер и 1 битмапски фонт за PCL6 136 фонтови во размер за PostScript3	
RAM:	64 MB, може да се прошири до 320 MB	

* Брзината на печатење зависи од видот хартија или од други услови.

Животна средина

Температура:	При употреба:	5 до 35 ° C
	Кога не се користи:	5 до 35 ° C
Влажност:	При употреба:	15 до 85 % RH
	Кога не се користи:	15 до 85 % RH
Над. висина	Максимум од 3.500 метри	

Механички

Димензии	Височина:	333 мм
	Широчина:	518 мм
	Длабочина:	415 мм
Тежина	Приближно 21 кг (Без потрошен материјал и опции)	

Електрика

	110-127 V	220-240 V
Препорачана волтажа	110 V-127 V	220 V-240 V
Препорачана фреквенција	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Препорачана струја	11,0 A	5,5 A

			110-127 V	220-240 V
Потрошувачка	При печатење	Просек	554 W	544 W
		МАКС.	960 W	970 W
	Во режим на подготвеност		87 W	82 W
	Во режим на мирување*		4,7 W	4,7 W
	Во режим на длабок сон		0,53 W	0,55 W
	За време на режим на исклучена струја		0,18 W	0,19 W

* Вредностите претставуваат потрошувачка на ел. енергија додека сите операции се целосно откажани. Потрошувачката на ел. енергија варира во зависност од работните услови и од тоа дали картичката за меѓуврска тип В е поставена или дали е вметната USB-меморија.

Стандард и одобренција

Европски модел:

Директива за низок напон 2006/95/EC	EN 60950-1 EN 60825-1
Директива EMC 2004/108/EC	EN 55022 Класа B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Меѓуврски

USB-меѓуврска

Hi-Speed USB - Компатабилно со спецификации за USB 2.0

Забелешка:

- Компјутерот мора да поддржува Hi-Speed USB или USB за да може да користи Hi-Speed USB или USB како меѓуврска за поврзување на компјутерот со печатачот.
- Со оглед на тоа што Hi-Speed USB е целосно компатибилно со USB, USB може да се користи како меѓуврска.

Меѓуврска преку етернет

Може да користите кабел IEEE 802.3 1000Base-T/100BASE-TX/10 BASE-T, обложен со извиткан пар, за меѓуврска со конектор RJ45.

Опции и потрошен материјал

Изборна единица со касета за хартија

Код на производ:	C12C802702
Големина на хартија:	A3, A4, A5, B4, B5, Писмо (LT), Правно (LGL), СТМ
Тежина на хартија:	60 до 157 г/м ²
Поддавање хартија:	Можат да бидат инсталирани и до две дополнителни касети за хартија. Автоматски систем за испорака при поддавање Капацитет на касета до 500 листа
Типови хартија:	Обична хартија, Отпечатена, Меморандум, Рециклирана, Обоена, Дебела, Специјална
Димензии и тежина:	
Височина:	143 мм
Широчина:	505 мм
Длабочина:	373 мм
Тежина:	6,2 кг вклучувајќи и касета

Забелешка:

Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

Двојна единица

Код на производ:	C12C802712
Големина на хартија:	A3, A4, A5, B4, B5, Писмо (LT), Половина Писмо (HLT), Правно (LGL), Владино правно (GLG), Главна книга (B), Извршно (EXE), F4

Тежина на хартија:	60 до 157 г/м ²
Поддавање хартија:	Автоматски систем за испорака при поддавање
Типови хартија:	Обична хартија, Отпечатена, Меморандум, Рециклирана, Дебела хартија, Обоена хартија
Димензии и тежина:	
Височина:	203,5 мм
Широчина:	435 мм
Длабочина:	68,5 мм
Тежина:	1,8 кг вклучувајќи и касета

Забелешка:

Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

Модули за меморија

Проверете дали DIMM што ќе го купите е компатибилен со производите на Epson. За детали, контактирајте со продавницата каде што сте го купиле печатачот или со квалификувана сервисна компанија на Epson.

Големина на меморија:	128 или 256 MB
-----------------------	----------------

Карта за паралелна меѓуврска

Оваа опција ја овозможува конекцијата со паралелна меѓуврска. Вметнете ја картата за паралелна меѓуврска во влезот за карта за Тип-В меѓуврска.

Код на производ:	C12C824521
------------------	------------

Касета за тонер/Половна касета за тонер

Шифра на производот/ Модел:	Касета за тонер	Половни касети за тонер*2
	1221*1	1222*1

Температура на складирање:	0 до 35 °C
Влажност на складирање:	15 до 80 % RH

*1 Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

*2 Половната касета за тонер не се продава во некои области.

Додаток В

Каде да добиете помош

Контакт со поддршка за клиенти

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот со помош на информациите за наоѓање и решавање проблеми во документацијата на производот, контактирајте со службата за поддршка на клиенти за помош. Ако поддршката за клиенти во вашата област не е наведена подолу, контактирајте со застапникот од каде што го купивте производот.

Поддршката за клиенти може да ви помогне многу побрзо ако им ги дадете следните информации:

- Серискиот број на производот
(Етикетата со серискиот број на производот е обично на задната страна на производот).
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About**, **Version Info**, или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на компјутерот
- Име на верзија на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што нормално ги користите со печатачот

Помош за корисници во Европа

Проверете го вашиот **Pan-European Warranty Document** за информации за тоа како да контактирате со поддршката за клиенти на Epson Customer.

Помош за корисници во Сингапур

Извори за информации, поддршка и услуги кои што се достапни од Epson Singapore се:

Интернет (<http://www.epson.com.sg>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, Најчесто поставувани прашања (FAQ) Прашања за продажба и техничка поддршка преку е-пошта.

Epson HelpDesk (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Помош за корисници во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Интернет (<http://www.epson.co.th>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и е-пошта.

Директна врска со Epson (Телефон: (66)2685-9899)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Помош за корисници во Виетнам

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Оперативен центар на 84-8-823-9239
Epson (телефон):

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Помош за корисници во Индонезија

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.co.id>)

- Информации за спецификации за производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

Оперативен центар на Epson

- Прашања за продажба и информации за производи
- Техничка поддршка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Сервисен центар на Epson

Џакарта Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Телефон/Факс: (62) 21-62301104

Бандунг Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Телефон/Факс: (62) 22-7303766

Сурабаја Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Телефон: (62) 31-5355035
Факс: (62)31-5477837

Јогјакарта	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Телефон: (62) 274-565478
Медан	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Макасар	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Телефон: (62)411-350147/411-350148

Помош за корисници во Хонг Конг

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Hong Kong Limited за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

Почетна страница на Интернет

Epson Hong Kong воспостави локална почетна страница и на кинески и на англиски на Интернет за да им ги овозможи на корисниците следните информации:

- Информации за производи
- Одговори за најчесто поставувани прашања (FAQ)
- Најнови верзии на двигатели за производи на Epson

Корисниците може да пристапат до почетната страница на веб преку:

<http://www.epson.com.hk>

Оперативен центар за техничка поддршка

Може да контактирате и со техничкиот персонал на следните телефони и броеви на факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помош за корисници во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Интернет (<http://www.epson.com.my>)

- Информации за спецификации на производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Претставништво.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Телефон за помош на Epson

- Прашања за продажба и информации за производи (Инфолинија)

Телефон: 603-56288222

- Прашања за сервис за поправка и гаранција, употреба на производите и техничка поддршка (Теклинија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисници во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Интернет (<http://www.epson.co.in>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели и прашања за производи.

Претставништво на Epson во Индија - Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Подрачни канцеларии на Epson India:

Место	Телефонски број	Факс-број
Мумбаи	022-28261515 /16/17	022-28257287
Делхи	011-30615000	011-30615005
Шенаи	044-30277500	044-30277575
Колката	033-22831589 / 90	033-22831591
Хидерабад	040-66331738/ 39	040-66328633
Кокин	0484-2357950	0484-2357950
Кимбатор	0422-2380002	НИ
Пун	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ахмедабад	079-26407176 / 77	079-26407347

Контакт-центар

За сервис, информации околу производи или за да нарачате тонер - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Повикот е бесплатен.

За сервис (CDMA и мобилни корисници) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) код со префикс за локален STD

Помош за корисници во Филипини

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Philippines Corporation на телефон и по факс, како и на адреса на е-поштата подолу за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

Главна линија:	(63-2) 706 2609
Факс:	(63-2) 706 2665
Директна линија со службата за информации:	(63-2) 706 2625
Е-пошта:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Интернет (<http://www.epson.com.ph>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и прашања по е-пошта.

Бесплатен број 1800-1069-EPSON(37766)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Индекс

A		B	
AUX-мени.....	78	Воден жиг	
E		како се користи.....	51
EPSON Status Monitor		како се прави.....	51
Инсталирање на EPSON Status Monitor		Д	
(Windows).....	179	Двигател за печатачот PostScript	
Информации за задачи (Windows).....	183	Избор на печатач во мрежна средина за	
Информации за замена на делови (Windows).....	182	корисници на Mac OS X.....	193
Мрежна нарачка.....	186	Инсталирање на двигател за печатачот PostScript	
Поставки за известувања (Windows).....	185	за корисници на Mac OS X.....	192
Пристап до EPSON Status Monitor (Windows).....	180	хардверски побарувања за печатачот.....	187
Статус (Windows).....	182	Двигател на печатач	
ESCP2-мени.....	81	Деинсталирање софтвер за печатачот (Windows)	
F		187
FX-мени.....	84	Пристап до двигателот на печатачот (Windows)	
I		177
I239X-мени.....	86	Пристап до двигателот на печатачот PostScript	
P		(Windows).....	191
PCL-мени.....	78	Двигател на печатач PostScript	
PS3-мени.....	80	Пристап до двигателот на печатачот PostScript	
U		(Macintosh).....	195
USB.....	201	Двојна единица	
USB-мени.....	77	како се вади.....	118
Б		како се поставува.....	115
Безбедносни мерки		спецификации.....	202
Замена на потрошен материјал.....	125	Двострано печатење.....	48
		Достапна хартија.....	196
		Е	
		Етернет.....	202
		З	
		Заглавена хартија	
		како се чисти.....	135
		Заглавена хартија DM (капак на дуплекс	
		единицата).....	157

Заглавена хартија MP В А (MP фиока, Капак В или А).....	141
Заглавена хартија MP С1 А, Заглавена хартија MP С2 А, Заглавена хартија MP С3 А (MP фиока, Сите касети за хартија и капак А).....	149
Заглавена хартија MP А (MP-фиока или капак А).....	136
Заглавија и подножја.....	52

И

Изборна единица со касета за хартија	
како се вади.....	115
како се поставува.....	107
спецификации.....	202
Извор на хартија	
долна касета за хартија.....	31
MP-табака.....	28
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за USB-меѓуврска (Windows).....	189
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за мрежна меѓуврска (Windows).....	190
Инсталирање на двигателот на печатачот PostScript (Macintosh).....	192

К

Како се регистрираат менија како маркери.....	62
Картички за меѓуврска	
како се вади.....	124
како се поставува.....	122
Касета за тонер	
Режим на заштеда на тонер.....	47
Спецификации.....	203
Контактирање со Epson.....	205
Контролен панел.....	103
преглед.....	23

Л

Лист со статус	
како се печати.....	102, 158

М

Меѓуврски	
USB.....	201
етернет.....	202
Мени за брзо печатење задачи.....	75, 101
Мени за доверливи задачи.....	75, 102
Мени за емулација.....	67
Мени за заштедувач на енергија.....	89
Мени за информации.....	63
Мени за конфигурација на лозинка.....	88
Мени за маркери.....	91
Мени за мрежи.....	78
Мени за паралелност.....	76
Мени за печатење.....	67
Мени за поставки.....	70
Мени за ресетирање.....	74
Мени за фиоки.....	65
Мени за часовник.....	75
Мени со системски информации.....	65
Менија во контролен панел.....	63
AUX.....	78
ESCP2.....	81
FX.....	84
I239X.....	86
PCL.....	78
PS3.....	80
USB.....	77
брзо печатење задачи.....	75, 101
доверлива задача.....	75, 102
емулација.....	67
за.....	61
како се пристапува.....	61
конфигурација на лозинка.....	88
мрежа.....	78
паралелно.....	76
печатење.....	67
поставка.....	70
поставки во панелот.....	61
ресетирање.....	74
фиока.....	65
часовник.....	75
Менија на контролен панел	
маркер.....	91
податоци со резервирани задачи.....	101

системски информации.....	65
Менија на контролниот панел	
заштедувач на енергија.....	89
Модул за меморија	
како се вади.....	122
како се поставува.....	119
спецификации.....	203
MP-табака	
поддржана хартија.....	28
спецификации.....	28

Н

Наоѓање и решавање проблеми.....	102, 135, 158
опции.....	169
Откажување печатење.....	172
Пораки за статус и грешки.....	91
проблеми со USB.....	171
проблеми со квалитетот на печатењето.....	163
проблеми со меморија.....	168
проблеми со отпечатоците.....	161
проблеми со ракување со хартијата.....	169
работни проблеми.....	158
Режим PostScript 3.....	173
Недостапна хартија.....	196

О

Одржување	
печатач.....	127
Печатач (ролер за подигнување).....	128
Опции	
спецификации (двојна единица).....	202
спецификации (изборна единица со касета за хартија).....	202
спецификации (модул за меморија).....	203
Опции за инсталирање	
вадење двојна единица.....	118
вадење изборна единица со касета за хартија.....	115
вадење картичка за меѓуврска.....	124
вадење модул за меморија.....	122
поставување двојна единица.....	115
поставување изборна единица со касета за хартија.....	107
поставување картичка за меѓуврска.....	122

поставување модул за меморија.....	119
Откажување печатење.....	103

П

Печатач	
делови (внатре).....	23
делови (заден изглед).....	22
делови (преден изглед).....	21
електрика.....	200
животна средина.....	200
изборни производи.....	25
механички.....	200
Општо.....	198
потрошен материјал.....	25
стандард и одобрености.....	201
транспорт.....	15
транспорт (големо растојание).....	132
транспорт (кратко растојание).....	133
чистење (ролер за подигнување).....	128
Печатач, чистење.....	127
Податоци за резервирани задачи.....	101
Помош	
Epson.....	205
Пораки за замена.....	125
Поставки за двигателот на печатачот	
Правење изборни поставки (Windows).....	178
Правење проширени поставки (Windows).....	178
Поставки на двигателот на печатачот	
Двострано печатење.....	48
Задача за повторно печатење.....	59
Корекција на точка.....	47
Печатење документ заштитен од копирање.....	56
Печатење преклоп.....	55
Печати текст во црна боја.....	47
Режим на заштеда на тонер.....	47
Резервирана задача.....	58
Создавање на преклоп (Windows).....	54
Создавање нов воден жиг.....	51
Употреба на заглавија и подножја.....	52
Употреба на преклопување.....	53
Поставки на драјверот за печатачот	
распоред на печатење.....	49
Поставки на драјверот на печатачот	
Употреба на воден жиг.....	51

Потрошен материјал	
Замена.....	125
спецификација (касета за тонер).....	203
Прекинување на печатење.....	105
Преклопување	
како се користи (Windows).....	53
како се печати (Windows).....	55
како се создава (Windows).....	54
Преместување на печатачот.....	15
Проблеми, решавање	
контактирање со Epson.....	205
P	
Распоред на печатење	
Менување на распоредот за печатење.....	49
Режим на заштеда на тонер.....	47
C	
Сервис.....	205
Софтвер на печатачот (Windows)	
За.....	177
Специјален медиум	
Вклучено печатење.....	38
T	
Транспорт на печатачот (големо растојание).....	132
Транспорт на печатачот (кратко растојание).....	133
У	
Упатства	
Мрежна помош.....	26
Мрежно упатство.....	26
Упатство за корисникот.....	26
Упатство за фонтови.....	26
Упатство	
Упатство за поставување.....	26
Ф	
Функција за заштита од печатење (заштита од копирање)	
како се користи (Windows).....	56
Функција на Сокриен воден жиг (заштита од копирање).....	56
X	
Хартија	
достапна хартија.....	196
недостапна хартија.....	196
Област за печатање.....	198
поставување долна касета за хартија.....	31
специјален медиум.....	38
ставање хартија на MP-табака.....	28